



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Република
Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Четврток, 31 декември 1992
Скопје
Број 84 Год. XLVIII

Претплата за 1992 година изнесува
25.000 денари. Овој број члн 6.000
денари. Жиро сметка 40100-603-12498

1597.

ИЗМЕНИ

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ИЗМЕНИТЕ НА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1992 ГОДИНА

Се прогласуваат Измените на Републичкиот буџет за 1992 година,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 29 декември 1992 година.

Бр. 08-5051/1 Претседател
29 декември 1992 година на Република Македонија,
Скопје **Киро Глигоров, с.р.**

Претседател
на Собранието на Република
Македонија
Стојан Андов, с.р.

НА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1992 ГОДИНА

Член 1

Во Републичкиот буџет за 1992 година („Службен весник на Република Македонија“ број 22/92) во член 1 дел I Вкупни приходи на двете места износот „75.890.000.000“ се заменува со износот „217.800.000.000“.

Во делот II Вкупни расходи износот 75.890.000.000“ се заменува со износот „217.800.000.000“, во алинеја 1 износот „75.623.000.000“ се заменува со износот „216.508.821.000“, во алинеја 2 износот „227.000.000“ се заменува со износот „1.000.000.000“ и во алинеја 3 износот „40.000.000“ се заменува со износот „291.179.000“.

Член 2

Во член 2 Билансот на приходите и расходите на Републичкиот буџет за 1992 година се менува и гласи:

Б И Л А Н С

на приходите и расходите на Републичкиот буџет за 1992 година

Реден број	Конто	П Р И Х О Д И	Износ ребаланс
1	2	3	4

I. ПРИХОДИ НА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ

	1	НЕПОСРЕДНИ ИЗВОРНИ ПРИХОДИ	
	71	ПРИХОДИ ОД ДАНОЦИ ОД ДОБИВКА	
1	710	Данок од добивка	15,000,000,000
		Се' група 71	15,000,000,000
	72	ПРИХОДИ ОД ДАНОЦИ ОД ЛИЧЕН ДОХОД	
2	720	Данок од личен доход на работниците	76,400,000,000
		Се' група 72	76,400,000,000
	73	ПРИХОДИ ОД ДАНОЦИ НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ И ОД ДАНОЦИ НА ПРОМЕТ НА НЕДВИЖНОСТИ И ПРАВА	
3	730	Данок на промет	95,000,000,000
		Се' група 73	95,000,000,000
	75	ПРИХОДИ ОД ТАКСИ	
4	752	Судски и административни такси	1,400,000,000
		Се' група 75	1,400,000,000

1	2	3	4
	76	ЦАРИНИ И ПОСЕБНИ ДАВАЧКИ	
5	760	Царини и други увозни давачки	26,200,000,000
		Се' група 76	<u>26,200,000,000</u>
	77	ПРИХОДИ ОД ПОСЕБНИ ПРОПИСИ, ПРИХОДИ ОД ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ, ПРИХОДИ ПО ОСНОВ НА ИНВЕСТИЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО И ДРУГИ ПРИХОДИ	
6	770	Парични казни	500,000,000
7	771	Приходи од органи и организации	20,000,000
8	778	Други приходи	2,200,000,000
9	778/1	Надомест од цената на нафтените деривати	-
10	778/2	Приходи на НБМ	1,000,000,000
11	778/3	Приходи од игри на среќа	80,000,000
		Се' група 77	<u>3,800,000,000</u>
		Вкупно непосредни изворни приходи	217,800,000,000
		Вкупно приходи на Републичкиот буџет	217,800,000,000
Ред. број	Конто	РАСХОДИ (РАСПОРЕД НА ПРИХОДИТЕ)	Износ ребаланс
1	2	3	4
		40-СРЕДСТВА ЗА РАБОТА	
12	400	Средства за лични доходи на работниците	30,454,612,000
13	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	319,993,000
14	401	Средства за материјални трошоци	4,226,611,000
15	401/1	Средства за општествена исхрана	969,930,000
16	402	Средства за амортизација	72,899,000
		Се' група 40	<u>36,044,045,000</u>
		41-СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ	
17	410	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите, раководните работници и пратениците	3,678,597,000
18	412	Докуп на стаж и отпремнина на пензионирани работници	100,000,000
19	415	Средства за инвестиции за основни средства	4,004,000,000
20	416	Средства за инвестиции во објекти и опрема на општествениот стандард	5,959,800,000
21	418	Средства за други потреби за работа на органите на управата	8,247,159,000
		Се' група 41	<u>21,989,556,000</u>
		42-СРЕДСТВА ЗА ОДБРАНА И ЗАШТИТА	
22	420	Средства за потребите на одбраната	28,766,600,000
		Се' група 42	<u>28,766,600,000</u>
		43-СРЕДСТВА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ ЗА ИНТЕРВЕНЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО И ПОТТИКНУВАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ ПОДРАЧЈА	
23	431	Компензации, регреси и надоместоци	660,000,000
24	433	Други потреби и интервенции во стопанството	37,372,258,000
25	435	Средства за побрз развој на стопански недоволно развиените подрачја од територијата на ОПЗ	1,800,000,000
		Се' група 43	<u>39,832,258,000</u>

1	2	3	4
		45- СРЕДСТВА ЗА ОПШТЕСТВЕНИ ДЕЈНОСТИ	
26	450	Средства за образование и воспитание	48,399,104,000
27	451	Средства за наука	1,621,545,000
28	452	Средства за култура	5,802,438,000
29	453	Средства за физичка култура	733,481,000
30	454	Средства за социјална и детска заштита	17,516,405,000
31	456	Средства за здравствена заштита и здравствено осигурување	744,148,000
32	457	Средства за пензиско и инвалидско осигурување	9,500,000,000
33	459	Средства за други општествени дејности	1,000,000
		Се' група 45	84,318,121,000
		46-СРЕДСТВА ЗА ДРУГИ ОПШТИ ОПШТЕСТВЕНИ ПОТРЕБИ	
34	461	Средства за политичките партии и здруженија на граѓани	109,000,000
		Се' група 46	109,000,000
		47- ИЗДВОЈУВАЊЕ НА СРЕДСТВА НА РЕЗЕРВИТЕ	
35	470	Издвојување во постојаната буџетска резерва	1,000,000,000
		Се' група 47	1,000,000,000
		48- ДРУГИ РАСХОДИ	
36	483	Обврски од претходната година	2,020,686,000
37	488	Тековна буџетска резерва	291,179,000
38	488/1	Средства за усогласување на личните доходи	3,308,555,000
39	488/2	Средства за усогласување на приходите на општинските буџети	120,000,000
		Се' група 48	5,740,420,000
ВКУПНО РАСХОДИ (од 12 до 39)			217,800,000,000

Ч л е н 3

Во член 3 износот "75.890.000.000" се заменува со износот "217.800.000.000".

Посебниот дел на Републичкиот буџет за 1992 година се менува и гласи:

II ПОСЕБЕН ДЕЛ

Линија	Конто	ОСНОВНА И ПОДРЧНА НАМЕНА	Износ предвиден со Ребалансот	
			на конто	на основната намена
1	2	3	4	5
РАЗДЕЛ 1 ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА				
	40	СРЕДСТВА ЗА РАБОТА		
1	400	Лични доходи на работниците	23,365,000	
2	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	798,000	
3	401	Материјални трошоци	18,000,000	
4	401/1	Општествена исхрана	2,481,000	
5	402	Амортизација	2,000	44,646,000

1	2	3	4	5
		41 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ		
6	410	Лични доходи на функционерите и на раководните работници	49,232,000	
7	418	Трошоци за приеми и пречени	1,600,000	
8	418	Трошоци за меѓународна соработка	43,000,000	93,832,000
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 1 (позиции од 1 до 8)		138,478,000
	РАЗДЕЛ 2	СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА		
		40 СРЕДСТВА ЗА РАБОТА		
9	400	Лични доходи на работниците	141,916,000	
10	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	6,597,000	
11	401	Материјални трошоци	70,000,000	
12	401	Материјали за печатницата	40,000,000	
13	401/1	Општествена исхрана	13,463,000	
14	402	Амортизација	10,000	271,986,000
		41 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ		
15	410	Лични доходи на функционерите и на раководните работници	140,466,000	
16	410	Лични доходи на пратениците	293,066,000	
17	415	Опрема за гласање и клима уреди во салата на Собранието	60,000,000	
18	418	Патни и дневни трошоци на пратениците и избрани и именувани лица	28,000,000	
19	418	Паушали на пратениците	22,000,000	
20	418	Трошоци за меѓународна соработка	500,000	
21	418	Трошоци за одржување на опремата за Печатницата и композер системот	25,000,000	
22	418	Награди "1 Октомври"	5,000,000	574,032,000
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 2 (позиции од 9 до 22)		846,018,000
	РАЗДЕЛ 3	УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА		
		40 СРЕДСТВА ЗА РАБОТА		
23	400	Лични доходи на работниците	20,757,000	
24	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	772,000	
25	401	Материјални трошоци	5,000,000	
26	401/1	Општествена исхрана	2,186,000	
27	402	Амортизација	1,000	28,716,000
		41 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ		
28	410	Лични доходи на функционерите и на раководните работници	46,071,000	
29	418	Надоместок за користење на работни просторни	9,000,000	55,071,000
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 3 (позиции од 23 до 29)		83,787,000
	РАЗДЕЛ 4	ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА		
		40 СРЕДСТВА ЗА РАБОТА		
30	400	Лични доходи на работниците	100,381,000	
31	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	4,070,000	
32	401	Материјални трошоци	35,000,000	
33	401/1	Општествена исхрана	11,786,000	151,237,000
		41 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ		
34	410	Лични доходи на функционерите и на раководните работници	214,110,000	
35	416	Учество во откуп и изградба на станови за Македонците од Егејскиот дел на Македонија и за други повраѓаници	9,800,000	
36	418	Патни и дневни трошоци	36,000,000	
37	418	Трошоци за приеми и пречени	6,000,000	265,910,000

1	2	3	4	5
	45	СРЕДСТВА ЗА ОПШТЕСТВЕНИ ДЈЛНОСТИ		
454		Помош на повратници од источно-европските земји	2,000,000	2,000,000
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 4 (позиции од 30 до 38)		419,147,000
РАЗДЕЛ	5	СЛУЖБА ЗА ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА		
	40	СРЕДСТВА ЗА РАБОТА		
400		Лични доходи на работниците	1,488,649,000	
400/1		Средства за заедничка потрошувачка	48,971,000	
401		Материјални трошоци	250,000,000	
401/1		Општествена исхрана	115,926,000	
402		Амортизација	100,000	1,903,646,000
	41	СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ		
410		Лични доходи на функционерите и на раководните работници	56,657,000	
415		Трошоци за одржување на објектите и потребите на Републиката	300,000,000	
415		Набавка на опрема за органите на управата	80,000,000	
415		Набавка на противожарни апарати и инсталации	20,000,000	
418		Патни и дневни трошоци	6,000,000	
418		Трошоци на возниот парк	52,000,000	
418		Трошоци за печатницата	150,000,000	
418		Трошоци на авто-службата	300,000,000	964,657,000
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 5 (позиции од 39 до 51)		2,868,303,000
РАЗДЕЛ	6	СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО		
	40	СРЕДСТВА ЗА РАБОТА		
400		Лични доходи на работниците	17,104,000	
400/1		Средства за заедничка потрошувачка	452,000	
401		Материјални трошоци	1,200,000	
401/1		Општествена исхрана	1,279,000	20,035,000
	41	СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ		
410		Лични доходи на функционерите и на раководните работници	16,394,000	16,394,000
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 6 (позиции од 52 до 56)		36,429,000
РАЗДЕЛ	7	МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА		
	40	СРЕДСТВА ЗА РАБОТА		
400		Лични доходи на работниците	932,112,000	
400/1		Средства за заедничка потрошувачка	19,418,000	
401		Материјални трошоци	130,000,000	
401/1		Општествена исхрана	100,928,000	
402		Амортизација	2,000	1,182,460,000
	41	СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ		
410		Лични доходи на функционерите и на раководните работници	74,647,000	74,647,000
	42	СРЕДСТВА ЗА ОДБРАНА И ОПШТЕСТВЕНА САМОЗАШТИТА		
420		Посебни намени	135,000,000	
420		Средства за упат на регрути и мобилизација	100,000,000	
420		Надоместоци за преземените работници од армијата	31,600,000	
420		Средства за одбрана	28,500,000,000	28,766,600,000
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 7 (позиции од 57 до 66)		30,023,707,000

1	2	3	4	5
РАЗДЕЛ 8 РЕПУБЛИЧКИ ШТАБ ЗА ТЕРИТОРИЈАЛНА ОДБРАНА				
	40	СРЕДСТВА ЗА РАБОТА		
67	400	Лични доходи на работниците	64,172,000	
68	400/1	Средства за заедничка потрошувачка		
69	401	Материјални трошоци		
70	401/1	Општествена исхрана	4,785,000	68,957,000
	41	СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ		
71	410	Лични доходи на функционерите и на раководните работници	16,990,000	16,990,000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 8 (позиции од 67 до 71)				85,947,000
РАЗДЕЛ 9 МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ				
	40	СРЕДСТВА ЗА РАБОТА		
72	400	Лични доходи и заедничка потрошувачка на работниците	16,464,051,000	
73	400	Лични доходи и заедничка потрошувачка на Центарот за образование на кадри за безбедност и општествена самозащита	249,735,000	
74	401	Материјални трошоци и општествена исхрана на МВР	2,400,000,000	
75	401	Материјални трошоци, посебни намени и општествена исхрана на Центарот за образование на кадри за безбедност	20,000,000	
76	402	Амортизација	71,567,000	19,205,353,000
	41	СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ		
77	410	Лични доходи и заедничка потрошувачка на функционерите и на раководните работници	98,885,000	
78	415	Програма за модернизација на Службата за безбедност за периодот од 1991 до 1995 год.	2,850,000,000	
79	415	Државни врски	34,000,000	
80	416	Посебни намени	5,100,000,000	
81	418	За посебни функционални расходи	1,400,000,000	9,482,885,000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 9 (позиции од 72 до 81)				28,688,238,000
РАЗДЕЛ 10 МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВОСУДСТВО И УПРАВА				
	40	СРЕДСТВА ЗА РАБОТА		
82	400	Лични доходи на работниците	340,598,000	
83	400	Лични доходи на нераспоредени работници од судовите на здружениот труд	100,000	
84	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	1,357,000	
85	401	Материјални трошоци	18,000,000	
86	401/1	Општествена исхрана	33,740,000	
87	402	Амортизација	1,000	393,796,000
	41	СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ		
88	410	Лични доходи на функционерите и на раководните работници	24,795,000	
89	410	Лични доходи на нераспоредени функционери од судовите на здружениот труд	78,849,000	
90	415	Опрема на службите за обезбедување на КПУ	30,000,000	
91	416	Финансирање на Програмата за изградба и опремување на правосудните згради и казнено поправните установи	700,000,000	
92	418	Надоместок на лицата за неоправдано поминато време во притвор и истражен затвор	40,000,000	
93	418	Надоместок на трошоците за дежурства во Институтот за судска медицина	600,000	
94	418	Надоместок за судските преведувачи на меѓународната правна помош	600,000	874,844,000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 10 (позиции од 82 до 94)				1,268,640,000

1	2	3	4	5
	РАЗДЕЛ 11	МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДНОСИ СО СТРАИСТВО		
	40	СРЕДСТВА ЗА РАБОТА		
95	400	Лични доходи на работниците	115,983,000	
96	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	2,660,000	
97	401	Материјални трошоци	2,100,000	
98	401/1	Општествена исхрана	4,974,000	
99	402	Амортизација	1,000	125,718,000
	41	СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ		
100	410	Лични доходи на функционерите и на раководните работници	50,079,000	
101	418	Меѓународна соработка	22,000,000	
102	418	Котизација во меѓународни организации	5,350,000	
103	418	Средства за ДКН	250,000,000	327,429,000
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 11 (позиции од 95 до 103)		453,147,000
	РАЗДЕЛ 12	МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ		
	40	СРЕДСТВА ЗА РАБОТА		
104	400	Лични доходи на работниците	1,407,376,000	
105	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	33,489,000	
106	401	Материјални трошоци	230,000,000	
107	401/1	Општествена исхрана	94,625,000	
108	402	Амортизација	1,000	1,765,491,000
	41	СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ		
109	410	Лични доходи на функционерите и на раководните работници	36,044,000	
110	412	Докупи на стаж и опремина на пензионирани работници	100,000,000	
111	416	За изградба и опремување на објекти што се од интересе на Републиката	10,000,000	
112	416	Откуп и изградба на станови за вработените во органите на управата	10,000,000	
113	418	Трошоци за платен промет	1,000,000	
114	418	Трошоци за изготвување на облогот на данок и придонеси од личен доход	3,000,000	
115	418	Трошоци за издавање, продажба и исплата на обврзници	3,300,000,000	3,460,044,000
	43	СРЕДСТВА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО СТОПАНИСТВОТО И ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ ПОДРАЧЈА		
16	431	Регреси во платниот сообраќај и жичарниците	230,000,000	
17	433	Трошоци за нови обврски на државата - јавен долг		
18	433	Средства за отплата на кредити	25,000,000	
19	433	Обврски на Републиката по издадени гаранции за кредити од странство	18,000,000	
20	433	Надоместок за дел од каматите на кредити за определени намени	90,000,000	
21	433	Надоместок за општествени имоти	15,000,000	
22	433	Курсни разлики по ино кредити	237,000,000	
23	433	Регулирање на девизни побарувања на претпријатија од Македонија	2,500,000,000	
24	433	Стимулации за извоз (од него девизен прилив, повраќај на царини и други увозни давачки)	2,014,300,000	
25	433	Посебни функции на државата	7,000,000,000	
26	433	Учество на Републиката во отплата на кредитот за Информациониот систем на Универзитетот "Кирил и Методиј"	437,000,000	
27	433	Санација на банките		12,566,300,000
	46	СРЕДСТВА ЗА ДРУГИ ОПШТИ И ОПШТЕСТВЕНИ ПОТРЕБИ		
28	461	Учество во финансирањето на активностите на политичките партии	30,000,000	
29	461	Учество во финансирањето на програмите на општествените организации, друштва, здруженија и сојузи	30,000,000	60,000,000
	47	ИЗДВОЈУВАЊЕ НА СРЕДСТВА НА РЕЗЕРВИНГ		
30	470	Издвојување во постојаната резерва на Републиката	1,000,000,000	1,000,000,000

1	2	3	4	5
		48 ДРУГИ РАСХОДИ		
131	483	Обиреки од минатите години	250,686,000	
132	483	Усогласување на личните доходи од претходната година	1,770,000,000	
133	488	Тековна буџетска резерва	291,179,000	
134	488/1	Средства за усогласување на личните доходи	3,308,555,000	
135	488/2	Средства за усогласување на приходите на општинските буџети	120,000,000	5,740,420,000
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 12 (позиции од 104 до 135)		24,592,255,000
		РАЗДЕЛ 13 РЕПУБЛИЧКИ ДЕВИЗЕН ИНСПЕКТОРАТ		
		40 СРЕДСТВА ЗА РАБОТА		
136	400	Лични доходи на работниците	17,355,000	
137	400/1	Средства за заедничка потрошувачка		
138	401	Материјални трошоци		
139	401/1	Општествена исхрана	784,000	
140	402	Амортизација	1,000	18,140,000
		41 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ		
141	410	Лични доходи на функционерите и на раководните работници		
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 13 (позиции од 136 до 141)		18,140,000
		РАЗДЕЛ 14 ЦАРИПАРНИЦА -БИТОЛА		
		40 СРЕДСТВА ЗА РАБОТА		
142	400	Лични доходи на работниците	96,903,000	
143	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	936,000	
144	401	Материјални трошоци	25,000,000	
145	401/1	Општествена исхрана	4,947,000	
146	402	Амортизација	10,000	127,796,000
		41 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ		
147	410	Личен доход на управникот	645,000	
148	418	Посебни намени	11,550,000	12,195,000
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 14 (позиции од 142 до 148)		139,991,000
		РАЗДЕЛ 15 ЦАРИПАРНИЦА -ГЕВГЕЛИЈА		
		40 СРЕДСТВА ЗА РАБОТА		
149	400	Лични доходи на работниците	150,258,000	
150	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	1,763,000	
151	401	Материјални трошоци	20,000,000	
152	401/1	Општествена исхрана	9,246,000	
153	402	Амортизација	10,000	181,277,000
		41 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ		
154	410	Личен доход на управникот	645,000	
155	418	Посебни намени	27,300,000	27,945,000
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 15 (позиции од 149 до 155)		209,222,000
		РАЗДЕЛ 16 ЦАРИПАРНИЦА -СКОПЈЕ		
		40 СРЕДСТВА ЗА РАБОТА		
156	400	Лични доходи на работниците	200,659,000	
157	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	1,716,000	
158	401	Материјални трошоци	110,000,000	
159	401/1	Општествена исхрана	9,156,000	
160	402	Амортизација	10,000	321,541,000

1	2	3	4	5
		41 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ ПАМЕНИ		
61	410	Личен доход на управникот и помошникот	1,350,000	
62	418	Посебни памени	49,000,000	50,350,000
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 6 (позиции од 156 до 162)		371,891,000
РАЗДЕЛ		17 МИНИСТЕРСТВО ЗА СТОПАНИСТВО		
		40 СРЕДСТВА ЗА РАБОТА		
63	400	Лични доходи на работниците	506,720,000	
64	400/1	Средства за заседничка потрошувачка	9,576,000	
65	401	Материјални трошоци	15,750,000	
66	401/1	Општествена исхрана	27,077,000	
67	402	Амортизација	1,000	559,124,000
		41 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ ПАМЕНИ		
68	410	Лични доходи на функционерите и на раководните работници	47,794,000	
69	418	Општа републичка туристичка пропаганда	103,000,000	150,794,000
		43 СРЕДСТВА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ, ИНТЕРВЕНЦИИ ВО СТОПАНИСТВОТО И ПОТТИКНУВАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ ПИДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ ПОДРАЧЈА		
70	433	Програма за штедење, еунституција и рационално користење на сите видови енергиј	420,000,000	
71	433	Истражување на нафта и гас и геолошки истражувања	170,000,000	
72	433	Развој на рудини за јаглен	95,000,000	
73	433	Учество во изградба на гасоводен систем	718,000,000	
74	433	Учество во изградба на електроенергетски објекти	15,000,000	
75	433	Програма за електрификација	120,000,000	
76	433	Учество во финансирањето на Програмата за развој на зимско-рекреативните центри	20,000,000	
77	433	Курени разлики за пабанка на нафта	10,000,000	
78	433	Регреси за цената на нафта	1,100,000,000	2,668,000,000
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 17 (позиции од 163 до 178)		3,377,918,000
РАЗДЕЛ		18 ДИРЕКЦИЈА ЗА РЕПУБЛИЧКИ СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ		
		40 СРЕДСТВА ЗА РАБОТА		
79	400	Лични доходи на работниците	9,611,000	
80	400/1	Средства за заседничка потрошувачка	266,000	
81	401	Материјални трошоци	1,575,000	
82	401/1	Општествена исхрана	753,000	
83	402	Амортизација	1,000	12,206,000
		41 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ ПАМЕНИ		
84	410	Лични доходи на функционерите и на раководните работници	8,793,000	8,793,000
		43 СРЕДСТВА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ, ИНТЕРВЕНЦИИ ВО СТОПАНИСТВОТО И ПОТТИКНУВАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ ПИДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ ПОДРАЧЈА		
85	433	Учество во формирањето на стоконите резерви	9,600,000,000	9,600,000,000
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 18 (позиции од 179 до 185)		9,620,999,000
РАЗДЕЛ		19 МИНИСТЕРСТВО ЗА РАЗВОЈ		
		40 СРЕДСТВА ЗА РАБОТА		
86	400	Лични доходи на работниците	46,234,000	
87	400/1	Средства за заседничка потрошувачка	1,144,000	
88	401	Материјални трошоци	4,650,000	
89	401/1	Општествена исхрана	3,234,000	
90	402	Амортизација	1,000	55,263,000

1	2	3	4	5
		41 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ		
191	410	Лични доходи на функционерите	33,326,000	
192	418	Советувања и семинари	600,000	
193	418	Студија за стратегија на развој и елаборати и студии за развој	4,500,000	38,426,000
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 19 (позиции од 186 до 193)		93,689,000
РАЗДЕЛ	20	МИНИСТЕРСТВО ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДЕЖНИШТВО, СООБРАКЉИ И КОЛОНИЈА		
		40 СРЕДСТВА ЗА РАБОТА		
194	400	Лични доходи на работниците	835,740,000	
195	400/1	Средства за заседничка потрошувачка	15,800,000	
196	401	Материјални трошоци	80,000,000	
197	401	Надоместок за трошоци за уривање на бесправно изградени објекти	18,900,000	
198	401/1	Општествена исхрана	41,001,000	
199	402	Амортизација	1,000	990,642,000
		41 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ		
200	410	Лични доходи на функционерите и на раководните работници	49,989,000	
201	418	Учество во изработка на просторна и урбанистичка документација во Републиката	22,000,000	
202	418	Програма за заштита на езерата	40,600,000	
203	418	Изработка на детални урбанистички планови	40,000,000	
204	418	Студии и истражувања	60,000,000	
205	418	Студија со Програма за заштита на водите на реките и на пештачки езера	11,000,000	
206	418	Изработка на студии и проекти за заштита на човековата околина	9,500,000	
207	418	Реконструкција на пристаништата во Охрид и Св. Наум	30,000,000	
208	418	Реконструкција на зградата на Кинотеатрот во Охрид	10,000,000	273,089,000
		43 СРЕДСТВА ЗА ПОТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ, ИМПРОВИРАЊЕ ВО СТОЈАНСТВОТО И ПОТИКНУВАЊЕ НА ПОЛЗОТ РАЗВОЈ НА СТОЈАНСКИ И ДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ ПОДРАЧЈА		
209	433	Учество на Републиката во поставување на коаксијално-кабловскиот систем	2,958,000	
210	433	Учество во реконструкција на аеродромите "Скопје" и "Охрид"	50,000,000	
211	433	Учество во изградбата на водоводите во општините	400,000,000	
212	433	Развој на железничкиот сообраќај	365,000,000	
213	433	Студија за проектот "Вардарски слив"	50,000,000	867,958,000
		45 СРЕДСТВА ЗА ОПШТИ СТВНИ ДЈЛНОСТИ		
214	451	За одржување на мерните инструменти на Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија	3,203,000	
		ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА ПРИРОДНИ РЕТКОСТИ		
215	451	Лични доходи на работниците	16,368,000	
216	451	Средства за заседничка потрошувачка	293,000	
217	451	Општествена исхрана	759,000	20,623,000
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 20 (позиции од 194 до 217)		2,152,312,000
РАЗДЕЛ	21	СЕИЗМОЛОШКА ОПСЕРВАТОРИЈА		
		40 СРЕДСТВА ЗА РАБОТА		
218	400	Лични доходи на работниците	19,141,000	
219	400/1	Средства за заседничка потрошувачка	399,000	
220	401	Материјални трошоци	4,000,000	
221	401/1	Општествена исхрана	968,000	
222	402	Амортизација	1,000	24,509,000
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 21 (позиции од 218 до 222)		24,509,000

	2	3	4	5
РАЗДЕЛ 22	МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОЈАНСТВО			
	40	СРЕДСТВА ЗА РАБОТА		
3	400	Лични доходи на работниците	571,029,000	
4	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	10,933,000	
5	401	Материјални трошоци	45,000,000	
6	401/1	Општествена исхрана	30,915,000	
7	402	Амортизација	1,000	657,878,000
	41	СРЕДСТВА ЗА ПОСТЪПНИ ПАМЕНИ		
8	410	Лични доходи на функционерите и на раководните работници	33,032,000	
9	418	Надоместок за укинување на интентниот дивеч	6,000,000	
0	418	Трошоци за евакуање на состојбите на шумите	1,500,000	40,532,000
	43	СРЕДСТВА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ, ИНТЕРВЕЦИИ ВО СТОЈАНСТВОТО И ПОТТИКНУВАЊЕ НА ПОБРИОТ РАЗВОЈ НА СТОЈАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ ПОДРАЧЈА		
1	433	Програма за поттикнување на развојот на земјоделството	600,000,000	
2	433	Регреси за пенгачки губрива, средства за заштита на растенијата и квалитетни сортни семена	4,260,000,000	
3	433	Регреси за дел од камати по селективни кредити во земјоделството и <u>резерви за определени производи</u>	2,400,000,000	
4	433	Премии на одделни земјоделски производи	3,000,000,000	
5	433	Пополнување на голвините	140,000,000	
6	433	Финансирање на Студија и формирање на берза за земјоделски производи	900,000,000	
7	433	Финансирање на студија и ревитализација на селата	600,000,000	11,900,000,000
	ВКУПНО РАЗДЕЛ 22 (позиции од 223 до 237)			12,598,410,000
РАЗДЕЛ 23	МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА			
	40	СРЕДСТВА ЗА РАБОТА		
3	400	Лични доходи на работниците	487,957,000	
4	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	5,669,000	
5	401	Материјални трошоци	54,845,000	
6	401/1	Општествена исхрана	16,542,000	
7	402	Амортизација	1,000	565,014,000
	41	СРЕДСТВА ЗА ПОСТЪПНИ ПАМЕНИ		
8	410	Лични доходи на функционерите и на раководните работници	28,675,000	28,675,000
	45	СРЕДСТВА ЗА ОПШТЕСТВЕНИ ДЕЈНОСТИ		
1	454	Средства за реализација на Законот за цивилните инвалиди од војната	90,000,000	
2	454	Учество на Републиката во финансирање на програмите за заштита на населението и реструктурирање на стопанството	5,600,000,000	
3	454	Средства за реализација на Законот за заштита на семејствата чиј хранител е на задолжителна воена служба	10,000,000	
4	454	Финансирање на правата на воените инвалиди лица лицата прогонувани и затворани за самообителста на <u>македонскиот</u> народ и неговата државност, и на нивните семејства и семејствата на паднатите борци	1,341,305,000	
5	454	Надоместок за трошоците за работа на инородетелни комисии за распоредување на лица со пречки во развојот	20,000	
6	454	Средства за учество на Републиката во финансирањето на мерки и активности за реализација на популационата политика во Република Македонија	3,600,000	
7	454	Учество во финансирањето на социјално хуманитарни организации	59,070,000	
	ФИНАНСИРАЊЕ НА ДЕЈНОСТИТЕ ОД ОПШТЕСТВЕНИ ЗАШТИТА НА ДЕЦА			
8	454	Лични доходи на работниците	4,424,580,000	
9	454	Средства за заедничка потрошувачка	115,764,000	

1	2	3	4	5
253	454	Општествена исхрана	328,728,000	
254	454	Додаток на деца	2,020,000,000	
255	454	Посебен додаток на деца	80,000,000	
256	454	Беби пакет за првородено дете	100,000,000	
257	454	Материјални трошоци	775,000,000	
ФИНАНСИРАЊЕ НА ДЕЈНОСТИТЕ ВО СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА				
258	454	Лични доходи на работниците	561,847,000	
259	454	Средства за вешничка потрошувачка	22,371,000	
260	454	Општествена исхрана	32,120,000	
261	454	Надоместок за сместување во организации и семејства и здравствена заштита	1,150,000,000	
262	457	Средства за извршување на обврските на Републиката за посебни додатоци кон пензиите, како и за обврските по основ на пензиско-инвалидско осигурување утврдени со ЗАКОН	9,500,000,000	
263	454	Финансирање на дел од трошоци за бегалци од други држави	800,000,000	27,014,405,00
ВКУПНО РАЗДЕЛ 23 (позиции од 238 до 263)				27,608,094,00

РАЗДЕЛ 24 МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И ФИЗИЧКА КУЛТУРА**40 СРЕДСТВА ЗА РАБОТА**

264	400	Лични доходи на работниците	396,975,000	
265	400/1	Средства за вешничка потрошувачка	6,679,000	
266	401	Материјални трошоци	40,000,000	
267	401/1	Општествена исхрана	22,714,000	
268	402	Амортизација	1,000	466,369,00

41 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМИНИ

269	410	Лични доходи на функционерите и на раководните работници	23,252,000	
270	416	Реконструкција на студентски те домови	30,000,000	
271	416	Изградба на студентски дом	100,000,000	
272	418	Награда "25 МАЈ"	100,000	153,352,00

42 СРЕДСТВА ЗА ПОТТРИГУВАЊЕ НА РАЗНООБРАЗНИТЕ ДЕЈНОСТИ

273	420	Лични доходи на работниците	1,000,000	
274	420/1	Средства за вешничка потрошувачка	1,000,000	
275	421	Материјални трошоци	1,000,000	
276	421/1	Општествена исхрана	1,000,000	
277	422	Амортизација	1,000	1,000,000

1	2	3	4	5
		ФИНАНСИРАЊЕ НА ДЕЈНОСТИТЕ ОД ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА		
291	453	Лични доходи на работниците	404,890,000	
292	453	Средства за заедничка потрошувачка	10,081,000	
293	453	Општествена исхрана	28,510,000	
294	453	Материјални расходи	30,000,000	
295	453	Финансирање на програми	200,000,000	
296	453	Средства за подготовки за учество на олимпијади	60,000,000	49,132,585,000
		46 СРЕДСТВА ЗА ДРУГИ ОПШТИ И ОПШТЕСТВЕНИ ПОТРЕБИ		
297	461	Учество во финансирањето на Сојузот на студентите на Македонија	9,000,000	9,000,000
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 24 (позиции од 264 до 297)		49,811,306,000
РАЗДЕЛ	25	ПЕДАГОШКИ ЗАВОД НА МАКЕДОНИЈА		
		40 СРЕДСТВА ЗА РАБОТА		
298	400	Лични доходи на работниците	340,866,000	
299	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	5,426,000	
300	401	Материјални трошоци	38,000,000	
301	401/1	Општествена исхрана	15,345,000	
302	402	Амортизација	10,000	399,647,000
		41 СРЕДСТВА ЗА ПОСРЕДНИ НАМЕЊИ		
303	410	Лични доходи на функционерите и на раководните работници	3,060,000	
304	418	Функционални расходи	5,000,000	8,060,000
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 25 (позиции од 298 до 304)		407,707,000
РАЗДЕЛ	26	МИНИСТЕРСТВО ЗА НАУКА		
		40 СРЕДСТВА ЗА РАБОТА		
305	400	Лични доходи на работниците	38,905,000	
306	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	958,000	
307	401	Материјални трошоци	11,922,000	
308	401/1	Општествена исхрана	2,708,000	
309	402	Амортизација	1,000,000	55,493,000
		41 СРЕДСТВА ЗА ПОСРЕДНИ НАМЕЊИ		
310	410	Лични доходи на функционерите и на раководните работници	15,419,000	
311	415	Учество за набавка на опрема за информатичкиот систем на Републиката	630,000,000	
312	418	Трошоци за тековна работа на опремата во ИСР	48,000,000	
313	418	Награда "Гоце Делчев"	200,000	693,619,000
		45 СРЕДСТВА ЗА ОПШТЕСТВЕНИ ДЕЈНОСТИ		
314	451	Технолошки развој	40,000,000	
315	451	Финансирање на научно-истражувачката дејност	1,450,000,000	
		ТЕХНИЧКА КУЛТУРА		
316	451	Лични доходи на работниците	45,542,000	
317	451	Средства за заедничка потрошувачка	1,200,000	
318	451	Општествена исхрана	2,180,000	
319	451	Материјални трошоци	10,000,000	
320	451	Програмски активности	32,000,000	1,580,922,000
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 26 (позиции од 305 до 320)		2,330,034,000

1	2	3	4	5
	РАЗДЕЛ 27	РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА МЕЃУНАРОДНА НАУЧНО-ТЕХНИЧКА СОРАБОТКА		
		40 СРЕДСТВА ЗА РАБОТА		
321	400	Лични доходи на работниците	14,685,000	
322	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	372,000	
323	401	Материјални трошоци	700,000	
324	401/1	Општествена исхрана	1,054,000	
325	402	Амортизација	1,000	16,812,000
		41 СРЕДСТВА ЗА ПОСТЪПНИ НАМГНИ		
326	410	Лични доходи на функционерите и на раководните работници	6,933,000	
327	418	Трошоци за редовно школување, специјализирани и студиски престој на странски граѓани во Република Македонија	15,000,000	21,933,000
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 27 (позиции од 321 до 327)		38,745,000
	РАЗДЕЛ 28	МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА		
		40 СРЕДСТВА ЗА РАБОТА		
328	400	Лични доходи на работниците	114,659,000	
329	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	2,447,000	
330	401	Материјални трошоци	8,000,000	
331	401/1	Општествена исхрана	6,582,000	
332	402	Амортизација	10,000	131,698,000
		41 СРЕДСТВА ЗА ПОСТЪПНИ НАМГНИ		
333	410	Лични доходи на функционерите и на раководните работници	11,694,000	
334	418	Трошоци за одржување на меморијални музеи	1,500,000	
335	418	Награда "Климент Охридски"	5,750,000	18,944,000
		45 СРЕДСТВА ЗА ОПШТЕСТВЕНИ ДЕЈНОСТИ		
336	452	Програма за меѓународна соработка	35,000,000	
337	452	Финансирање на матичната управна дејност на Републичкиот завод за заштита на споменици на културата	600,000	
		ФИНАНСИРАЊЕ НА ДЕЈНОСТИТЕ ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА		
338	452	Лични доходи на работниците	3,776,563,000	
339	452	Средства за заедничка потрошувачка	85,732,000	
340	452	Општествена исхрана	244,543,000	
341	452	Издавачка дејност	350,000,000	
342	452	Библиотечна дејност	20,000,000	
343	452	Филмска дејност	200,000,000	
344	452	Сценско-уметничка дејност	430,000,000	
345	452	Заштита на споменици	400,000,000	
346	452	Ликовна и музејска дејност	60,000,000	
347	452	Културно-уметнички манифестации	200,000,000	5,802,438,000
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 28 (позиции од 328 до 347)		5,953,080,000
	РАЗДЕЛ 29	МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО		
		40 СРЕДСТВА ЗА РАБОТА		
348	400	Лични доходи на работниците	185,404,000	
349	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	3,032,000	
350	401	Материјални трошоци	20,000,000	
351	401/1	Општествена исхрана	8,574,000	
352	402	Амортизација	1,000	217,011,000

1	2	3	4	5
	41 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕШИ			
410	Лични доходи на функционерите и на раководните работници		21,954,000	21,954,000
	45 СРЕДСТВА ЗА ОПШТЕСТВЕНИ ДЕЈНОСТИ			
456	Програма за следење на здравствената исправност на водата за пиење тлото, воздухот и животните продукти		33,760,000	
456	Програма за подобрување на санитарно-хигиенската и епидемиолошката состојба во Република Македонија		2,017,000	
456	Здравствена заштита на лицата по член 36 од Уставот на Република Македонија, кои не се осигурени по други основи		42,555,000	
456	Здравствена заштита на граѓаните согласно со член 17 од Законот за здравство заштита		20,760,000	
456	Здравствена заштита на лица на издржување казна затвор		1,345,000	
456	Здравствена заштита на странци		403,000	
456	Болнички трошоци за душевно болни		80,000,000	
456	Прекини на бременост над трето дете и контрацептивни средства		1,345,000	
456	Надомест за второстепени комисији за прекин на бременоста		134,000	
456	Финансирање на одделни функции на Републичкиот завод за здравствена заштита		17,777,000	
456	Откривање, спречување и сузбивање на заразни болести во Републиката		5,380,000	
456	Надомест за констатирање на смрт		672,000	
456	Средства за спроведување на Програмата за задолжителна имунизација		538,000,000	744,148,000
	ВКУПНО РАЗДЕЛ 29 (позиции од 348 до 366)			983,113,000

РАЗДЕЛ 30 МИНИСТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАЦИИ

	40 СРЕДСТВА ЗА РАБОТА			
400	Лични доходи на работниците		34,199,000	
400/1	Средства за засадничка потрошувачка		293,000	
401	Магеријални трошоци		1,795,000	
401/1	Општествена исхрана		1,350,000	37,637,000
	41 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕШИ			
410	Лични доходи на функционерите и на раководните работници		8,543,000	
418	Трошоци за престој на странски новинари		1,500,000	
418	Трошоци за прием на агенциски извештаи и билтени		180,000	
418	Трошоци за издавачка дејност		30,000,000	
418	Трошоци за информативно пропагандна дејност во странство		18,000,000	
418	Трошоци за одделни радио емисии и програми за странство		45,000,000	
418	Трошоци за издавање на Македонска ревија		11,800,000	
418	Учество на Републиката во издавањето на списанието "Македонски магазин" на англиски јазик		15,000,000	
418	Оснивачки влог за информативна агенција		70,000,000	
418	Средства за основање на меѓународен прес центар		60,000,000	
418	Републичка награда за новинарство и публицистика		210,000	
	УЧЕСТВО ВО ФИНАНСИРАЊЕТО НА ОПШТИНСКИТЕ ЈАВНИ ГЛАСИЛА			
418	Лични доходи на работниците		308,729,000	
418	Средства за засадничка потрошувачка		7,528,000	
418	Општествена исхрана		19,489,000	595,979,000
	43 СРЕДСТВА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ, ИНТЕРВЕНЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО И ПОТТИКНУВАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ ПОДРАЧЈА			
431	Компензација на дел од трошоците за издавање на весници и списанија		380,000,000	380,000,000
	ВКУПНО РАЗДЕЛ 30 (позиции од 367 до 385)			1,013,616,000

1	2	3	4	5
РАЗДЕЛ 31 РЕПУБЛИЧКА КОМИСИЈА ЗА ОДНОСИ СО ВЕРСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ				
40 СРЕДСТВА ЗА РАБОТА				
386	400	Лични доходи на работниците	3,790,000	
387	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	160,000	
388	401	Материјални трошоци	315,000	
389	401/1	Општествена исхрана	451,000	
390	402	Амортизација	1,000	4,717,000
41 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ				
391	410	Лични доходи на функционерите и на раководните работници	9,009,000	9,009,000
45 СРЕДСТВА ЗА ОПШТЕСТВЕНИ ДЕЈНОСТИ				
392	459	Помош на верските заедници	1,000,000	1,000,000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 31 (позиции од 386 до 392)				14,726,000
РАЗДЕЛ 32 РЕПУБЛИЧКА ГЕОДЕТСКА УПРАВА				
40 СРЕДСТВА ЗА РАБОТА				
393	400	Лични доходи на работниците	882,415,000	
394	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	19,156,000	
395	401	Материјални трошоци	5,670,000	
396	401/1	Општествена исхрана	58,951,000	
397	402	Амортизација	1,000	966,193,000
41 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ				
398	410	Лични доходи на функционерите и на раководните работници	21,923,000	
399	418	Програма за премер и катастар	755,000,000	776,923,000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 32 (позиции од 393 до 399)				1,743,116,000
РАЗДЕЛ 33 РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА				
40 СРЕДСТВА ЗА РАБОТА				
400	400	Лични доходи на работниците	225,924,000	
401	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	4,788,000	
402	401	Материјални трошоци	15,750,000	
403	401/1	Општествена исхрана	13,540,000	
404	402	Амортизација	1,000	260,003,000
41 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ				
405	410	Лични доходи на функционерите и на раководните работници	20,858,000	
406	418	Трошоци за анкети испитувања	21,000,000	
407	418	Набавка на ленти и касети за АОП	1,440,000	
408	418	Трошоци за одржување на работните простории на подрачните заводи	750,000	
409	418	Одржување на електронскиот центар	12,000,000	
410	418	Програма за статистички истражувања од интерес на Републиката	900,000	
411	418	Воведување на Единствениот регистар на населението	6,300,000	
412	418	Попис на населението, домаќинства и земјоделски стопанства	170,000,000	
413	418	Ревизија на статистички катастар	90,000	
414	418	Закуп на ТТ врски со други статистички системи и меѓународни организации	4,500,000	
415	418	Закуп на ТТ врски за поврзување со подрачни заводи	4,500,000	
416	418	Воспоставување на единствен регистар на просторни единици	4,500,000	246,838,000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 33 (позиции од 400 до 416)				506,841,000

2	3	4	5
РАЗДЕЛ	34 РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД		
	40 СРЕДСТВА ЗА РАБОТА		
400	Лични доходи на работниците	309,040,000	
400	Средства за дежурства и работа во државните празници	7,020,000	
400/1	Средства за заедничка потрошувачка	6,756,000	
401	Материјални трошоци	34,925,000	
401/1	Општествена исхрана	18,217,000	
402	Амортизација	1,000	375,959,000
	41 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ		
410	Лични доходи на функционерите и на раководните работници	9,109,000	
418	Надоместок за метеоролошки и хидролошки набљудувања	12,000,000	
418	Хидролошки и метеоролошки мерења	4,500,000	
418	Одржување на хидролошките станици и објектот Солунска Глава	6,000,000	
418	Трошоци за испитување на квалитетот на водите и аеро загадувањето	3,000,000	
418	Радиосондажни мерења	12,000,000	
418	Одржување на ценгарог за АОП	900,000	
418	Набавка на прогивпожарни апарати и инсталации	1,500,000	
418	Трошоци за градобијна заштита	105,000,000	154,009,000
	ВКУПНО РАЗДЕЛ 34 (позиции од 417 до 431)		529,968,000
РАЗДЕЛ	35 АРХИВ НА МАКЕДОНИЈА		
	40 СРЕДСТВА ЗА РАБОТА		
400	Лични доходи на работниците	297,131,000	
400/1	Средства за заедничка потрошувачка	6,198,000	
401	Материјални трошоци	42,800,000	
401/1	Општествена исхрана	17,524,000	
402	Амортизација	1,000	363,654,000
	41 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ		
410	Лични доходи на функционерите и на раководните работници	17,445,000	
418	Набавка на опрема	18,900,000	
418	Трошоци за затоплување	6,000,000	
418	Заштитно микрофилмување на архивската граѓа	16,500,000	
418	Откуп и истражување на архивската граѓа	19,500,000	
418	Издавачка дејност	12,000,000	90,345,000
	ВКУПНО РАЗДЕЛ 35 (позиции од 432 до 442)		453,999,000
РАЗДЕЛ	36 РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СУДСКИ ВЕШТАЧЕЊА		
	40 СРЕДСТВА ЗА РАБОТА		
400	Лични доходи на работниците	49,300,000	
400/1	Средства за заедничка потрошувачка	1,091,000	
401	Материјални трошоци	472,000	
401/1	Општествена исхрана	2,344,000	
402	Амортизација	1,000	53,208,000
	41 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ		
410	Лични доходи на функционерите и на раководните работници	13,753,000	
418	Трошоци за надворешни работници	180,000	13,933,000
	ВКУПНО РАЗДЕЛ 36 (позиции од 443 до 449)		67,141,000

1	2	3	4	5
РАЗДЕЛ 37 МАКЕДОНСКА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ				
40 СРЕДСТВА ЗА РАБОТА				
450	400	Лични доходи на работниците	66,101,000	
451	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	1,490,000	
452	401	Материјални трошоци	27,090,000	
453	401/1	Општествена исхрана	4,212,000	
454	402	Амортизација	1,000	98,81
41 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ				
455	410	Лични доходи на секретарот	3,214,000	
456	410	Надоместок за академиците	23,000,000	
457	418	Приеми и пречести	300,000	26,5
45 СРЕДСТВА ЗА ОПШТЕСТВЕНИ ДЕЈНОСТИ				
458	451	За финансирање на научно истражувачки проекти	10,000,000	
459	451	За финансирање на функциите на Академијата	10,000,000	20,0
ВКУПНО РАЗДЕЛ 37 (позиции од 450 до 459)				145,4
РАЗДЕЛ 38 МАТИЦА НА ИСЕЛЕНИЦИТЕ ОД МАКЕДОНИЈА				
40 СРЕДСТВА ЗА РАБОТА				
460	400	Лични доходи на работниците	19,908,000	
461	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	479,000	
462	401	Материјални трошоци	4,921,000	
463	401/1	Општествена исхрана	1,363,000	
464	402	Амортизација	1,000	26,6
41 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ				
465	410	Лични доходи на функционерите и на раководните работници	8,428,000	
466	418	Финансирање на одделни активности	11,100,000	
467	418	Обезбедување на материјали за радио телевизиски часови на македонски јазик на нашите иселеници	200,000	19,7
46 СРЕДСТВА ЗА ДРУГИ ОПШТИ ОПШТЕСТВЕНИ ПОТРЕБИ				
468	461	Издавачка дејност	40,000,000	40,0
ВКУПНО РАЗДЕЛ 38 (позиции од 460 до 468)				86,0
РАЗДЕЛ 39 ВРХОВЕН СУД НА МАКЕДОНИЈА				
40 СРЕДСТВА ЗА РАБОТА				
469	400	Лични доходи на работниците	42,525,000	
470	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	1,436,000	
471	401	Материјални трошоци	6,000,000	
472	401/1	Општествена исхрана	4,061,000	
473	402	Амортизација	1,000	54,0
41 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ				
474	410	Лични доходи на функционерите и на раководните работници	67,922,000	
475	418	Трошоци на судии-порогници, сведоци и вешти лица	300,000	
476	418	Изготвување на билтен и советување	600,000	68,0
ВКУПНО РАЗДЕЛ 39 (позиции од 469 до 476)				122

2	3	4	5
РАЗДЕЛ 40 СТОПАНСКИ СУД НА МАКЕДОНИЈА			
40 СРЕДСТВА ЗА РАБОТА			
400	Лични доходи на работниците	15,862,000	
400/1	Средства за заедничка потрошувачка	505,000	
401	Материјални трошоци	1,000,000	
401/1	Општествена исхрана	1,429,000	
402	Амортизација	1,000	18,797,000
41 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ			
410	Лични доходи на судиите	23,855,000	
418	Трошоци за сведоци и вешти лица	300,000	24,155,000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 40 (позиции од 477 до 483)			42,952,000
РАЗДЕЛ 41 ЈАВНО ОБВИНТЕЛСТВО НА МАКЕДОНИЈА			
40 СРЕДСТВА ЗА РАБОТА			
400	Лични доходи на работниците	11,152,000	
400/1	Средства за заедничка потрошувачка	452,000	
401	Материјални трошоци	1,795,000	
401/1	Општествена исхрана	1,280,000	
402	Амортизација	1,000	14,680,000
41 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ			
410	Лични доходи на републичкиот јавен обвинител и на замениците	27,505,000	27,505,000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 41 (позиции од 484 до 489)			42,185,000
РАЗДЕЛ 42 ЈАВНО ПРАВООБРАНИТЕЛСТВО НА МАКЕДОНИЈА			
40 СРЕДСТВА ЗА РАБОТА			
400	Лични доходи на работниците	10,648,000	
400/1	Средства за заедничка потрошувачка	346,000	
401	Материјални трошоци	1,500,000	
401/1	Општествена исхрана	902,000	13,396,000
41 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ			
410	Лични доходи на јавниот правобранител и на замениците	14,208,000	14,208,000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 42 (позиции од 490 до 494)			27,604,000
РАЗДЕЛ 43 РЕПУБЛИЧКИ СУД ЗА ПРЕКРШОЦИ			
40 СРЕДСТВА ЗА РАБОТА			
400	Лични доходи на работниците	22,894,000	
400/1	Средства за заедничка потрошувачка	692,000	
401	Материјални трошоци	9,922,000	
401/1	Општествена исхрана	1,956,000	
402	Амортизација	1,000	35,465,000
41 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ			
410	Лични доходи на судиите	23,132,000	
418	Трошоци за заголнување	600,000	23,732,000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 43 (позиции од 495 до 501)			59,197,000

1	2	3	4	5
РАЗДЕЛ 44 ОКРУЖЕН СУД - БИТОЛА				
40 СРЕДСТВА ЗА РАБОТА				
502	400	Лични доходи на работниците	43,238,000	
503	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	1,490,000	
504	401	Материјални трошоци	5,937,000	
505	401/1	Општествена исхрана	4,166,000	
506	402	Амортизација	2,000	54,800
41 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ				
507	410	Лични доходи на судиите	45,205,000	
508	418	Заедничко затоплување	3,300,000	
509	418	Трошоци за повремени судии, вешти лица и за спровод на обвинети и осудени лица	950,000	
510	418	Надоместок за дежурства	150,000	49,600
ВКУПНО РАЗДЕЛ 44 (позиции од 502 до 510)				104,400
РАЗДЕЛ 45 ОКРУЖЕН СУД - СКОПЈЕ				
40 СРЕДСТВА ЗА РАБОТА				
511	400	Лични доходи на работниците	110,268,000	
512	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	3,112,000	
513	401	Материјални трошоци	10,000,000	
514	401/1	Општествена исхрана	8,802,000	
515	402	Амортизација	2,000	132,100
41 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ				
516	410	Лични доходи на судиите	100,486,000	
517	418	Трошоци на повремени судии, вешти лица и за спровод на обвинети и осудени лица	1,000,000	
518	418	Надоместок за дежурства	150,000	101,636
ВКУПНО РАЗДЕЛ 45 (позиции од 511 до 518)				233,820
РАЗДЕЛ 46 УПРАВА НА СУДСКАТА ЗГРАДА				
40 СРЕДСТВА ЗА РАБОТА				
519	400	Лични доходи на работниците	28,258,000	
520	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	931,000	
521	401	Материјални трошоци	7,544,000	
522	401/1	Општествена исхрана	2,632,000	39,300
41 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ				
523	418	Затоплување на работни простории	11,340,000	11,300
ВКУПНО РАЗДЕЛ 46 (позиции од 519 до 523)				50,700
РАЗДЕЛ 47 ОКРУЖЕН СУД - ШТИП				
40 СРЕДСТВА ЗА РАБОТА				
524	400	Лични доходи на работниците	31,429,000	
525	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	1,011,000	
526	401	Материјални трошоци	4,000,000	
527	401/1	Општествена исхрана	3,041,000	
528	402	Амортизација	1,000	39,300

2	3	4	5
	41 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ		
410	Лични доходи на судиите	30,349,000	
418	Заедничко затопување	9,000,000	
418	Трошоци за попремени судии и сведоци	950,000	
418	Надоместок за дежурства	150,000	40,449,000
	ВКУПНО РАЗДЕЛ 47 (позиции од 524 до 532)		79,931,000

РАЗДЕЛ 48 ОКРУЖЕН СТОПАНСКИ СУД - БИТОЛА

	40 СРЕДСТВА ЗА РАБОТА		
400	Лични доходи на работниците	38,959,000	
400/1	Средства за заедничка потрошувачка	1,091,000	
401	Материјални трошоци	13,000,000	
401/1	Општествена исхрана	2,934,000	
402	Амортизација	1,000	55,985,000
	41 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ		
410	Лични доходи на судиите	18,556,000	
418	Трошоци за попремени судии, сведоци и вешти лица	450,000	19,006,000
	ВКУПНО РАЗДЕЛ 48 (позиции од 533 до 539)		74,991,000

РАЗДЕЛ 49 ОКРУЖЕН СТОПАНСКИ СУД - СКОПЈЕ

	40 СРЕДСТВА ЗА РАБОТА		
400	Лични доходи на работниците	170,308,000	
400/1	Средства за заедничка потрошувачка	4,735,000	
401	Материјални трошоци	27,885,000	
401/1	Општествена исхрана	13,387,000	
402	Амортизација	1,000	216,316,000
	41 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ		
410	Лични доходи на судиите	95,671,000	
418	Трошоци за попремени судии, сведоци и вешти лица	300,000	95,971,000
	ВКУПНО РАЗДЕЛ 49 (позиции од 540 до 546)		312,287,000

РАЗДЕЛ 50 ОКРУЖЕН СТОПАНСКИ СУД - ШТИП

	40 СРЕДСТВА ЗА РАБОТА		
400	Лични доходи на работниците	30,753,000	
400/1	Средства за заедничка потрошувачка	905,000	
401	Материјални трошоци	14,000,000	
401/1	Општествена исхрана	2,502,000	
402	Амортизација	1,000	48,161,000
	41 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ		
410	Лични доходи на судиите	21,117,000	
418	Трошоци за попремени судии, сведоци и вешти лица	150,000	21,267,000
	ВКУПНО РАЗДЕЛ 50 (позиции од 547 до 553)		69,428,000

1	2	3	4	5
РАЗДЕЛ 51 ОКРУЖНО ЈАВНО ОБВИНТЕЛСТВО - БИТОЛА				
40 СРЕДСТВА ЗА РАБОТА				
554	400	Лични доходи на работниците	10,241,000	
555	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	372,000	
556	401	Материјални трошоци	1,000,000	
557	401/1	Општествена исхрана	1,054,000	
558	402	Амортизација	1,000	12,668
41 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ				
559	410	Лични доходи на обвинителот и на замениците	18,420,000	
560	418	Надоместок за дежурства	300,000	18,720
ВКУПНО РАЗДЕЛ 51 (позиции од 554 до 560)				31,388

РАЗДЕЛ 52 ОКРУЖНО ЈАВНО ОБВИНТЕЛСТВО - СКОПЈЕ

40 СРЕДСТВА ЗА РАБОТА				
561	400	Лични доходи на работниците	32,523,000	
562	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	1,170,000	
563	401	Материјални трошоци	2,835,000	
564	401/1	Општествена исхрана	3,310,000	
565	402	Амортизација	1,000	39,839
41 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ				
566	410	Лични доходи на обвинителот и на замениците	56,127,000	
567	418	Надоместок за дежурства	300,000	56,427
ВКУПНО РАЗДЕЛ 52 (позиции од 561 до 567)				96,266

РАЗДЕЛ 53 ОКРУЖНО ЈАВНО ОБВИНТЕЛСТВО - ШТИП

40 СРЕДСТВА ЗА РАБОТА				
568	400	Лични доходи на работниците	10,803,000	
569	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	346,000	
570	401	Материјални трошоци	1,000,000	
571	401/1	Општествена исхрана	970,000	
572	402	Амортизација	1,000	13,120
41 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ				
573	410	Лични доходи на обвинителот и на замениците	12,120,000	
574	418	Надоместок за дежурства	60,000	12,180
ВКУПНО РАЗДЕЛ 53 (позиции од 568 до 574)				25,300

РАЗДЕЛ 54 КАЗНЕНО ПОПРАВЕН ДОМ ИДРИЗОВО

40 СРЕДСТВА ЗА РАБОТА				
575	400	Лични доходи на работниците	209,921,000	
576	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	4,070,000	
577	401	Материјални трошоци	900,000	
578	401/1	Општествена исхрана	11,506,000	
579	402	Амортизација	5,000	226,400

2	3	4	5
41 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ			
410	Лични доходи на функционерите и на раководните работници	3,779,000	
418	Надоместок за спровод на осудени лица	45,000	
418	Посебни материјални трошоци	70,000,000	73,824,000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 54 (позиции од 575 до 582)			300,226,000
РАЗДЕЛ 55 ВОСНИТИО ПОПРАВЕН ДОМ ТЕТОВО			
40 СРЕДСТВА ЗА РАБОТА			
400	Лични доходи на работниците	53,239,000	
400/1	Средства за заедничка потрошувачка	1,037,000	
401	Материјални трошоци	4,000,000	
401/1	Општествена исхрана	2,928,000	
402	Амортизација	1,000	61,205,000
41 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ			
410	Лични доходи на функционерите и на раководните работници	3,438,000	
418	Трошоци за затоплување	3,600,000	
418	Набавка на облека	2,000,000	
418	Посебни материјални трошоци	16,000,000	25,038,000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 55 (позиции од 583 до 591)			86,243,000
РАЗДЕЛ 56 МЛАДИНСКИ СОВЕТ НА МАКЕДОНИЈА			
40 СРЕДСТВА ЗА РАБОТА			
400	Лични доходи на работниците	13,400,000	
400/1	Средства за заедничка потрошувачка	372,000	
401	Материјални трошоци	600,000	
401/1	Општествена исхрана	1,023,000	
402	Амортизација	1,000	15,396,000
41 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ			
418	Учество во финансирањето на Пројектата	2,000,000	2,000,000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 56 (позиции од 592 до 597)			17,396,000
РАЗДЕЛ 57 РЕПУБЛИЧКИ ОДБОР НА СОЈУЗОТ НА ЗДРУЖЕНИЈАТА НА БОРЦИТЕ ОД ПОВ			
40 СРЕДСТВА ЗА РАБОТА			
400	Лични доходи на работниците	58,009,000	
400/1	Средства за заедничка потрошувачка	1,884,000	
401	Материјални трошоци	1,000,000	
401/1	Општествена исхрана	4,085,000	
402	Амортизација	1,000	64,979,000
41 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ			
410	Лични доходи на функционерите	8,822,000	
418	Средства за општински одбори на СЗБ	12,000,000	20,822,000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 57 (позиции од 598 до 604)			85,801,000

1	2	3	4	5
РАЗДЕЛ 58 РЕПУБЛИЧКА КОНФЕРЕНЦИЈА НА СОЈУЗОТ НА РЕЗЕРВНИТЕ ВОЕНИ СТАРЕШИНИ				
40 СРЕДСТВА ЗА РАБОТА				
605	400	Лични доходи на работниците	3,788,000	
606	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	160,000	
607	401	Материјални трошоци	800,000	
608	401/1	Општествена исхрана	453,000	
609	402	Амортизација	1,000	5,202
41 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ				
610	410	Лични доходи на функционерите и на раководните работници	7,730,000	
611	418	Кирија-надоместок за користење на работни простории	1,145,000	8,875
ВКУПНО РАЗДЕЛ 58 (позиции од 605 до 611)				14,077
РАЗДЕЛ 59 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОВРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАЊСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ КРАИШТА				
40 СРЕДСТВА ЗА РАБОТА				
612	400	Лични доходи на работниците	6,278,000	
613	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	293,000	
614	401	Материјални трошоци	1,200,000	
615	401/1	Општествена исхрана	806,000	
616	402	Амортизација	1,000	8,578
41 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ				
617	410	Лични доходи на функционерите и на раководните работници	14,023,000	14,023
43 СРЕДСТВА ЗА ПОТТИКЛУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ, ИНТЕРВЕНЦИИ ВО СТОПАЊСТВО И ПОТТИКЛУВАЊЕ НА ПОВРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАЊСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ ПОДРАЧЈА				
618	435	Учество на Републиката во поттикнување на развојот на ридско-планинските и поларичните подрачја на покомпактно заостанати реони во поразвиените општини	300,000,000	
619	435	Програма за развој на недоволно развиените подрачја (преодно решение)	1,500,000,000	1,800,000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 59 (позиции од 612 до 619)				1,822,601
РАЗДЕЛ 60 ЦРВЕН КРСТ НА МАКЕДОНИЈА СЛУЖБА ЗА БАРАЊА				
40 СРЕДСТВА ЗА РАБОТА				
620	400	Лични доходи на работниците	4,132,000	
621	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	80,000	
622	401	Материјални трошоци	100,000	
623	401/1	Општествена исхрана	232,000	4,542
41 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ				
624	418	Средства за семинари и советувања	30,000	30
ВКУПНО РАЗДЕЛ 60 (позиции од 620 до 624)				4,572

1	2	3	4	5
РАЗДЕЛ 61 ОШТИНСКИ СУД - БЕРОВО				
40 СРЕДСТВА ЗА РАБОТА				
625	400	Лични доходи на работниците	12,485,000	
626	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	453,000	
627	401	Материјални трошоци	3,380,000	
628	401/1	Општествена исхрана	1,280,000	
629	402	Амортизација	1,000	17,599,000
41 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ				
630	410	Лични доходи на судиите	11,006,000	11,006,000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 61				
(позиции од 625 до 630)				
				28,605,000
РАЗДЕЛ 62 ОШТИНСКИ СУД - БИГОЛА				
40 СРЕДСТВА ЗА РАБОТА				
631	400	Лични доходи на работниците	89,699,000	
632	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	2,534,000	
633	401	Материјални трошоци	18,640,000	
634	401/1	Општествена исхрана	7,203,000	
635	402	Амортизација	1,000	118,077,000
41 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ				
636	410	Лични доходи на судиите	49,316,000	49,316,000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 62				
(позиции од 631 до 636)				
				167,393,000
РАЗДЕЛ 63 ОШТИНСКИ СУД - ГЕВГЕЛИЈА				
40 СРЕДСТВА ЗА РАБОТА				
637	400	Лични доходи на работниците	25,264,000	
638	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	905,000	
639	401	Материјални трошоци	3,060,000	
640	401/1	Општествена исхрана	2,556,000	
641	402	Амортизација	1,000	31,786,000
41 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ				
642	410	Лични доходи на судиите	18,733,000	18,733,000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 63				
(позиции од 637 до 642)				
				50,519,000
РАЗДЕЛ 64 ОШТИНСКИ СУД - ГОСТИВАР				
40 СРЕДСТВА ЗА РАБОТА				
643	400	Лични доходи на работниците	50,167,000	
644	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	1,729,000	
645	401	Материјални трошоци	6,850,000	
646	401/1	Општествена исхрана	4,886,000	
647	402	Амортизација	1,000	63,633,000
41 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ				
648	410	Лични доходи на судиите	36,901,000	36,901,000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 64				
(позиции од 643 до 648)				
				100,534,000

1	2	3	4	5
	РАЗДЕЛ 65	ОПШТИНСКИ СУД - ДЕБАР		
	40	СРЕДСТВА ЗА РАБОТА		
649	400	Лични доходи на работниците	12,573,000	
650	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	346,000	
651	401	Материјални трошоци	1,350,000	
652	401/1	Општествена исхрана	1,124,000	
653	402	Амортизација	1,000	15,394,00
	41	СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ		
654	410	Лични доходи на судиите	8,271,000	8,271,00
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 65 (позиции од 649 до 654)		23,665,00
	РАЗДЕЛ 66	ОПШТИНСКИ СУД - ДЕЛЧЕВО		
	40	СРЕДСТВА ЗА РАБОТА		
655	400	Лични доходи на работниците	15,953,000	
656	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	586,000	
657	401	Материјални трошоци	1,980,000	
658	401/1	Општествена исхрана	1,653,000	
659	402	Амортизација	1,000	20,173,00
	41	СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ		
660	410	Лични доходи на судиите	13,281,000	13,281,00
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 66 (позиции од 655 до 660)		33,454,00
	РАЗДЕЛ 67	ОПШТИНСКИ СУД - КАВАДАРЦИ		
	40	СРЕДСТВА ЗА РАБОТА		
661	400	Лични доходи на работниците	22,470,000	
662	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	825,000	
663	401	Материјални трошоци	3,200,000	
664	401/1	Општествена исхрана	2,226,000	
665	402	Амортизација	1,000	28,722,00
	41	СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ		
666	410	Лични доходи на судиите	18,869,000	18,869,00
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 67 (позиции од 661 до 666)		47,591,00
	РАЗДЕЛ 68	ОПШТИНСКИ СУД - КИЧЕВО		
	40	СРЕДСТВА ЗА РАБОТА		
667	400	Лични доходи на работниците	33,360,000	
668	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	1,038,000	
669	401	Материјални трошоци	3,510,000	
670	401/1	Општествена исхрана	2,932,000	
671	402	Амортизација	1,000	40,841,00
	41	СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ		
672	410	Лични доходи на судиите	18,336,000	18,336,00
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 68 (позиции од 667 до 672)		59,177,00

1	2	3	4	5
РАЗДЕЛ 69 ОПШТИНСКИ СУД - КОЧАНИ				
40 СРЕДСТВА ЗА РАБОТА				
673	400	Лични доходи на работниците	32,922,000	
674	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	1,224,000	
675	401	Материјални трошоци	5,140,000	
676	401/1	Општествена исхрана	3,458,000	
677	402	Амортизација	1,000	42,745,000
41 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ				
678	410	Лични доходи на судиите	29,008,000	29,008,000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 69 (позиции од 673 до 678)				71,753,000
РАЗДЕЛ 70 ОПШТИНСКИ СУД - КРАТОВО				
40 СРЕДСТВА ЗА РАБОТА				
79	400	Лични доходи на работниците	9,335,000	
80	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	373,000	
81	401	Материјални трошоци	1,860,000	
82	401/1	Општествена исхрана	1,070,000	
83	402	Амортизација	1,000	12,639,000
41 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ				
84	410	Лични доходи на судиите	8,012,000	8,012,000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 70 (позиции од 679 до 684)				20,651,000
РАЗДЕЛ 71 ОПШТИНСКИ СУД - КРИВА ПАЛАНКА				
40 СРЕДСТВА ЗА РАБОТА				
85	400	Лични доходи на работниците	17,218,000	
86	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	639,000	
87	401	Материјални трошоци	2,160,000	
88	401/1	Општествена исхрана	1,803,000	
89	402	Амортизација	1,000	21,821,000
41 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ				
90	410	Лични доходи на судиите	15,088,000	15,088,000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 71 (позиции од 685 до 690)				36,909,000
РАЗДЕЛ 72 ОПШТИНСКИ СУД - КРУШЕВО				
40 СРЕДСТВА ЗА РАБОТА				
91	400	Лични доходи на работниците	10,349,000	
92	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	399,000	
93	401	Материјални трошоци	1,650,000	
94	401/1	Општествена исхрана	1,127,000	
95	402	Амортизација	1,000	13,526,000
41 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ				
96	410	Лични доходи на судиите	13,002,000	13,002,000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 72 (позиции од 691 до 696)				26,528,000

1	2	3	4	5
РАЗДЕЛ 73 ОПШТИНСКИ СУД - КУМАНОВО				
40 СРЕДСТВА ЗА РАБОТА				
697	400	Лични доходи на работниците	56,284,000	
698	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	2,049,000	
699	401	Материјални трошоци	14,930,000	
700	401/1	Општествена исхрана	5,941,000	
701	402	Амортизација	1,000	79,205,000
41 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ				
702	410	Лични доходи на судиите	53,614,000	53,614,000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 73				
(позиции од 697 до 702)				
				132,819,000
РАЗДЕЛ 74 ОПШТИНСКИ СУД - НЕГОТИНО				
40 СРЕДСТВА ЗА РАБОТА				
703	400	Лични доходи на работниците	13,079,000	
704	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	479,000	
705	401	Материјални трошоци	1,920,000	
706	401/1	Општествена исхрана	1,354,000	
707	402	Амортизација	1,000	16,833,000
41 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ				
708	410	Лични доходи на судиите	10,442,000	10,442,000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 74				
(позиции од 703 до 708)				
				27,275,000
РАЗДЕЛ 75 ОПШТИНСКИ СУД - ОХРИД				
40 СРЕДСТВА ЗА РАБОТА				
709	400	Лични доходи на работниците	46,342,000	
710	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	1,463,000	
711	401	Материјални трошоци	4,950,000	
712	401/1	Општествена исхрана	4,135,000	
713	402	Амортизација	1,000	56,891,000
41 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ				
714	410	Лични доходи на судиите	34,744,000	34,744,000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 75				
(позиции од 709 до 714)				
				91,635,000
РАЗДЕЛ 76 ОПШТИНСКИ СУД - ПРИЛЕП				
40 СРЕДСТВА ЗА РАБОТА				
715	400	Лични доходи на работниците	52,495,000	
716	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	1,809,000	
717	401	Материјални трошоци	7,210,000	
718	401/1	Општествена исхрана	5,256,000	
719	402	Амортизација	1,000	66,771,000
41 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ				
720	410	Лични доходи на судиите	42,856,000	42,856,000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 76				
(позиции од 715 до 720)				
				109,627,000

1	2	3	4	5
РАЗДЕЛ 77 ОПШТИНСКИ СУД - РАДОВИШ				
40 СРЕДСТВА ЗА РАБОТА				
721	400	Лични доходи на работниците	22,857,000	
722	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	798,000	
723	401	Материјални трошоци	2,700,000	
724	401/1	Општествена исхрана	2,254,000	
725	402	Амортизација	1,000	28,611,000
41 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ				
726	110	Лични доходи на судиите	18,511,000	18,511,000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 77				
(позиции од 721 до 726)				
47,121,000				
РАЗДЕЛ 78 ОПШТИНСКИ СУД - РЕСЕН				
40 СРЕДСТВА ЗА РАБОТА				
727	400	Лични доходи на работниците	14,985,000	
728	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	506,000	
729	401	Материјални трошоци	1,710,000	
730	401/1	Општествена исхрана	1,448,000	
731	402	Амортизација	1,000	18,650,000
41 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ				
732	410	Лични доходи на судиите	10,709,000	10,709,000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 78				
(позиции од 727 до 732)				
29,359,000				
РАЗДЕЛ 79 ОПШТИНСКИ СУД - СВЕТИ ПИКОЛЕ				
40 СРЕДСТВА ЗА РАБОТА				
733	400	Лични доходи на работниците	12,217,000	
734	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	426,000	
735	401	Материјални трошоци	2,640,000	
736	401/1	Општествена исхрана	1,202,000	
737	402	Амортизација	1,000	16,486,000
41 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ				
738	410	Лични доходи на судиите	9,785,000	9,785,000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 79				
(позиции од 733 до 738)				
26,271,000				
РАЗДЕЛ 80 ОПШТИНСКИ СУД - СТРУГА				
40 СРЕДСТВА ЗА РАБОТА				
739	400	Лични доходи на работниците	36,038,000	
740	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	1,224,000	
741	401	Материјални трошоци	4,640,000	
742	401/1	Општествена исхрана	3,441,000	
743	402	Амортизација	1,000	45,344,000
41 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ				
744	410	Лични доходи на судиите	26,035,000	26,035,000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 80				
(позиции од 739 до 744)				
71,379,000				

1	2	3	4	5
РАЗДЕЛ 81 ОПШТИНСКИ СУД - СТРУМИЦА				
	40	СРЕДСТВА ЗА РАБОТА		
745	400	Лични доходи на работниците	45,344,000	
746	400/1	Средства за заседничка потрошувачка	1,623,000	
747	401	Материјални трошоци	7,490,000	
748	401/1	Општествена исхрана	4,477,000	
749	402	Амортизација	1,000	58,935,000
	41	СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ		
750	410	Лични доходи на судиите	38,905,000	38,905,000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 81 (позиции од 745 до 750)				97,840,000
РАЗДЕЛ 82 ОПШТИНСКИ СУД - ТЕТОВО				
	40	СРЕДСТВА ЗА РАБОТА		
751	400	Лични доходи на работниците	64,786,000	
752	400/1	Средства за заседничка потрошувачка	2,261,000	
753	401	Материјални трошоци	7,650,000	
754	401/1	Општествена исхрана	6,390,000	
755	402	Амортизација	1,000	81,088,000
	41	СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ		
756	410	Лични доходи на судиите	49,471,000	49,471,000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 82 (позиции од 751 до 756)				130,559,000
РАЗДЕЛ 83 ОПШТИНСКИ СУД - ТИТОВ ВЕЛЕС				
	40	СРЕДСТВА ЗА РАБОТА		
757	400	Лични доходи на работниците	34,678,000	
758	400/1	Средства за заседничка потрошувачка	1,144,000	
759	401	Материјални трошоци	5,050,000	
760	401/1	Општествена исхрана	3,387,000	
761	402	Амортизација	1,000	44,260,000
	41	СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ		
762	410	Лични доходи на судиите	28,026,000	28,026,000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 83 (позиции од 757 до 762)				72,286,000
РАЗДЕЛ 84 ОПШТИНСКИ СУД - НИТИП				
	40	СРЕДСТВА ЗА РАБОТА		
763	400	Лични доходи на работниците	39,895,000	
764	400/1	Средства за заседничка потрошувачка	1,357,000	
765	401	Материјални трошоци	4,590,000	
766	401/1	Општествена исхрана	3,834,000	
767	402	Амортизација	1,000	49,677,000
	41	СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ		
768	410	Лични доходи на судиите	28,521,000	28,521,000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 84 (позиции од 763 до 768)				78,198,000



1	2	3	4	5
РАЗДЕЛ 85 ОПШТИНСКИ СУД - СКОПЈЕ 1				
40 СРЕДСТВА ЗА РАБОТА				
769	400	Лични доходи на работниците	139,621,000	
770	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	4,576,000	
771	401	Материјални трошоци	21,480,000	
772	401/1	Општествена исхрана	13,535,000	
773	402	Амортизација	1,000	179,213,000
41 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕШИ				
774	410	Лични доходи на судиите	96,374,000	
775	418	Паушали за судии-поротници, сведоци и вештаци	1,000,000	97,374,000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 85 (позиции од 769 до 775)				276,587,000
РАЗДЕЛ 86 ОПШТИНСКИ СУД - СКОПЈЕ 2				
40 СРЕДСТВА ЗА РАБОТА				
776	400	Лични доходи на работниците	137,639,000	
777	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	4,336,000	
778	401	Материјални трошоци	17,670,000	
779	401/1	Општествена исхрана	12,260,000	
780	402	Амортизација	1,000	171,906,000
41 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕШИ				
781	410	Лични доходи на судиите	90,748,000	
782	418	Паушали за судии-поротници, сведоци и вештаци	1,000,000	91,748,000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 86 (позиции од 776 до 782)				263,654,000
РАЗДЕЛ 87 ОПШТИНСКО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО - БЕРОВО				
40 СРЕДСТВА ЗА РАБОТА				
783	400	Лични доходи на работниците	2,551,000	
784	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	80,000	
785	401	Материјални трошоци	210,000	
786	401/1	Општествена исхрана	233,000	
787	402	Амортизација	1,000	3,075,000
41 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕШИ				
788	410	Лични доходи на обвинителот и на замениците	2,538,000	2,538,000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 87 (позиции од 783 до 788)				5,613,000
РАЗДЕЛ 88 ОПШТИНСКО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО - БИТОЛА				
40 СРЕДСТВА ЗА РАБОТА				
789	400	Лични доходи на работниците	14,188,000	
790	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	532,000	
791	401	Материјални трошоци	1,330,000	
792	401/1	Општествена исхрана	1,451,000	
793	402	Амортизација	1,000	17,502,000
41 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕШИ				
794	410	Лични доходи на обвинителот и на замениците	18,392,000	18,392,000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 88 (позиции од 789 до 794)				35,894,000

1	2	3	4	5
РАЗДЕЛ		89 ОПШТИНСКО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО - ГЕВГЕЛИЈА		
		40 СРЕДСТВА ЗА РАБОТА		
795	400	Лични доходи на работниците	2,495,000	
796	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	160,000	
797	401	Материјални трошоци	420,000	
798	401/1	Општествена исхрана	450,000	
799	402	Амортизација	1,000	3,526,000
		41 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ		
800	410	Лични доходи на обвинителот и на замениците	7,946,000	7,946,000
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 89		
		(позиции од 795 до 800)		
		11,472,000		

РАЗДЕЛ 90 ОПШТИНСКО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО - ГОСТИВАР

		40 СРЕДСТВА ЗА РАБОТА		
801	400	Лични доходи на работниците	7,925,000	
802	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	320,000	
803	401	Материјални трошоци	840,000	
804	401/1	Општествена исхрана	902,000	
805	402	Амортизација	1,000	9,988,000

41 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ



1	2	3	4	5
РАЗДЕЛ 97 ОПШТИНСКО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО - КУМАНОВО				
		40 СРЕДСТВА ЗА РАБОТА		
843	400	Лични доходи на работниците	9,231,000	
844	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	346,000	
845	401	Материјални трошоци	910,000	
846	401/1	Општествена исхрана	976,000	
847	402	Амортизација	1,000	11,464,0
		41 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ		
848	410	Лични доходи на обвинителот и на замениците	13,424,000	13,424,0
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 97 (позиции од 843 до 848)		24,888,0
РАЗДЕЛ 98 ОПШТИНСКО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО - ОХРИД				
		40 СРЕДСТВА ЗА РАБОТА		
849	400	Лични доходи на работниците	6,659,000	
850	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	213,000	
851	401	Материјални трошоци	560,000	
852	401/1	Општествена исхрана	600,000	
853	402	Амортизација	1,000	8,033,0
		41 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ		
854	410	Лични доходи на обвинителот и на замениците	8,016,000	8,016,0
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 98 (позиции од 849 до 854)		16,049,0
РАЗДЕЛ 99 ОПШТИНСКО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО - ПРИЛЕП				
		40 СРЕДСТВА ЗА РАБОТА		
855	400	Лични доходи на работниците	5,959,000	
856	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	320,000	
857	401	Материјални трошоци	770,000	
858	401/1	Општествена исхрана	825,000	
859	402	Амортизација	1,000	7,875,0
		41 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ		
860	410	Лични доходи на обвинителот и на замениците	13,187,000	13,187,0
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 99 (позиции од 855 до 860)		21,062,0
РАЗДЕЛ 100 ОПШТИНСКО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО - РАДОВИШ				
		40 СРЕДСТВА ЗА РАБОТА		
861	400	Лични доходи на работниците	1,574,000	
862	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	80,000	
863	401	Материјални трошоци	210,000	
864	401/1	Општествена исхрана	225,000	
865	402	Амортизација	1,000	2,090,0
		41 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ		
866	410	Лични доходи на обвинителот и на замениците	2,822,000	2,822,0
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 100 (позиции од 861 до 866)		4,912,0

1	2	3	4	5
РАЗДЕЛ 101 ОПШТИНСКО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО - РЕСЕН				
40 СРЕДСТВА ЗА РАБОТА				
867	400	Лични доходи на работниците	982,000	
868	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	80,000	
869	401	Материјални трошоци	210,000	
870	401/1	Општествена исхрана	225,000	
871	402	Амортизација	1,000	1,498,000
41 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ				
872	410	Лични доходи на обвинителот и на замениците	5,820,000	5,820,000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 101 (позиции од 867 до 872)				7,318,000
РАЗДЕЛ 102 ОПШТИНСКО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО - СВЕТИ НИКОЛЕ				
40 СРЕДСТВА ЗА РАБОТА				
873	400	Лични доходи на работниците	2,576,000	
874	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	107,000	
875	401	Материјални трошоци	280,000	
876	401/1	Општествена исхрана	301,000	
877	402	Амортизација	1,000	3,265,000
41 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ				
878	410	Лични доходи на обвинителот и на замениците	5,571,000	5,571,000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 102 (позиции од 873 до 878)				8,836,000
РАЗДЕЛ 103 ОПШТИНСКО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО - СКОПЈЕ				
40 СРЕДСТВА ЗА РАБОТА				
879	400	Лични доходи на работниците	48,574,000	
880	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	1,889,000	
881	401	Материјални трошоци	4,970,000	
882	401/1	Општествена исхрана	5,302,000	
883	402	Амортизација	1,000	60,736,000
41 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ				
884	410	Лични доходи на обвинителот и на замениците	73,800,000	73,800,000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 103 (позиции од 879 до 884)				134,536,000
РАЗДЕЛ 104 ОПШТИНСКО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО - СТРУГА				
40 СРЕДСТВА ЗА РАБОТА				
85	400	Лични доходи на работниците	4,177,000	
86	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	187,000	
87	401	Материјални трошоци	490,000	
88	401/1	Општествена исхрана	527,000	
89	402	Амортизација	1,000	5,382,000
41 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ				
90	410	Лични доходи на обвинителот и на замениците	7,767,000	7,767,000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 104 (позиции од 885 до 890)				13,149,000

1	2	3	4	5
РАЗДЕЛ 105 ОПШТИНСКО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО - СТРУМИЦА				
		40 СРЕДСТВА ЗА РАБОТА		
891	400	Лични доходи на работниците	5,968,000	
892	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	267,000	
893	401	Материјални трошоци	700,000	
894	401/1	Општествена исхрана	655,000	
895	402	Амортизација	1,000	7,591,000
		41 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ		
896	410	Лични доходи на обвинителот и на замениците	10,775,000	10,775,000
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 105 (позиции од 891 до 896)		18,366,000
РАЗДЕЛ 106 ОПШТИНСКО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО - ТЕТОВО				
		40 СРЕДСТВА ЗА РАБОТА		
897	400	Лични доходи на работниците	7,813,000	
898	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	399,000	
899	401	Материјални трошоци	980,000	
900	401/1	Општествена исхрана	1,059,000	
901	402	Амортизација	1,000	10,252,000
		41 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ		
902	410	Лични доходи на обвинителот и на замениците	15,881,000	15,881,000
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 106 (позиции од 897 до 902)		26,133,000
РАЗДЕЛ 107 ОПШТИНСКО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО - ТИТОВ ВЕЛЕС				
		40 СРЕДСТВА ЗА РАБОТА		
903	400	Лични доходи на работниците	6,305,000	
904	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	267,000	
905	401	Материјални трошоци	770,000	
906	401/1	Општествена исхрана	817,000	
907	402	Амортизација	1,000	8,160,000
		41 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ		
908	410	Лични доходи на обвинителот и на замениците	11,815,000	11,815,000
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 107 (позиции од 903 до 908)		19,975,000
РАЗДЕЛ 108 ОПШТИНСКО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО - ШТИП				
		40 СРЕДСТВА ЗА РАБОТА		
909	400	Лични доходи на работниците	5,319,000	
910	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	267,000	
911	401	Материјални трошоци	560,000	
912	401/1	Општествена исхрана	616,000	
913	402	Амортизација	1,000	6,763,000
		41 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ		
914	410	Лични доходи на обвинителот и на замениците	7,991,000	7,991,000
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 108 (позиции од 909 до 914)		14,754,000

1	2	3	4	5
РАЗДЕЛ 109 ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО - БЕРОВО				
		40 СРЕДСТВА ЗА РАБОТА		
915	400	Лични доходи на работниците	1,314,000	
916	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	54,000	
917	401	Материјални трошоци	120,000	
918	401/1	Општествена исхрана	146,000	
919	402	Амортизација	1,000	1,635,000
		41 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ		
920	410	Лични доходи на правобранителот и на замениците	2,476,000	2,476,000
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 109 (позиции од 915 до 920)		4,111,000
РАЗДЕЛ 110 ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО - БИТОЛА				
		40 СРЕДСТВА ЗА РАБОТА		
921	400	Лични доходи на работниците	11,597,000	
922	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	373,000	
923	401	Материјални трошоци	840,000	
924	401/1	Општествена исхрана	1,052,000	
925	402	Амортизација	1,000	13,863,000
		41 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ		
926	410	Лични доходи на правобранителот и на замениците	9,732,000	9,732,000
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 110 (позиции од 921 до 926)		23,595,000
РАЗДЕЛ 111 ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО - ВИПИЦА				
		40 СРЕДСТВА ЗА РАБОТА		
927	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	27,000	
928	401	Материјални трошоци	60,000	
929	401/1	Општествена исхрана	79,000	
930	402	Амортизација	1,000	167,000
		41 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ		
931	410	Лични доходи на правобранителот и на замениците	2,707,000	2,707,000
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 111 (позиции од 927 до 931)		2,874,000
РАЗДЕЛ 112 ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО - ГЕВГЕЛИЈА				
		40 СРЕДСТВА ЗА РАБОТА		
932	400	Лични доходи на работниците	2,545,000	
933	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	80,000	
934	401	Материјални трошоци	180,000	
935	401/1	Општествена исхрана	206,000	
936	402	Амортизација	1,000	3,012,000
		41 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ		
937	410	Лични доходи на правобранителот и на замениците	2,655,000	2,655,000
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 112 (позиции од 932 до 937)		5,667,000

1	2	3	4	5
РАЗДЕЛ 113 ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО - ГОСТИВАР				
		40 СРЕДСТВА ЗА РАБОТА		
938	400	Лични доходи на работниците	2,163,000	
939	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	160,000	
940	401	Материјални трошоци	360,000	
941	401/1	Општествена исхрана	449,000	
942	402	Амортизација	1,000	3,133,000
		41 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ		
943	410	Лични доходи на правобранителот и на замениците	9,580,000	9,580,000
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 113 (позиции од 938 до 943)		12,713,000
РАЗДЕЛ 114 ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО - ДЕБАР				
		40 СРЕДСТВА ЗА РАБОТА		
944	400	Лични доходи на работниците	883,000	
945	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	54,000	
946	401	Материјални трошоци	180,000	
947	401/1	Општествена исхрана	225,000	
948	402	Амортизација	1,000	1,343,000
		41 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ		
949	410	Лични доходи на правобранителот и на замениците	2,448,000	2,448,000
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 114 (позиции од 944 до 949)		3,791,000
РАЗДЕЛ 115 ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО - ДЕЛЧЕВО				
		40 СРЕДСТВА ЗА РАБОТА		
949-а	400	Лични доходи на работниците	460,000	
950	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	27,000	
951	401	Материјални трошоци	120,000	
952	401/1	Општествена исхрана	108,000	
953	402	Амортизација	1,000	716,000
		41 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ		
954	410	Лични доходи на правобранителот и на замениците	2,587,000	2,587,000
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 115 (позиции од 950 до 954)		3,303,000
РАЗДЕЛ 116 ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО - КАВАДАРЦИ				
		40 СРЕДСТВА ЗА РАБОТА		
955	400	Лични доходи на работниците	921,000	
956	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	54,000	
957	401	Материјални трошоци	120,000	
958	401/1	Општествена исхрана	150,000	
959	402	Амортизација	1,000	1,246,000
		41 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ		
960	410	Лични доходи на правобранителот и на замениците	2,539,000	2,539,000
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 116 (позиции од 955 до 960)		3,785,000

1	2	3	4	5
РАЗДЕЛ 117 ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО - КИЧЕВО				
40 СРЕДСТВА ЗА РАБОТА				
961	400	Лични доходи на работниците	4,178,000	
962	400/1	Средства за заедничка потрошувачка *	107,000	
963	401	Материјални трошоци	240,000	
964	401/1	Општествена исхрана	301,000	
965	402	Амортизација	1,000	4,827,000
41 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ				
966	410	Лични доходи на правобранителот и на замениците	2,540,000	2,540,000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 117 (позиции од 961 до 966)				7,367,000
РАЗДЕЛ 118 ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО - КОЧАНИ				
40 СРЕДСТВА ЗА РАБОТА				
967	400	Лични доходи на работниците	1,852,000	
968	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	80,000	
969	401	Материјални трошоци	180,000	
970	401/1	Општествена исхрана	225,000	
971	402	Амортизација	1,000	2,338,000
41 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ				
972	410	Лични доходи на правобранителот и на замениците	2,522,000	2,522,000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 118 (позиции од 967 до 972)				4,860,000
РАЗДЕЛ 119 ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО - КРИВА ПАЛАНКА				
40 СРЕДСТВА ЗА РАБОТА				
973	400	Лични доходи на работниците	4,178,000	
974	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	107,000	
975	401	Материјални трошоци	540,000	
976	401/1	Општествена исхрана	301,000	
977	402	Амортизација	1,000	5,127,000
41 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ				
978	410	Лични доходи на правобранителот и на замениците	2,266,000	2,266,000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 119 (позиции од 973 до 978)				7,393,000
РАЗДЕЛ 120 ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО - КРУШЕВО				
40 СРЕДСТВА ЗА РАБОТА				
979	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	27,000	
980	401	Материјални трошоци	60,000	
981	401/1	Општествена исхрана	52,000	
982	402	Амортизација	1,000	140,000
41 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ				
983	410	Лични доходи на правобранителот и на замениците	2,117,000	2,117,000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 120 (позиции од 979 до 983)				2,257,000

1	2	3	4	5
РАЗДЕЛ 121 ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО - КУМАНОВО				
40 СРЕДСТВА ЗА РАБОТА				
984	400	Лични доходи на работниците	2,541,000	
985	400/1	Средства за заседничка потрошувачка ●	133,000	
986	401	Материјални трошоци	300,000	
987	401/1	Општествена исхрана	375,000	
988	402	Амортизација	1,000	3,350,000
41 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ				
989	410	Лични доходи на правобранителот и на замениците	7,079,000	7,079,000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 121				
(позиции од 984 до 989)				
				10,429,000
РАЗДЕЛ 122 ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО - ПЕГОТИНО				
40 СРЕДСТВА ЗА РАБОТА				
990	400	Лични доходи на работниците	921,000	
991	400/1	Средства за заседничка потрошувачка	27,000	
992	401	Материјални трошоци	60,000	
993	401/1	Општествена исхрана	69,000	
994	402	Амортизација	1,000	1,078,000
41 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ				
995	410	Лични доходи на правобранителот и на замениците		
ВКУПНО РАЗДЕЛ 122				
(позиции од 990 до 995)				
				1,078,000
РАЗДЕЛ 123 ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО - ОХРИД				
40 СРЕДСТВА ЗА РАБОТА				
996	400	Лични доходи на работниците	2,495,000	
997	400/1	Средства за заседничка потрошувачка	160,000	
998	401	Материјални трошоци	360,000	
999	401/1	Општествена исхрана	450,000	
1000	402	Амортизација	1,000	3,466,000
41 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ				
1001	410	Лични доходи на правобранителот и на замениците	7,556,000	7,556,000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 123				
(позиции од 996 до 1001)				
				11,022,000
РАЗДЕЛ 124 ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО - ПРИЛЕП				
40 СРЕДСТВА ЗА РАБОТА				
1002	400	Лични доходи на работниците	6,983,000	
1003	400/1	Средства за заседничка потрошувачка	240,000	
1004	401	Материјални трошоци	540,000	
1005	401/1	Општествена исхрана	677,000	
1006	402	Амортизација	1,000	8,441,000
41 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ				
1007	410	Лични доходи на правобранителот и на замениците	7,721,000	7,721,000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 124				
(позиции од 1002 до 1007)				
				16,162,000

1	2	3	4	5
РАЗДЕЛ 125 ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО - РАДОВИШ				
40 СРЕДСТВА ЗА РАБОТА				
1008	400	Лични доходи на работниците	1,800,000	
1009	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	80,000	
1010	401	Материјални трошоци	180,000	
1011	401/1	Општествена исхрана	203,000	
1012	402	Амортизација	1,000	2,264,000
41 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ				
1013	410	Лични доходи на правобранителот и на замениците	2,635,000	2,635,000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 125 (позиции од 1008 до 1013)				4,899,000
РАЗДЕЛ 126 ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО - РЕСЕН				
40 СРЕДСТВА ЗА РАБОТА				
1014	400	Лични доходи на работниците	205,000	
1015	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	54,000	
1016	401	Материјални трошоци	120,000	
1017	401/1	Општествена исхрана	96,000	
1018	402	Амортизација	1,000	476,000
41 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ				
1019	410	Лични доходи на правобранителот и на замениците	2,428,000	2,428,000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 126 (позиции од 1014 до 1019)				2,904,000
РАЗДЕЛ 127 ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО - СВЕТИ НИКОЛЕ				
40 СРЕДСТВА ЗА РАБОТА				
1020	400	Лични доходи на работниците	921,000	
1021	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	80,000	
1022	401	Материјални трошоци	120,000	
1023	401/1	Општествена исхрана	151,000	
1024	402	Амортизација	1,000	1,273,000
41 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ				
1025	410	Лични доходи на правобранителот и на замениците	2,675,000	2,675,000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 127 (позиции од 1020 до 1025)				3,948,000
РАЗДЕЛ 128 ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО - СКОПЈЕ				
40 СРЕДСТВА ЗА РАБОТА				
1026	400	Лични доходи на работниците	21,292,000	
1027	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	558,000	
1028	401	Материјални трошоци	2,260,000	
1029	401/1	Општествена исхрана	1,579,000	
1030	402	Амортизација	1,000	25,690,000
41 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ				
1031	410	Лични доходи на правобранителот и на замениците	10,576,000	10,576,000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 128 (позиции од 1026 до 1031)				36,266,000

1	2	3	4	5
РАЗДЕЛ 129 ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО - СТРУГА				
40 СРЕДСТВА ЗА РАБОТА				
1032	400	Лични доходи на работниците	2,542,000	
1033	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	107,000	
1034	401	Материјални трошоци	240,000	
1035	401/1	Општествена исхрана	301,000	
1036	402	Амортизација	1,000	3,191,000
41 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ				
1037	410	Лични доходи на правобранителот и на замениците	4,678,000	4,678,000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 129 (позиции од 1032 до 1037)				7,869,000
РАЗДЕЛ 130 ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО - СТРУМИЦА				
40 СРЕДСТВА ЗА РАБОТА				
1038	400	Лични доходи на работниците	921,000	
1039	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	80,000	
1040	401	Материјални трошоци	180,000	
1041	401/1	Општествена исхрана	225,000	
1042	402	Амортизација	1,000	1,407,000
41 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ				
1043	410	Лични доходи на правобранителот и на замениците	5,002,000	5,002,000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 130 (позиции од 1038 до 1043)				6,409,000
РАЗДЕЛ 131 ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО - ТЕТОВО				
40 СРЕДСТВА ЗА РАБОТА				
1044	400	Лични доходи на работниците	3,502,000	
1045	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	213,000	
1046	401	Материјални трошоци	480,000	
1047	401/1	Општествена исхрана	600,000	
1048	402	Амортизација	1,000	4,796,000
41 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ				
1049	410	Лични доходи на правобранителот и на замениците	9,728,000	9,728,000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 131 (позиции од 1044 до 1049)				14,524,000
РАЗДЕЛ 132 ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО - ТИТОВ ВЕЛЕС				
40 СРЕДСТВА ЗА РАБОТА				
1050	400	Лични доходи на работниците	6,668,000	
1051	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	133,000	
1052	401	Материјални трошоци	360,000	
1053	401/1	Општествена исхрана	440,000	
1054	402	Амортизација	1,000	7,602,000
41 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ				
1055	410	Лични доходи на правобранителот и на замениците	2,746,000	2,746,000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 132 (позиции од 1050 до 1055)				10,348,000

1	2	3	4	5
РАЗДЕЛ 133 ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО - ШТИП				
40 СРЕДСТВА ЗА РАБОТА				
1056	400	Лични доходи на работниците	921,000	
1057	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	54,000	
1058	401	Материјални трошоци	120,000	
1059	401/1	Општествена исхрана	152,000	
1060	402	Амортизација	1,000	1,248,000
41 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ				
1061	410	Лични доходи на правобранителот и на замениците	2,645,000	2,645,000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 133 (позиции од 1056 до 1061)				3,893,000
РАЗДЕЛ 134 ОПШТИНСКИ СУД ЗА ПРЕКРШОЦИ - БЕРОВО				
40 СРЕДСТВА ЗА РАБОТА				
1062	400	Лични доходи на работниците	2,768,000	
1063	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	133,000	
1064	401	Материјални трошоци	400,000	
1065	401/1	Општествена исхрана	375,000	
1066	402	Амортизација	1,000	3,677,000
41 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ				
1067	410	Лични доходи на судиите	4,849,000	4,849,000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 134 (позиции од 1062 до 1067)				8,526,000
РАЗДЕЛ 135 ОПШТИНСКИ СУД ЗА ПРЕКРШОЦИ - БИТОЛА				
40 СРЕДСТВА ЗА РАБОТА				
1068	400	Лични доходи на работниците	9,580,000	
1069	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	665,000	
1070	401	Материјални трошоци	2,000,000	
1071	401/1	Општествена исхрана	1,879,000	
1072	402	Амортизација	1,000	14,125,000
41 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ				
1073	410	Лични доходи на судиите	13,725,000	13,725,000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 135 (позиции од 1068 до 1073)				27,850,000
РАЗДЕЛ 136 ОПШТИНСКИ СУД ЗА ПРЕКРШОЦИ - МАКЕДОНСКИ БРОД				
40 СРЕДСТВА ЗА РАБОТА				
1074	400	Лични доходи на работниците	2,511,000	
1075	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	54,000	
1076	401	Материјални трошоци	160,000	
1077	401/1	Општествена исхрана	160,000	
1078	402	Амортизација	1,000	2,886,000
41 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ				
1079	410	Лични доходи на судиите		
ВКУПНО РАЗДЕЛ 136 (позиции од 1074 до 1079)				2,886,000

1	2	3	4	5
РАЗДЕЛ 137 ОПШТИНСКИ СУД ЗА ПРЕКРШОЦИ - ВАЛАНДОВО				
40 СРЕДСТВА ЗА РАБОТА				
1080	400	Лични доходи на работниците	4,397,000	
1081	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	133,000	
1082	401	Материјални трошоци	400,000	
1083	401/1	Општествена исхрана	375,000	
1084	402	Амортизација	1,000	5,306,000
41 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ				
1085	410	Лични доходи на судиите	2,416,000	2,416,000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 137				
(позиции од 1080 до 1085)				
				7,722,000
РАЗДЕЛ 138 ОПШТИНСКИ СУД ЗА ПРЕКРШОЦИ - ВИНИЦА				
40 СРЕДСТВА ЗА РАБОТА				
1086	400	Лични доходи на работниците	3,472,000	
1087	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	107,000	
1088	401	Материјални трошоци	420,000	
1089	401/1	Општествена исхрана	301,000	
1090	402	Амортизација	1,000	4,301,000
41 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ				
1091	410	Лични доходи на судиите	2,445,000	2,445,000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 138				
(позиции од 1086 до 1091)				
				6,746,000
РАЗДЕЛ 139 ОПШТИНСКИ СУД ЗА ПРЕКРШОЦИ - ГЕВГЕЛИЈА				
40 СРЕДСТВА ЗА РАБОТА				
1092	400	Лични доходи на работниците	5,534,000	
1093	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	240,000	
1094	401	Материјални трошоци	920,000	
1095	401/1	Општествена исхрана	676,000	
1096	402	Амортизација	1,000	7,371,000
41 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ				
1097	410	Лични доходи на судиите	7,151,000	7,151,000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 139				
(позиции од 1092 до 1097)				
				14,522,000
РАЗДЕЛ 140 ОПШТИНСКИ СУД ЗА ПРЕКРШОЦИ - ГОСТИВАР				
40 СРЕДСТВА ЗА РАБОТА				
1098	400	Лични доходи на работниците	13,450,000	
1099	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	612,000	
1100	401	Материјални трошоци	1,840,000	
1101	401/1	Општествена исхрана	1,726,000	
1102	402	Амортизација		17,628,000
41 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ				
1103	410	Лични доходи на судиите	15,656,000	15,656,000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 140				
(позиции од 1098 до 1103)				
				33,284,000

1	2	3	4	5
РАЗДЕЛ 141 ОПШТИНСКИ СУД ЗА ПРЕКРШОЦИ - ДЕБАР				
40 СРЕДСТВА ЗА РАБОТА				
1104	400	Лични доходи на работниците	6,493,000	
1105	400/1	Средства за заседничка потрошувачка	187,000	
1106	401	Материјални трошоци	640,000	
1107	401/1	Општествена исхрана	592,000	
1108	402	Амортизација	1,000	7,913,000
41 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ ПАМЕНИ				
1109	410	Лични доходи на судиите	4,773,000	4,773,000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 141				
(позиции од 1104 до 1109)				
				12,686,000
РАЗДЕЛ 142 ОПШТИНСКИ СУД ЗА ПРЕКРШОЦИ - ДЕЛЧЕВО				
40 СРЕДСТВА ЗА РАБОТА				
1110	400	Лични доходи на работниците	5,048,000	
1111	400/1	Средства за заседничка потрошувачка	160,000	
1112	401	Материјални трошоци	480,000	
1113	401/1	Општествена исхрана	450,000	
1114	402	Амортизација	1,000	6,139,000
41 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ ПАМЕНИ				
1115	410	Лични доходи на судиите	2,361,000	2,361,000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 142				
(позиции од 1110 до 1115)				
				8,500,000
РАЗДЕЛ 143 ОПШТИНСКИ СУД ЗА ПРЕКРШОЦИ - ДЕМИР ХИСАР				
40 СРЕДСТВА ЗА РАБОТА				
1116	400	Лични доходи на работниците	1,846,000	
1117	400/1	Средства за заседничка потрошувачка	80,000	
1118	401	Материјални трошоци	240,000	
1119	401/1	Општествена исхрана	225,000	
1120	402	Амортизација	1,000	2,392,000
41 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ ПАМЕНИ				
1121	410	Лични доходи на судиите	2,533,000	2,533,000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 143				
(позиции од 1116 до 1121)				
				4,925,000
РАЗДЕЛ 144 ОПШТИНСКИ СУД ЗА ПРЕКРШОЦИ - КАВАДАРЦИ				
40 СРЕДСТВА ЗА РАБОТА				
1122	400	Лични доходи на работниците	5,690,000	
1123	400/1	Средства за заседничка потрошувачка	293,000	
1124	401	Материјални трошоци	800,000	
1125	401/1	Општествена исхрана	766,000	
1126	402	Амортизација	1,000	7,550,000
41 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ ПАМЕНИ				
1127	410	Лични доходи на судиите	9,221,000	9,221,000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 144				
(позиции од 1122 до 1127)				
				16,771,000

1	2	3	4	5
РАЗДЕЛ 145 ОПШТИНСКИ СУД ЗА ПРЕКРШОЦИ - КИЧЕВО				
40 СРЕДСТВА ЗА РАБОТА				
1128	400	Лични доходи на работниците	7,165,000	
1129	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	266,000	
1130	401	Материјални трошоци	1,100,000	
1131	401/1	Општествена исхрана	752,000	
1132	402	Амортизација	1,000	9,284,000
41 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ ПАМЕНИ				
1133	410	Лични доходи на судиите	7,082,000	7,082,000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 145				
(позиции од 1128 до 1133)				
				16,366,000
РАЗДЕЛ 146 ОПШТИНСКИ СУД ЗА ПРЕКРШОЦИ - КОЧАНИ				
40 СРЕДСТВА ЗА РАБОТА				
1134	400	Лични доходи на работниците	8,468,000	
1135	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	346,000	
1136	401	Материјални трошоци	1,040,000	
1137	401/1	Општествена исхрана	975,000	
1138	402	Амортизација	1,000	10,830,000
41 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ ПАМЕНИ				
1139	410	Лични доходи на судиите	9,283,000	9,283,000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 146				
(позиции од 1134 до 1139)				
				20,113,000
РАЗДЕЛ 147 ОПШТИНСКИ СУД ЗА ПРЕКРШОЦИ – КРАТОВО				
40 СРЕДСТВА ЗА РАБОТА				
1140	400	Лични доходи на работниците	1,845,000	
1141	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	80,000	
1142	401	Материјални трошоци	240,000	
1143	401/1	Општествена исхрана	225,000	
1144	402	Амортизација	1,000	2,391,000
41 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ ПАМЕНИ				
1145	410	Лични доходи на судиите	2,370,000	2,370,000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 147				
(позиции од 1140 до 1145)				
				4,761,000
РАЗДЕЛ 148 ОПШТИНСКИ СУД ЗА ПРЕКРШОЦИ - КРИВА ПАЛАНКА				
40 СРЕДСТВА ЗА РАБОТА				
1146	400	Лични доходи на работниците	7,598,000	
1147	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	240,000	
1148	401	Материјални трошоци	720,000	
1149	401/1	Општествена исхрана	676,000	
1150	402	Амортизација	1,000	9,235,000
41 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ ПАМЕНИ				
1151	410	Лични доходи на судиите	4,598,000	4,598,000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 148				
(позиции од 1146 до 1151)				
				13,833,000

1	2	3	4	5
РАЗДЕЛ 149 ОПШТИНСКИ СУД ЗА ПРЕКРШОЦИ - КРУШЕВО				
40 СРЕДСТВА ЗА РАБОТА				
1152	400	Лични доходи на работниците	2,495,000	
1153	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	107,000	
1154	401	Материјални трошоци	420,000	
1155	401/1	Општествена исхрана	301,000	
1156	402	Амортизација	1,000	3,324,000
41 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ				
1157	410	Лични доходи на судиите	2,255,000	2,255,000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 149 (позиции од 1152 до 1157)				5,579,000
РАЗДЕЛ 150 ОПШТИНСКИ СУД ЗА ПРЕКРШОЦИ - КУМАНОВО				
40 СРЕДСТВА ЗА РАБОТА				
1158	400	Лични доходи на работниците	14,472,000	
1159	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	612,000	
1160	401	Материјални трошоци	1,840,000	
1161	401/1	Општествена исхрана	1,719,000	
1162	402	Амортизација	1,000	18,644,000
41 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ				
1163	410	Лични доходи на судиите	17,986,000	17,986,000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 150 (позиции од 1158 до 1163)				36,630,000
РАЗДЕЛ 151 ОПШТИНСКИ СУД ЗА ПРЕКРШОЦИ - НЕГОТИНО				
40 СРЕДСТВА ЗА РАБОТА				
1164	400	Лични доходи на работниците	5,968,000	
1165	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	187,000	
1166	401	Материјални трошоци	560,000	
1167	401/1	Општествена исхрана	527,000	
1168	402	Амортизација	1,000	7,243,000
41 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ				
1169	410	Лични доходи на судиите	2,328,000	2,328,000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 151 (позиции од 1164 до 1169)				9,571,000
РАЗДЕЛ 152 ОПШТИНСКИ СУД ЗА ПРЕКРШОЦИ - ОХРИД				
40 СРЕДСТВА ЗА РАБОТА				
1170	400	Лични доходи на работниците	19,067,000	
1171	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	586,000	
1172	401	Материјални трошоци	1,760,000	
1173	401/1	Општествена исхрана	1,653,000	
1174	402	Амортизација	1,000	23,067,000
41 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ				
1175	410	Лични доходи на судиите	10,146,000	10,146,000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 152 (позиции од 1170 до 1175)				33,213,000

1	2	3	4	5
РАЗДЕЛ 153 ОПШТИНСКИ СУД ЗА ПРЕКРШОЦИ - ПРИЛЕП				
40 СРЕДСТВА ЗА РАБОТА				
1176	400	Лични доходи на работниците	22,568,000	
1177	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	745,000	
1178	401	Материјални трошоци	2,320,000	
1179	401/1	Општествена исхрана	2,147,000	
1180	402	Амортизација	1,000	27,781,000
41 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ				
1181	410	Лични доходи на судиите	13,971,000	13,971,000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 153 (позиции од 1176 до 1181)				41,752,000
РАЗДЕЛ 154 ОПШТИНСКИ СУД ЗА ПРЕКРШОЦИ - ПРОБИШТИП				
40 СРЕДСТВА ЗА РАБОТА				
1182	400	Лични доходи на работниците	1,846,000	
1183	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	80,000	
1184	401	Материјални трошоци	240,000	
1185	401/1	Општествена исхрана	225,000	
1186	402	Амортизација	1,000	2,392,000
41 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ				
1187	410	Лични доходи на судиите	2,666,000	2,666,000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 154 (позиции од 1182 до 1187)				5,058,000
РАЗДЕЛ 155 ОПШТИНСКИ СУД ЗА ПРЕКРШОЦИ - РАДОВИШ				
40 СРЕДСТВА ЗА РАБОТА				
1188	400	Лични доходи на работниците	5,262,000	
1189	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	213,000	
1190	401	Материјални трошоци	640,000	
1191	401/1	Општествена исхрана	599,000	
1192	402	Амортизација	1,000	6,715,000
41 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ				
1193	410	Лични доходи на судиите	4,438,000	4,438,000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 155 (позиции од 1188 до 1193)				11,153,000
РАЗДЕЛ 156 ОПШТИНСКИ СУД ЗА ПРЕКРШОЦИ - РЕСЕН				
40 СРЕДСТВА ЗА РАБОТА				
1194	400	Лични доходи на работниците	4,720,000	
1195	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	160,000	
1196	401	Материјални трошоци	480,000	
1197	401/1	Општествена исхрана	450,000	
1198	402	Амортизација	1,000	5,811,000
41 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ				
1199	410	Лични доходи на судиите	5,282,000	5,282,000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 156 (позиции од 1194 до 1199)				11,093,000


1	2	3	4	5
РАЗДЕЛ 157 ОПШТИНСКИ СУД ЗА ПРЕКРНОЦИ - СВЕТИ НИКОЛЕ				
40 СРЕДСТВА ЗА РАБОТА				
1200	400	Лични доходи на работниците	5,288,000	
1201	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	213,000	
1202	401	Материјални трошоци	640,000	
1203	401/1	Општествена исхрана	600,000	
1204	402	Амортизација	1,000	6,742,000
41 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ				
1205	410	Лични доходи на судиите	4,637,000	4,637,000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 157 (позиции од 1200 до 1205)				11,379,000
РАЗДЕЛ 158 ОПШТИНСКИ СУД ЗА ПРЕКРНОЦИ - СКОПЈЕ				
40 СРЕДСТВА ЗА РАБОТА				
1206	400	Лични доходи на работниците	77,803,000	
1207	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	2,740,000	
1208	401	Материјални трошоци	9,240,000	
1209	401/1	Општествена исхрана	7,745,000	
1210	402	Амортизација	1,000	97,529,000
41 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ				
1211	410	Лични доходи на судиите	56,707,000	56,707,000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 158 (позиции од 1206 до 1211)				154,236,000
РАЗДЕЛ 159 ОПШТИНСКИ СУД ЗА ПРЕКРНОЦИ - СТРУГА				
40 СРЕДСТВА ЗА РАБОТА				
1212	400	Лични доходи на работниците	10,103,000	
1213	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	346,000	
1214	401	Материјални трошоци	1,040,000	
1215	401/1	Општествена исхрана	976,000	
1216	402	Амортизација	1,000	12,466
41 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ				
1217	410	Лични доходи на судиите	6,992,000	6,992,000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 159 (позиции од 1212 до 1217)				19,458,000
РАЗДЕЛ 160 ОПШТИНСКИ СУД ЗА ПРЕКРНОЦИ - СТРУМИЦА				
40 СРЕДСТВА ЗА РАБОТА				
1218	400	Лични доходи на работниците	20,657,000	
1219	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	665,000	
1220	401	Материјални трошоци	2,000,000	
1221	401/1	Општествена исхрана	1,883,000	
1222	402	Амортизација	1,000	25,206,000
41 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ				
1223	410	Лични доходи на судиите	13,576,000	13,576,000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 160 (позиции од 1218 до 1223)				38,782,000

1	2	3	4	5
РАЗДЕЛ 161 ОПШТИНСКИ СУД ЗА ПРЕКРШОЦИ - ТЕТОВО				
40 СРЕДСТВА ЗА РАБОТА				
224	400	Лични доходи на работниците	26,771,000	
225	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	1,011,000	
226	401	Материјални трошоци	3,040,000	
227	401/1	Општествена исхрана	2,856,000	
228	402	Амортизација	1,000	33,679,000
41 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ				
1229	410	Лични доходи на судиите	24,842,000	24,842,000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 161 (позиции од 1224 до 1229)				58,521,000
РАЗДЕЛ 162 ОПШТИНСКИ СУД ЗА ПРЕКРШОЦИ - ТИТОВ ВЕЛЕС				
40 СРЕДСТВА ЗА РАБОТА				
1230	400	Лични доходи на работниците	18,211,000	
1231	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	586,000	
1232	401	Материјални трошоци	1,960,000	
1233	401/1	Општествена исхрана	1,653,000	
1234	402	Амортизација	1,000	22,411,000
41 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ				
1235	410	Лични доходи на судиите	11,540,000	11,540,000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 162 (позиции од 1230 до 1235)				33,951,000
РАЗДЕЛ 163 ОПШТИНСКИ СУД ЗА ПРЕКРШОЦИ - ШТИП				
40 СРЕДСТВА ЗА РАБОТА				
1236	400	Лични доходи на работниците	9,938,000	
1237	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	399,000	
1238	401	Материјални трошоци	1,200,000	
1239	401/1	Општествена исхрана	778,000	
1240	402	Амортизација	1,000	12,316,000
41 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ				
1241	410	Лични доходи на судиите	12,319,000	12,319,000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 163 (позиции од 1236 до 1241)				24,635,000
РАЗДЕЛ 164 КАЗНЕНО ПОПРАВНА УСТАНОВА - БИТОЛА				
40 СРЕДСТВА ЗА РАБОТА				
1242	400	Лични доходи на работниците	45,330,000	
1243	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	745,000	
1244	401	Материјални трошоци	2,500,000	
1245	401/1	Општествена исхрана	2,111,000	
1246	402	Амортизација	2,000	50,688,000
41 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ				
1247	410	Личен доход на управникот	5,709,000	
1248	418	Посебни материјални трошоци	7,500,000	13,209,000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 164 (позиции од 1242 до 1248)				63,897,000

1	2	3	4	5
РАЗДЕЛ 165 КАЗНЕНО ПОПРАВНА УСТАНОВА - ГЕВГЕЛИЈА				
		40 СРЕДСТВА ЗА РАБОТА		
1249	400	Лични доходи на работниците	15,284,000	
1250	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	373,000	
1251	401	Материјални трошоци	1,000,000	
1252	401/1	Општествена исхрана	1,051,000	
1253	402	Амортизација	1,000	17,709,00
		41 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ ПАМЕНИ		
1254	410	Личен доход на управникот	2,906,000	
1255	418	Посебни материјални трошоци	4,000,000	6,906,00
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 165 (позиции од 1249 до 1255)		24,615,00
РАЗДЕЛ 166 КАЗНЕНО ПОПРАВНА УСТАНОВА - КИЧЕВО				
		40 СРЕДСТВА ЗА РАБОТА		
1256	400	Лични доходи на работниците	1,045,000	
1257	400/1	Средства за заедничка потрошувачка		
1258	401	Материјални трошоци	30,000	
1259	401/1	Општествена исхрана	70,000	
1260	402	Амортизација		1,145,00
		41 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ ПАМЕНИ		
1261	410	Личен доход на управникот	428,000	
1262	418	Посебни материјални трошоци	190,000	618,00
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 166 (позиции од 1256 до 1262)		1,763,00
РАЗДЕЛ 167 КАЗНЕНО ПОПРАВНА УСТАНОВА - КРИВА ПАЛАНКА				
		40 СРЕДСТВА ЗА РАБОТА		
1263	400	Лични доходи на работниците	1,434,000	
1264	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	160,000	
1265	401	Материјални трошоци	25,000	
1266	401/1	Општествена исхрана	132,000	
1267	402	Амортизација		1,751,000
		41 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ ПАМЕНИ		
1268	410	Личен доход на управникот	739,000	
1269	418	Посебни материјални трошоци	190,000	929,000
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 167 (позиции од 1263 до 1269)		2,680,000
РАЗДЕЛ 168 КАЗНЕНО ПОПРАВНА УСТАНОВА - КУМАНОВО				
		40 СРЕДСТВА ЗА РАБОТА		
1270	400	Лични доходи на работниците	2,036,000	
1271	400/1	Средства за заедничка потрошувачка		
1272	401	Материјални трошоци	250,000	
1273	401/1	Општествена исхрана	221,000	
1274	402	Амортизација		2,507,000
		41 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ ПАМЕНИ		
1275	410	Личен доход на управникот	628,000	
1276	418	Посебни материјални трошоци	2,300,000	2,928,000
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 168 (позиции од 1270 до 1276)		5,435,000

1	2	3	4	5
РАЗДЕЛ 169 КАЗНЕНО ПОПРАВНА УСТАНОВА - ОХРИД				
		40 СРЕДСТВА ЗА РАБОТА		
277	400	Лични доходи на работниците	29,232,000	
278	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	692,000	
279	401	Материјални трошоци	2,500,000	
280	401/1	Општествена исхрана	1,884,000	
281	402	Амортизација	2,000	34,310,000
		41 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ		
1282	410	Лични доходи на управникот и на заменикот	8,744,000	
1283	418	Посебни материјални трошоци	13,000,000	21,744,000
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 169 (позиции од 1277 до 1283)		56,054,000
РАЗДЕЛ 170 КАЗНЕНО ПОПРАВНА УСТАНОВА - ПРИЛЕП				
		40 СРЕДСТВА ЗА РАБОТА		
1284	400	Лични доходи на работниците	4,513,000	
1285	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	399,000	
1286	401	Материјални трошоци	375,000	
1287	401/1	Општествена исхрана	333,000	
1288	402	Амортизација		5,620,000
		41 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ		
1289	410	Личен доход на управникот	853,000	
1290	418	Посебни материјални трошоци	3,450,000	4,303,000
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 170 (позиции од 1284 до 1290)		9,923,000
РАЗДЕЛ 171 КАЗНЕНО ПОПРАВНА УСТАНОВА - ТЕТОВО				
		40 СРЕДСТВА ЗА РАБОТА		
1291	400	Лични доходи на работниците	16,611,000	
1292	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	426,000	
1293	401	Материјални трошоци	1,000,000	
1294	401/1	Општествена исхрана	1,202,000	
1295	402	Амортизација	1,000	19,240,000
		41 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ		
1296	410	Личен доход на управникот	3,119,000	
1297	418	Посебни материјални трошоци	4,500,000	7,619,000
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 171 (позиции од 1291 до 1297)		26,859,000
РАЗДЕЛ 172 КАЗНЕНО ПОПРАВНА УСТАНОВА - ТИТОВ ВЕЛЕС				
		40 СРЕДСТВА ЗА РАБОТА		
1298	400	Лични доходи на работниците	3,142,000	
1299	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	293,000	
1300	401	Материјални трошоци	50,000	
1301	401/1	Општествена исхрана	242,000	
1302	402	Амортизација		3,727,000
		41 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ		
1303	410	Личен доход на управникот	785,000	
1304	418	Посебни материјални трошоци	280,000	1,065,000
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 172 (позиции од 1298 до 1304)		4,792,000

1	2	3	4	5
РАЗДЕЛ 173 КАЗНЕНО ПОПРАВНА УСТАНОВА - СКОПЈЕ				
40 СРЕДСТВА ЗА РАБОТА				
1305	400	Лични доходи на работниците	86,447,000	
1306	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	1,703,000	
1307	401	Материјални трошоци	6,000,000	
1308	401/1	Општествена исхрана	5,515,000	
1309	402	Амортизација	4,000	99,919,0
41 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ				
1310	410	Лични доходи на управникот и на заменикот	13,717,000	
1311	418	Посебни материјални трошоци	43,000,000	56,717,0
ВКУПНО РАЗДЕЛ 173 (позиции од 1305 до 1311)				156,636,0
РАЗДЕЛ 174 КАЗНЕНО ПОПРАВЕН ДОМ - СТРУГА				
40 СРЕДСТВА ЗА РАБОТА				
1312	400	Лични доходи на работниците	13,528,000	
1313	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	320,000	
1314	401	Материјални трошоци	1,000,000	
1315	401/1	Општествена исхрана	909,000	
1316	402	Амортизација	1,000	15,758,0
41 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ				
1317	410	Личен доход на управникот	3,233,000	
1318	418	Посебни материјални трошоци	8,100,000	11,333,0
ВКУПНО РАЗДЕЛ 174 (позиции од 1312 до 1318)				27,091,0
РАЗДЕЛ 175 КАЗНЕНО ПОПРАВНА УСТАНОВА - СТРУМИЦА				
40 СРЕДСТВА ЗА РАБОТА				
1319	400	Лични доходи на работниците	5,272,000	
1320	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	506,000	
1321	401	Материјални трошоци	83,000	
1322	401/1	Општествена исхрана	421,000	
1323	402	Амортизација		6,282,00
41 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ				
1324	410	Личен доход на управникот	739,000	
1325	418	Посебни материјални трошоци	783,000	1,522,00
ВКУПНО РАЗДЕЛ 175 (позиции од 1319 до 1325)				7,804,00
РАЗДЕЛ 176 КАЗНЕНО ПОПРАВНА УСТАНОВА - ШТИП				
40 СРЕДСТВА ЗА РАБОТА				
1326	400	Лични доходи на работниците	37,056,000	
1327	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	453,000	



1	2	3	4	5
РАЗДЕЛ 177 ИНСТИТУТИ				
		ГЛАВА 1 Институт за национална историја		
		40) СРЕДСТВА ЗА РАБОТА		
333	400	Лични доходи на работниците	87,629,000	
334	400/1	Средства за заслничка погрошувачка	1,463,000	
335	401	Материјални трошоци	5,500,000	
336	401/1	Сопствена исхрана	3,966,000	
337	402	Амортизација	1,000	98,559,000

ВКУПНО ГЛАВА 1 (позиции од 1333 до 1337)

98,559,000

1	2	3	4	5
		ГЛАВА 7 Институт за сточарство		
		40 СРЕДСТВА ЗА РАБОТА		
1360	400	Лични доходи на работниците	2,115,000	
1361	401	Материјални трошоци	200,000	2,315,000
		ВКУПНО ГЛАВА 7 (позиции од 1360 до 1361)		2,315,000
		ГЛАВА 8 Ветеринарен институт		
		40 СРЕДСТВА ЗА РАБОТА		
1362	400	Лични доходи на работниците	3,260,000	
1363	401	Материјални трошоци	300,000	3,560,000
		ВКУПНО ГЛАВА 8 (позиции од 1362 до 1363)		3,560,000
		ГЛАВА 9 Економски институт		
		40 СРЕДСТВА ЗА РАБОТА		
1364	400	Лични доходи на работниците	4,230,000	
1365	401	Материјални трошоци	300,000	4,530,000
		ВКУПНО ГЛАВА 9 (позиции од 1364 до 1365)		4,530,000
		ГЛАВА 10 Институт за социолошки и политиколошко-правни истражувања		
		40 СРЕДСТВА ЗА РАБОТА		
1366	400	Лични доходи на работниците	4,230,000	
1367	401	Материјални трошоци	400,000	4,630,000
		ВКУПНО ГЛАВА 10 (позиции од 1366 до 1367)		4,630,000
		ГЛАВА 11 Институт за земјоделско сточарство и инженерска сеизмологија		
		40 СРЕДСТВА ЗА РАБОТА		
1368	400	Лични доходи на работниците	6,609,000	
1369	401	Материјални трошоци	500,000	7,109,000
		ВКУПНО ГЛАВА 11 (позиции од 1368 до 1369)		7,109,000
		ГЛАВА 12 Институт за тутун		
		40 СРЕДСТВА ЗА РАБОТА		
1370	400	Лични доходи на работниците	4,054,000	
1371	401	Материјални трошоци	300,000	4,354,000
		ВКУПНО ГЛАВА 12 (позиции од 1370 до 1371)		4,354,000
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 177		
		(позиции од 1333 до 1371)		364,033,000

III ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Член 4

Измените на Републичкиот буџет за 1992 година влегуваат во сила со денот на објавувањето во „Служ-

бен весник на Република Македонија“, а ќе се применуваат од 1 јануари 1992 година

1598.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ПОТРОШУВАЧКАТА ЗА ОПШТИТЕ ОПШТЕСТВЕНИ И ЗАЕДНИЧКИ ПОТРЕБИ ВО 1992 ГОДИНА

Се прогласува Законот за изменување на Законот за ограничување на потрошувачката за општите општествени и заеднички потреби во 1992 година, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 29 декември 1992 година.

Бр. 08-5050/1
29 декември 1992 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Киро Глигоров, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ПОТРОШУВАЧКАТА ЗА ОПШТИТЕ ОПШТЕСТВЕНИ И ЗАЕДНИЧКИ ПОТРЕБИ ВО 1992 ГОДИНА

Член 1

Во Законот за ограничување на потрошувачката за општите општествени и заеднички потреби во 1992 година („Службен весник на Република Македонија“ број 26/92 и 27/92), членот 2 се менува и гласи:

„Врз основа на одредбите од член 1 на овој закон потрошувачката за општи општествени и заеднички потреби во Републиката за 1992 година од изворните приходи може да изнесува најмногу до 389.200.000.000 денари, од кои:

– Републички буџет	217.800.000.000
– Општински буџет	3.000.000.000
– Фонд на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија	107.100.000.000
– Фонд за здравствено осигурување	57.000.000.000
– Завод за вработување	4.300.000.000

Распределбата на вкупно дозволената потрошувачка на општинските буџети по одделни општини е дадена во прегледот, кој е составен дел на овој закон.“

Член 2

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

ПРЕГЛЕД
на дозволената потрошувачка за 1992 година

(во денари)

Реден број	ОПШТИНА	Дозволена потрошувачка
1	2	3
1	Берово	28,500,000
2	Битола	193,500,000
3	Брод Македонски	20,000,000
4	Валандово	20,400,000
5	Виница	25,500,000
6	Гевгелија	63,900,000
7	Гостивар	120,300,000
8	Дебар	25,200,000
9	Делчево	31,500,000
10	Демир Хисар	27,600,000
11	Кавадарци	61,800,000
12	Кичево	66,000,000
13	Кочани	70,500,000
14	Кратово	18,600,000
15	Крива Паланка	27,900,000
16	Крушево	21,600,000
17	Куманово	160,500,000
18	Неготино	35,700,000
19	Охрид	117,600,000
20	Прилеп	163,200,000
21	Пробиштип	20,100,000
22	Радовиш	30,900,000
23	Ресен	81,900,000
24	Свети Николе	30,900,000
25	Скопје	366,900,000
26	Центар	117,000,000
27	Чаир	117,000,000
28	Гази Баба	117,000,000
29	Карпош	117,000,000
30	Кисела Вода	117,000,000
31	Струга	111,300,000
32	Струмица	119,100,000
33	Тетово	211,200,000
34	Титов Велес	84,000,000
35	Штип	65,700,000
	ВКУПНО	3,000,000,000

1599.

Врз основа на член 28 став 4 од Законот за системот на финансирање на општите општествени и заеднички потреби („Службен весник на Република Македонија“ број 36/91, 55/91 и 21/92), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 29 декември 1992 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ПРИВРЕМЕНО ФИНАНСИРАЊЕ НА ФУНКЦИЈИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 1993 ГОДИНА

Член 1

До донесувањето на Републичкиот буџет за 1993 година, а најдолго до 31 март 1993 година, се врши привремено финансирање на функциите на Република Македонија.

Член 2

Привременото финансирање врз основа на оваа одлука се врши во висина на приходите на Републичкиот буџет за 1992 година остварени во последните три

месеци од 1992 година во вкупен износ од 102.942.000.000 денари.

Распоредот на средствата од став 1 на овој член го утврдува Министерството за финансии со финансов план.

Член 3

Приходите што ќе се остварат и расходите што ќе се извршат во периодот на привременото финансирање се составен дел на Републичкиот буџет за 1993 година.

Член 4

Извршувањето на средствата по одделни намени и корисници се врши согласно со Законот за извршување на Републичкиот буџет за 1992 година.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1993 година.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-5049/1
29 декември 1992 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с.р.

1600.

Врз основа на член 68 став 2 од Уставот на Република Македонија, Собранието на Република Македонија на седницата одржана на 30 декември 1992 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДЕЛУМНА РЕКОНСТРУКЦИЈА НА СИСТЕМОТ ЗА КЛИМАТИЗАЦИЈА И КОМПЛЕТНО РЕШЕНИЕ НА СИСТЕМ ЗА АВТОМАТИЗИРАНО ГЛАСАЊЕ, ПРИЈАВУВАЊЕ ЗА ДИСКУСИЈА И ДИСКУСИЈА ОД МЕСТО

Член 1

Во Одлуката за делумна реконструкција на системот за климатизација и комплетно решение на систем за автоматизирано гласање, пријавување за дискусија и дискусија од место („Службен весник на Република Македонија“ број 25/92) насловот се менува и гласи:

„Одлука за делумна реконструкција на системот за климатизација, комплетно решение на систем за автоматизирано гласање, пријавување за дискусија и дискусија од место, како и реконструкција на просториите во функција на работењето на Собранието на Република Македонија“.

Член 2

Во членот 1 по зборовите: „во салата број 1“ се додаваат зборовите: „како и реконструкција на просториите во функција на работењето“.

Член 3

Во член 2 по ставот 1 се додава нов став 2 кој гласи: „Средствата потребни за изработка на техничка документација за реконструкција на просториите во функција на работењето на Собранието на Република Македонија, проект за ентериерот (кабини под галеријата, фоаје за Владата, прес-центар-сала број 3, фоаје меѓу салите број 3 и 4); проект за машински инсталации и постројки (дислокација на разладниот агрегат) и електрични инсталации и постројки, се обезбедуваат од

Републичкиот буџет за 1992 година, во износ од 21.000.000,00 денари“.

Досегашниот став 2 станува став 3.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-5060/1
30 декември 1992 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с.р.

1601.

Врз основа на член 122 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“, бр. 8/92), Владата на Република Македонија, донесе

УРЕДБА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЗОНИТЕ ВО КОИ СЕ ОГРАНИЧУВА СЛОБОДАТА НА ДВИЖЕЊЕТО, ПРЕСТОЈОТ ИЛИ НАСЕЛУВАЊЕТО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа Уредба се утврдуваат зоните во кои, заради заштитата на интересите на одбраната се ограничува слободата на движењето, престојот или населувањето.

Член 2

Зони во кои се ограничува слободата на движењето, престојот или населувањето се делови од територијата на Република Македонија (во натамошниот текст: Република), кои согласно Планот за одбрана на Републиката се посебно уредени за потребите на одбраната или се предвидува нивно уредување.

Член 3

Како зони во кои се ограничува слободата на движењето, престојот или населувањето, се утврдуваат:

– зона 1 – Серта – подрачјето ограничено со селата Хаџи Хамзали, Хаџи Реџепли, Чардак, Цидимирци и Мушанци;

– зона 2 – Пеколник – подрачјето ограничено со селата Здуње, Тажево, Борова Брезница и Долна Белница.

Член 4

Со влегувањето во сила на оваа уредба, престанува да важи Одлуката за определување на забранети зони во СР Македонија („Службен весник на СРМ“, бр. 5/87) и Одлуката за определување на забранети зони („Службен лист на СФРЈ“, бр. 46/85).

Член 5

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-3736/1
28 декември 1992 година
Скопје

Претседател на Владата,
Бранко Црвенковски, с.р.

1602.

Врз основа на член 66, став 1 од Законот за данокот на промет на производи и услуги („Службен весник на РМ“ бр. 34/92 и 62/92), Владата на Република Македонија донесе

**УРЕДБА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА НАЧИНОТ
НА ПЛАЌАЊЕ НА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ НА
ТУТУНСКИ ПРЕРАБОТКИ**

Член 1

Во Уредбата за начинот на плаќање на данокот на промет на тутунска преработка („Службен весник на РМ“ бр. 69/92) членот 5 се менува и гласи:

„Член 5

Даночниот обврзник – производителот данокот на промет на тутунските преработки го плаќа во рок од 5 дена по истекот на секои 10 дена во месецот односно по истекот на месецот на вредноста на продадените и наплатените производи во тој период“.

Член 2

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-3739/1
21 декември 1992 година
Скопје

Претседател на Владата,
Бранко Црвенковски, с.р.

1603

Врз основа на член 66, став 1 од Законот за данокот на промет на производи и услуги („Службен весник на РМ“ бр. 34/92 и 62/92), Владата на Република Македонија, донесе

**УРЕДБА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА НАЧИНОТ
НА ПЛАЌАЊЕ НА ДАНОКОТ НА ПИВОТО**

Член 1

Во Уредбата за плаќање данок на промет на пивото („Службен весник на РМ“ бр. 69/92) членот 5 се менува и гласи:

„Член 5

Даночниот обврзник – производителот на данокот на промет на пивото го плаќа во рок од 5 дена по истекот на секои 10 дена во месецот, односно по истекот на месецот на вредноста на продадените и наплатените производи во тој период“.

Член 2

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-3738/1
21 декември 1992 година
Скопје

Претседател на Владата,
Бранко Црвенковски, с.р.

1604.

Врз основа на член 73-в, став 1 од Законот за постапката за упис во судскиот регистар („Службен лист на СФРЈ“ бр. 18/83 и 17/90), кој со член 5 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Република Македонија е преземен како републички пропис и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/90), Владата на Република Македонија, донесе

УРЕДБА

**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА
ЗА УПИС ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР НА
ПРЕТПРИЈАТИЈА И ДРУГИ ПРАВНИ ЛИЦА ШТО
ВРШАТ СТОПАНСКА ДЕЈНОСТ**

Член 1

Во Уредбата за упис во судскиот регистар на претпријатија и други правни лица што вршат стопанска дејност („Службен лист на СФРЈ“ бр. 74/90), кој со член 5 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Република Македонија е преземен како републички пропис, во член 34, став 2 зборовите „освен точка 2“ се бришат.

Член 2

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“:

Бр. 23-3786/1
28 декември 1992 година

Скопје

Претседател на Владата,
Бранко Црвенковски, с.р.

1605.

Врз основа на член 4, став 2 и член 5 став 4 од Законот за продажба на становите во општествена сопственост („Службен весник на РМ“, бр. 36/90 и 62/92), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 28. 12. 1992 година, донесе

УРЕДБА

**ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА КРИТЕРИУМИТЕ
И НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ НА
ПРОДАЖНАТА ЦЕНА НА СТАНОВИТЕ ВО ОПШТЕСТВЕНА
СОПСТВЕНОСТ**

Член 1

Во Уредбата за критериумите и начинот на утврдување на продажната цена на становите во општествена сопственост („Службен весник на РМ“, бр. 68/92), во членот 6 во ставот 1 се додава став 2 кој гласи:

„Алинеите 1 до 3 на став 1 на овој член нема да се применуваат за населените места до 50.000 жители“.

Член 2

Во членот 8 во став 1 по зборот: „станот“ се додаваат зборовите: „како и гаражите што се во состав на станбената зграда, односно станот“.

Член 3

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 23-3933/1
28 декември 1992 година
Скопје

Претседател на Владата,
Бранко Црвенковски, с.р.

1606.

Врз основа на член 66, став 1 од Законот за данокот на промет на производи и услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр. 34/92 и 61/92), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30. 12. 1992 година, донесе

УРЕДБА

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ НА УТВРДЕНИТЕ ДАВАЧКИ ШТО СЕ ПЛАЌААТ ПРИ УВОЗОТ НА ДЕРИВАТИ НА НАФТА

Член 1

Во Уредбата за начинот на плаќање на утврдените давачки што се плаќаат при увозот на деривати на нафта („Службен весник на РМ“ бр. 59/92, 69/92, 70/92 и 72/92), во член 2, по став 1 се додава нов став 2 кој гласи:

„По исклучок, увозникот се ослободува од плаќање на давачките од став 1 на овој член доколку приложи изјава од Дирекцијата за републички стоковни резерви, дека увезените количини на нафтени деривати се наменети за пополнување на Републичките стоковни резерви.“

Член 2

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-3951/1
30 декември 1992 година
Скопје

Претседател на Владата,
Бранко Црвенковски, с.р.

1607.

Врз основа на член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр 38/90), Владата на Република Македонија донесе

ОДЛУКА

ЗА ВОВЕДУВАЊЕ КОНТИНГЕНТ ЗА ИЗВОЗ НА СТОКИ ОД ВИТАЛНО ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1 Се воведува контингент за извоз на стоки кои се од витално значење за снабдувањето на Република Македонија

Список на стоки од став 1 на оваа точка е приложен кон оваа одлука и претставува нејзин составен дел

2. Министерството за односи со странство издава одобрение од точката 1 на оваа одлука по претходно прибавено мислење од Министерството за стопанство, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и Министерството за здравство.

3. Царинските органи при царинсењето на производите од точката 1 на оваа одлука вршат контрола дали производите што се извезуваат се одобрени во смисла на точката 2 од оваа одлука

4 Одлуката се применува од денот на донесувањето и важи до 31. 12. 1993 година

5 Оваа одлука се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-3950/1
30 декември 1992 година
Скопје

Претседател на Владата,
Бранко Црвенковски, с.р.

1608.

Врз основа на член 53 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, број 10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 62/82, 7/84, 25/85, 38/86, 28/88, 40/89, 70/89 и 21/90), кој со членот 5 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Република Македонија е преземен како републички пропис, Владата на Република Македонија, донесе

ОДЛУКА

ЗА УКИНУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИТЕ СТАПКИ НА УВОЗОТ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ

1. Со оваа одлука во период од 1.I.1993 година до 31.III.1993 година, се укинуваат царинските стапки при увозот на производите од следните тарифни броеви и тарифни ознаки на царинската тарифа:

27.10	2710.00	Масла добиени од нафта и масла добиени од битуменозни минерали освен сурови; производи на друго место не спомнати или вклучени кои содржат по маса 70% или, повеќе масла од нафта или масла добиени од битуменозни минерали и ако претставуваат основни состојки на овие производи:
	2710.001	--- моторен бензин вклучувајќи и авио бензин:
	2710.0011	---- авио бензини
	2710.0012	---- моторен бензин, безоловен
	2710.0013	---- други моторни возила
	2710.002	--- гориво за млазни мотори од бензински тип Керозин и други средни масла, освен гасни масла:
	2710.004	--- керозин (вклучувајќи и гориво за млазни мотори од керозински тип)
	2710.0041	---- петролеји (керозин) за мотори
	2710.0042	---- горива за млазни мотори од петролејски (керозински) тип
	2710.006	--- дизел горива
	2710.007	--- бродски и други горива
	2710.008	--- други масла
	2710.009	Гасни масла за горење на друго место не спомнати ниту опфатени:
	2710.010	--- ниско сулфурни за металургија
	2710.010	--- други
	2710.011	Масла за подмачкување и други тешки масла и производи врз база на тие масла:
	2710.018	--- базни масла
	27.11	--- трансформаторски и изолациони масла
	27.11.19	Нафтени гасови и други гасовити јагленоводороди:
	2711.191	--- друго:
	27.13	--- мешаници на пропан и бутан
	2713.1	Кокс, битумен, и други остатоци од нафта или од масла од битуменозни минерали:
	2713.20	- нафтен кокс: - битумен од нафта

2. Одредбата на точка 1 на оваа одлука се однесува само на увозот на количини утврдени со Енергетскиот биланс на Република Македонија за 1993 година, а врз основа на издадена потврда од надлежното министерство за работите на енергетиката.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23.3947/1
30.12.1992 година
Скопје

Претседател на Владата,
Бранко Црвенковски, с.р.

23.06

1609

Врз основа на член 53 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, број 10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 62/82, 7/84, 25/85, 38/86, 28/88, 40/89, 70/89 и 21/90), кој со членот 5 од Уставниот закон на Република Македонија е преземен како републички пропис, Владата на Република Македонија донесува

23.08

**ОДЛУКА
ЗА УКИНУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИ СТАПКИ ПРИ
УВОЗ НА ОДДЕЛНИ ПРОИЗВОДИ**

23.09

1. Со оваа Одлука во периодот од 1.I.1993 година до 30.VI.1993 година се укинуваат царинските стапки при увоз на производи од следниве тарифни броеви и тарифни ознаки на Царинската тарифа:

- | | |
|---------|---|
| 04.01 | Млеко и павлака, неконцентрирани и без додатен шеќер или други материи за засладување: |
| 04.02 | Млеко и павлака, концентрирани или со содржина на додатен шеќер или други материи за засладување: |
| 10.01 | Пченица и наполица |
| 1002.00 | Рж: |
| 1003.00 | Јачмен: |
| 1004.00 | Овес: |
| 10.05 | Пченка: |
| 11.02 | Брашно од жита, освен од пченица или наполица: |
| 1102.10 | – Брашно ржано |
| 1102.20 | – Брашно пченкарно |
| 1205.00 | Семе од маслодајна репка, вклучувајќи кршено или дробено |
| 1206.00 | Семе од сончоглед, вклучувајќи кршено или дробено |
| 1512.11 | – – Сурово масло |
| 1515.21 | – – Сурово масло |
| 17.01 | Шеќер од шеќерна трска и шеќерна репка и хемиски чиста сахароза, во цврста состојба: |
| 23.01 | Брашно, прав и пелети од месо или од месни отпадоци од риби или од черупкари, мекотелци или други водени без ’рбетници, неподни за човечка исхрана: димиринки: |
| 23.02 | Трици и други остатоци добиени со просејување, мелење или друга обработка на жита и легуминозни растенија, непелитизирани или пелетизирани: |
| 23.03 | Остатоци од производство на скроб и слични остатоци, резанки од шеќерна репка, отпадоци од шеќерна трска и други отпадоци од шеќерната индустрија, остатоци и отпадоци од привари или |

дестилерии, непелетизирани или пелетизирани:

2304.00 Маслени погачи и други цврсти остатоци добиени при екстракција на масло од соја, немелени, мелсни или пелетизирани:

2305.00 Маслени погачи и други цврсти остатоци добиени при екстракција на масло од кикиритки, немелени, мелени или пелетизирани: Маслени погачи и други цврсти остатоци добиени со екстракција на растителни маснотии или масла, освен оние од Тарифен број 23.04 и 23.05, немелени, мелени или пелетизирани:

Растителни материјали, растителни отпадоци и остатоци од преработка на растителни материјали и споредни производи пелетизирани или непелетизирани, што се употребуваат за исхрана на животни, на друго место неспомнати или опфатени: Производи што се употребуваат за исхрана на животни:

2501.00 Сол (вклучувајќи сол за јадење и денатурирана сол) и чист натриумхлорид, вклучувајќи во воден раствор или со додаток на антиагломерациони средства или на средства за подобра флуидност; морска вода:

2. Одредбата од точка 1 на оваа одлука се однесува единствено на корисници од Република Македонија и за снабдување на пазарот во Република Македонија.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 23–3927/1
30.12.1992 година
Скопје

Претседател на Владата,
Бранко Црвенковски, с.р.

1610.

Врз основа на член 2 од Законот за плаќање посебна давачка за порамнување на даночното оптоварување на увезени стоки („Службен весник на Република Македонија“, број 34/92), Владата на Република Македонија, донесува

**ОДЛУКА
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОКИТЕ НА КОИ СЕ
ПЛАЌА ПОСЕБНА ДАВАЧКА ЗА ИЗРАМНУВАЊЕ
НА ДАНОЧНОТО ОПТОВАРУВАЊЕ НА
УВЕЗЕНИТЕ СТОКИ ВО 1993 ГОДИНА**

1. На стоките што се увезуваат, освен на стоките што се ослободени од плаќање на царина според одредбите од член 25 до член 30 и 30-б од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, број 10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 61/82, 7/84, 25/85, 38/86, 28/88, 40/89, 70/89 и 21/90), кој со член 5 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Република Македонија е преземен како републички пропис – посебна давачка за израмнување на даночното оптоварување на увезени стоки се плаќа во висина од 7,5% од царинската основица.

2. По исклучок од одредбата на точката 1 на оваа одлука, посебна давачка за израмнување на даночното оптоварување на увезените стоки не се плаќа на:

1) увозот на стоки на кои според меѓународни договори не се плаќа царина;

2) увозот на стока која по основ на хуманитарна помош се прима бесплатно;

3) на увозот на суровини и производи што се увезуваат во согласност со Енергетскиот биланс на Република Македонија за 1993 година, врз основа на потврда од надлежниот орган на управата надлежен за работите од енергетиката, од следните тарифни броеви и тарифни ознаки:

27.01	Камен јаглен, брикети и слични цврсти горива од камен јаглен:
2701.1.	– Камен јаглен, вклучувајќи го и оној во прав, но неагломериран;
2701.11.	– – антрицит
2701.20	– Брикети и слични цврсти горива од камен јаглен
27.02.	Мрк јаглен и лигнит агломериран или неагломериран освен гагат:
2702.10	– Мрк јаглен и лигнит, вклучувајќи и во прав неагломериран
2702.20	– Агломериран мрк јаглен и лигнит
27.03	2703.00 Тресит (вклучувајќи тресетна слама) неагломериран или агломериран
2704	2704.00 Кокс и полукокс од камен јаглен, мрк јаглен, лигнит или тресет, неагломериран или агломериран; ретортен јаглен:
2704.001	– – – кокс металуршки (со гранулација до 80 мм)
2704.002	– – – кокс лсарски (со гранулација преку 80 мм)
2704.003	– – – кокс од гасарници
2704.004	– – – за производство на електроди
27.06	2706.00 Катран добиен со дестилација на камен јаглен, мрк јаглен и лигнит, тресет и други минерални катрани, дехидратирани или недехидратирани или дестилирани или не, вклучувајќи реконструирани катрани:
27.09.	2709.00 Нафта и масла добиени од битуменозни минерали, сурови:
2709.001	– – – нафта
27.10	2710.00 Масла добисни од нафта и масла добисни од битуменозни минерали освен сурови; производи на друго место не споменати или вклучени кои содржат по маса 70% или повеќе масла од нафта или масла добисни од битуменозни минерали и ако претставуваат основни состојки на овие производи:
2710.001	– – – моторен бензин вклучувајќи и авио бензин:
2710.0011	– – – – авио бензин
2710.0012	– – – – моторен бензин, безоловен
2710.0013	– – – – други моторни возила
2710.002	– – – – гориво за млазни мотори од бензински тип
	Керозин и други средни масла, освен гасни масла:
2710.004	– – – керозин (вклучувајќи и гориво за млазни мотори од керозински тип)
2710.0041	– – – петролеји (керозин) за мотори

2710.0042 – – – горива за млазни мотори од петролејски (керозински) тип

Гасни масла:

2710.006 – – – дизел горива

2710.007 – – – бродски и други горива

2710.008 – – – други масла

Гасни масла за горење на друго место не споменати ниту опфатени:

2710.009 – – – ниско сулфурни за металургија

2710.010 – – – други

Масла за подмачкување и други тешки масла и производи врз база на тие масла:

2710.011 – – – базни масла

2710.018 – – – трансформаторски и изолациони масла

27.11 Нафтени гасови и други гасовити јагленоводороди:

2711.19 – – – друго:

2711.191 – – – мешаници на пропан и бутан
Кокс, битумен, и други остатоци од нафта или од масла од битуменозни минерали:

2713.1 – нафтен кокс:

2713.20 – битумен од нафта

27.16 2716.00 Електрична енергија

4) увозот на готови лекови и потрошен материјал што не се произведува во земјата и што се увезуваат врз основа на одобрение од органот на управата надлежен за здравство и на увозот на ветеринарски лекови и потрошен материјал што не се произведува во земјата и што се увезуваат врз основа на одобрение од органот на управата надлежен за работи на земјоделството;

5) увозот на суровини и репродукционен материјал што не се произведуваат во земјата и што служат за производство на дијализатори – врз основа на потврда од органот на управата надлежен за здравството;

6) увоз на суровини и репродукционен материјал што не се произведуваат во земјата и што служат за производство на фармацевтски суровини, лекови и рентген филмови, врз основа на одобрение од органот на управата надлежен за индустријата;

7) увозот на руди на железо, цинк, никел, хром и манган и нивни концентрати врз основа на одобрение од органот на управата надлежен за индустријата;

8) увозот на семенски материјал – врз основа на потврда од надлежниот орган на управата за работи на земјоделството;

9) увозот на сточна храна и компоненти за производство на сточна храна и рибно брашно врз основа на потврда од надлежниот орган на управата за работи на земјоделството;

10) увозот и закупот на авиони;

11) увозот на суровини и репродукциони материјали за производство на детергенти кои не се произведуваат во земјата, врз основа на одобрение од органот на управата надлежен за индустрија;

12) увозот на вештачки гуврива и суровини и репродукциони материјали за производство на вештачки гуврива кои не се произведуваат во земјата, врз основа на одобрение од органот на управата надлежен за индустрија.

13) увозот на средства за заштита на растенијата и суровини и репродукциони материјали што служат за производство на средства за заштита на растенијата и не се произведуваат во земјата, врз основа на одобрение од органот на управата надлежен за индустрија, по претходно прибавено мислење на надлежниот орган на управата за работи на земјоделството.

14) увозот на амбалажа за млеко и сокови и суровини и репроматеријали што служат за производство на амбалажа за млеко и сокови што не се произведуваат во земјата, врз основа на одобрение од органот на управата надлежен за индустријата.

15) За потребите на Народната банка на Македонија на увозот на стоки од следните тарифни броеви:

3215	Печатарски бои, тушеви и мастила за пишување или цртање и други мастила, вклучувајќи ги неконцентрираните или во цврста состојба:
	3215.19 – – Други
4802	Непремачкана хартија и картон, кои се употребуваат за пишување, печатење и други графички цели, вклучувајќи хартија и картон за дупчење картички и ленти во ролни или листови, освен хартија од тарифен број 48.01 и 48.03; рачно изработени хартии и картони.
	4802.521 – – бездрвна печатарска;
74.09	Плочы, лимови и ленти од бакар со дебелина над 0,15 мм
	7409.40 – Од легури на бакар и никел или на бакар, никел и цинк (ново сребро)
84.43	Машини за печатење, машини за помошна употреба при печатењето
	8443.50 – други машини за печат;
84.62	Алатни машини (вклучувајќи и преси) за обработка на метали со слободно ковање или со ковање во калап, алатни машини (вклучувајќи и преси) за обработка на метали со свиткување, превиткување, исправање, порамнување, просечување или исечување, отсечување со симнување, преси за обработка на метали или на метални карбиди што не се напред спомнати;
	8462.109 – – – Други;
84.72	Други канцелариски машини (на пример: машини за умножување – хектографски или на матрица, машини за адресирање, автоматски машини за исплата на банкноти, машини за сортирање, броење и завиткување на метални пари, машини за острење моливи, машини за перфорирање и спојување со жичени копци);
	8472.90 – Друго.

3. По исклучок на Одредбата под точка 1 на оваа одлука, посебна давачка на увезената стока се плаќа во висина од 3% од царинската основица при увозот на:

1) увозот на живи животни, месо, освен јагненико, преработка од месо, вклучувајќи и конзервирано, риба, преработка од риба, вклучувајќи и конзервирана, путер и други маснотии и масла добисени од млеко и сирење, врз основа на потврда од надлежниот орган на управата за работи на стопанството, по претходно прибавено мислење од надлежниот орган на управата за работа на земјоделството.

2) На увоз на суровини и репроматеријали под услови утврдени со член 50 од Царинскиот закон, по предходно склучен договор за извоз со странски нарачател на готовиот производ.

4. По исклучок од одредбата од точка 1 на оваа Одлука посебна давачка за изравнување на даночното оптоварување се плаќа во висина од 5% од царинската основица на увоз на производи од следните тарифни броеви и тарифни ознаки:

04.01	Млеко и павлака, неконцентрирани и без додаден шеќер или други материи за засладување
	04.01.20 – млеко со содржина на маснотии над 1% до 6% по маса
10.01.	Пченица и наполица
10.05.	Пченка
12.01.	1201.00 Соја во зрно вклучувајќи и кршено или дробено
12.05.	1205.00 Семе од маслодајна репка, вклучувајќи кршено и дробено
12.06	1206.00 Семе од сончоглед, вклучувајќи кршено и дробено
15.12.	15.12.00 Масла од семе на сончоглед, шафраника и памуково семе и нивни фракции пречистени или непречистени но хемиски немодификувани
	1512.11 – – Сурово сончогледово масло
17.01	17.01.00 Шеќер од шеќерна трска и шеќерна репка и хемиски чиста сахароза во цврста состојба
	1701.11 – – суров шеќер од шеќерна трска
	1701.12 – – суров шеќер од шеќерна репка
29.03.	29.03.00 Халогени деривати на јагленоводородот
	2903.2 – Хлорисани деривати на незаситени ациклични јагленоводороди;
	2903.21 – – винилхлорид (хлоретилен);
29.15.	29.15.00 Заситени ациклични монокарбонски киселини и нивни анхидриди халогениди, пероксиди и перкиселини; нивни халогени сулфо; нитро и нитроза-дериват;
	2915.3 – Естри на оцетна киселина
	2915.32 – – винил ацетат
2917	2917.00 Поликарбонски киселини, нивни анхидриди, халогениди, пероксид и перкиселини; нивни халогени сулфо-нитро и нитроза-деривати.
	2917.3 – ароматични поликарбонски киселини, нивни анхидриди, халогениди, пероксиди, перкиселини и нивни деривати;
	2917.37 – – диметил – терефталат
29.26	29.26.00 Соединенија со нитрална функција;
29.29.	29.26.10 – Акрилонитрил
	29.29.10 – соединенија со останати азотни функции;
	2929.10. – изоцијанати
32.01.	32.01.00 Екстракти за штавење од растително потекло, танини и нивни соли естри, стрии и други деривати;
32.02.	32.02.00 Синтетички органски материи за штавење; неоргански материи за штавење; препарати за штавење без оглед на тоа дали содржат природни материи за штавење; ензимски препарати за претштавање
32.03.	32.03.00 Материи за бојосување од растително или животинско потекло (вклучувајќи ги екстрактите за

	бојосување, но исклучувајќи го животинското црнило), хемиски определени или неопределени; препарати врз база на материи за бојосување од растително или животинско потекло наведени во забелешката 3 кон оваа глава;	41.01	Сурови, крупни и ситни кожи, говедски кожи и кожи од копitari (свежи или солени, сушени, лужени, пиклувани или поинаку конзервирани но нештавени, ниту натаму обработувани), со влакна или без влакна, цепени или нецепени;
32.04.	Синтетички органски материи за бојосување хемиски определени или неопределени; препарати врз база на синтетички органски материи за бојосување, наведени во забелешката 3 кон оваа глава, синтетички органски производи што се употребуваат како средства флуоресценција или како лимунофири хемиски определени или неопределени;	41.02.	Сурови кожи овчи и јагнешки (свежи или солени, сушени, лужени, пиклувани или поинаку конзервирани, но нештавени пергаментно или транспарентно необработени, ниту поинаку натаму обработувани), со влакна или без влакна, цепени или нецепени, освен исклучените со забелешката 1 под 3), кон оваа глава;
38.09.	Средства за доработка, носачи на бои, средства за забрзување на бојосувањето и за фиксирање на материи за бојосување и други производи (на пр. средства за апература и нагризување), што се употребуваат во индустријата на текстил, хартија, кожа и во слични индустрии, на друго место неспоменати ниту опфатени;	41.03	Други крупни и ситни сурови кожи (свежи или посолени, сушени, лужени, пиклувани или поинаку конзервирани, но нештавени ниту пергаментно или транспарентно обработени, ниту поинаку обработувани), со влакна или без влакна, цепени или нецепени, освен исклучените со забелешката 1 под 2 и 3 кон оваа глава;
39.01	Полимери на етилен во примарна форма	51.01	Волна, невлачена и нечеслана;
3901.10	– Полиетилен, специфична густина помала од 0,94	51.02	Фина или груба животинска длака, невлачена и нечеслана;
3901.20	– Полиетилен, специфична густина од 0,94 и поголема	51.03	Отпадоци од волна и фини или груби животински влакна, вклучувајќи отпадоци од предиво, но исклучувајќи скубени текстилни материјали;
39.02	Полимети на пропилен или останати олефини, во примарни облици	52.01	Памук, невлачен и нечеслан;
3902.10	– Полипропилен	52.02	Отпадоци од памук, вклучувајќи отпадоци од предиво и од скубени текстилни материјали;
39.03	Полимери на стирол, во примарни облици:	72.04	Отпадоци и остатоци од железо и челик, отпадни инготи, слабови и друго од железо и челик, за претопување;
39.07	Полиацетали, останати полиетри и епоксидни смоли, во примарни облици; поликарбонати, алкидни смоли, полиалил естри и останати полиетри, во примарни облици.	72.07	Полупроизводи од железо или нелегиран челик;
3907.20	– Други полиетри	7207.1	– Со содржина помала од 0,25% по маса јаглерод;
3907.201	– – – полиетри за меки полиуретански пени	7207.11	– – со правоаголен (вклучувајќи квадратен) напречен пресек со широчина помала од двојната дебелина
3907.2011	– – – – чисти	7207.12	– – други, со правоаголен (освен квадратен) напречен пресек;
3907.2012	– – – – подготвени		Топловалани плоснати производи од железо и нелегиран челик, со широчина 600 мм или поголема, неплатирани и неспревлечени;
3907.2019	– – – – други		
3907.202	– – – полиетри за полутврди полиуретански пени.	72.08	Топловалани плоснати производи, од железо или нелегиран челик, со широчина 600 мм или поголема, неплатирани и неспревлечени
3907.2021	– – – – чисти		
3907.2022	– – – – подготвени		
3907.2029	– – – – други		
3907.203	– – – полиетри за тврди полиуретански пени	7208.1	– Во макари, само топовалани со дебелина помала од 3 мм. и минимална граница на развлекување од 275 МПа или со дебелина 3 мм. и поголема и минимална граница на развлекување од 355 МПа
3907.2031	– – – – чисти		
3907.2032	– – – – подготвени		
3907.2039	– – – – други	7208.12	– – со дебелина од 4,75 до 10 мм.
39.08.	Полиамиди во примарни облици		

- 7208.121 --- за валање и производство на цевки
 7208.13 -- со дебелина од 3 мм и поголема но помала од 4,75 мм.
 7208.131 --- за валање и производство на цевки
 7208.14 -- со дебелина помала од 3 мм.
 7208.141 --- за валање и производство на цевки
 7208.2 -- други во макари само топовалани:
 7208.22 -- со дебелина од 4,75 до 10 мм:
 7208.221 --- за валање и производство на цевки
 7208.23 -- со дебелина од 3 мм и поголема, но помала од 4,75 мм.
 7208.231 --- за валање и производство на цевки
 7208.24 -- со дебелина помала од 3 мм:
 7208.241 --- за валање и производство на цевки
 72.11 Плоснати валани производи од железо или нелегиран челик со широчина помала од 600 мм неплатирани или непрвечени;
 7211.1 -- Само топовалани, со дебелина помала од 3 мм и со минимална граница на развлекување од 275 МПа или со дебелина од 355 МПа;
 7211.12 -- други, со дебелина од 4.75 мм и поголема;
 7211.121 --- за ладно валање и производство на цевки;
 7211.19 -- други
 7211.191 -- со ширина над 500 мм. но помала од 600 мм.
 7211.1913 --- за ладно валање и производство на цевки;
 7211.2 -- други, само топовалани;
 7211.22 -- други, со дебелина од 4.75 мм и поголема;
 7211.221 --- за ладно валање и производство на цевки;
 7211.29 -- други;
 7211.293 --- за ладно валање и производство на цевки;
 85.45 Јаглени електрооди, јаглени четкички, јаглен за сијалици, јаглен за батерии и други производи од графит или од друг јаглен, со или без метал за електрични цели;
 8545.1 -- Електрооди;
 8545.11 -- за печки;
 8545.111 --- со дијаметар преку 600 мм
 8545.119 --- други;

5. Царинската управа води евиденција за увозот на стоки во согласност со оваа одлука и тоа за вредноста на увезените стоки, за износот на наплатената давачка за израмнување на даночното оптоварување на увезените стоки и за износот што би се платил да не се користени повластици. Царинската управа доставува до Владата на Република Македонија, преку Министерството за финансии, тримесечен извештај за податоци од евиденцијата.

6. За стоките за кои според Одлуката за определување на стоките за кои се плаќа посебна давачка за израмнување на даночното оптоварување на увезени стоки во 1992 година („Сл. весник на РМ“ број 17/92, 37/92, 43/92 и 73/92), не беше пропишано плаќање на давачка за даночното оптоварување на увезената стока или е пропишано плаќање на давачката по пониска стапка, а кои до денот на влегувањето во сила на оваа

одлука ја преминале царинската линија ќе се примени одредбата од таа одлука.

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 23-3926/1
 30.12 1992 година
 Скопје

Претседател на Владата,
Бранко Црвенковски, с.р.

1611.

Врз основа на член 2 од Законот за посебна такса на увезени стоки („Службен весник на Република Македонија“ број 34/92), Владата на Република Македонија, донесе

ОДЛУКА ЗА ПЛАЌАЊЕ ПОСЕБНА ТАКСА НА УВЕЗЕНИ СТОКИ ВО 1993 ГОДИНА

1. На стоките што се увезуваат, освен на стоките што се ослободени од плаќање на царина според одредбите од член 25 од член 30 и 30-б од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“ број 10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 61/82, 7/84, 25/85, 38/86, 28/88, 40/89, 70/89 и 21/90) – кој со член 5 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Република Македонија е преземен како републички пропис-посебна такса на увезени стоки се плаќа во височина од 7,5% од царинската основица.

По исклучок од став 1 на оваа точка, за стоките увезени од Република Хрватска, освен на репродукционен материјал, опрема и делови за таа опрема, се плаќа посебна такса за увезена стока во висина од 15% од царинската основица.

2. По исклучок на одредбата на точка 1 на оваа Одлука, посебна такса на увезени стоки не се плаќа на:

- 1) увозот на стоки на кои според меѓународни договори не се плаќа царина;
- 2) увозот на стоки која по основа на хуманитарна помош се прима бесплатно;
- 3) на увозот на сировини и производи што се увезуваат во согласност со Енергетскиот биланс на Република Македонија за 1993 година, врз основа на потврда од надлежниот орган на управата надлежен за работите од енергетиката, од следните тарифни броеви и тарифни ознаки:

- | | |
|----------|---|
| 27.01 | Камен јаглен, брикети и слични цврсти горива од камен јаглен: |
| 2701.1. | – Камен јаглен, вклучувајќи го и оној во прав, но неагломерирани; |
| 2701.11. | – антрицит |
| 2701.20 | – Брикети и слични цврсти горива од камен јаглен |
| 27.02 | Мрк јаглен и лигнит агломерирани или неагломерирани освен гагат. |
| 2702.10 | – Мрк јаглен и лигнит, вклучувајќи и во прав неагломерирани |
| 2702.20 | – Агломерирани мрк јаглен и лигнит |
| 27.03 | Тресит (вклучувајќи тресетна слама) неагломерирани или агломерирани |
| 2704 | 2704.00 Кокс и полукокс од камен јаглен, мрк јаглен, лигнит или тресет, неагломерирани или агломерирани; ретортен јаглен: |
| 2704.001 | – – – кокс металуршки (со гранулација до 80 мм) |
| 2704.002 | – – – кокс леарски (со гранулација преку 80 мм) |
| 2704.003 | – – – кокс од гасарници |

	2704.004 – – – за производство на електроди				
27.06	2706.00 Катран добиен со дестилација на камен јаглен, мрк јаглен и лигнит, тресет и други минерални катрани, дехидратирани или недехидратирани или дестилирани или не, вклучувајќи реконструирани катрани:				5) увоз на сировини и репродукционен материјал што не се произведуваат во земјата и што служат за производство на дијализатори – врз основа на потврда од органот на управата надлежен за здравството;
27.09	2709.00 Нафта и масла добиени од битуменозни минерали, сурови:				6) увозот на сировини и репродукционен материјал што не се произведуваат во земјата и што служат за производство на фармацевтски сировини, лекови и рентген филмови, врз основа на одобрение од органот на управата надлежен за индустријата.
	2709.001 – – – нафта				7) увоз на руди на железо, цинк, никел, хром и манган и нивни концентрати врз основа на одобрение од органот на управата надлежен за индустријата.
27.10.	2710.00 Масла добиени од нафта и масла добиени од битуменозни минерали освен сурови; производи на друго место не споменати или вклучени кои содржат по маса 70% или повеќе масла од нафта или масла добиени од битуменозни минерали и ако претставуваат основни состојки на овие производи:				8) увозот на семенски материјал – врз основа на потврда од надлежниот орган на управата за работи на земјоделството;
	2710.001 – – – моторен бензин вклучувајќи и авио бензин:				9) увозот на сточна храна и компоненти за производство на сточна храна и рибно брашно врз основа на потврда од надлежниот орган на управата за работи на земјоделството;
	2710.0011 – – – – авио бензини				10) увозот и закупот на авиони;
	2710.0012 – – – – моторни бензини, безоловени				11) увозот на сировини и репродукциони материјали за производство на детергенти кои не се произведуваат во земјата, врз основа на одобрение од органот на управата надлежен за индустрија.
	2710.0013 – – – – други моторни возила				12) увозот на вештачки губрива и сировини и репродукциони материјали за производство на вештачки губрива кои не се произведуваат во земјата, врз основа на одобрение од органот на управата надлежен за индустрија.
	2710.002 – – – гориво за млазни мотори од бензински тип Керозин и други средни масла, освен гасни масла:				13) увозот на средства за заштита на растенијата и сировини и репродукциони материјали што служат за производство на средства за заштита на растенијата и не се произведуваат во земјата, врз основа на одобрение од органот на управата надлежен за индустрија, по претходно прибавено мислење од надлежниот орган на управата за работи на земјоделството.
	2710.004 – – – керозин (вклучувајќи и гориво за млазни мотори од керозински тип)				14) увозот на амбалажа за млеко и сокови и сировини и репроматеријали што служат за производство на амбалажа за млеко и сокови што не се произведуваат во земјата, врз основа на одобрение од органот на управата надлежен за индустријата.
	2710.0041 – – – – петролеји (керозин) за мотори				15) За потребите на Народната банка на Македонија на увозот на стоки од следните тарифни броеви:
	2710.0042 – – – – горива за млазни мотори од петролејски (керозински) тип Гасни масла:				3215 Печатарски бои, тушеви и мастила за пишување или цртање и други мастила, вклучувајќи ги неконцентрираните или во цврста состојба:
	2710.006 – – – дизел горива				3215.19 – – Други
	2710.007 – – – бродски и други горива				4802 Непремачкана хартија и картон, кои се употребуваат за пишување, печатење и други графички цели, вклучувајќи хартија и картон за дупчење картички и ленти во ролни или листови, освен хартија од тарифен број 48.01 и 48.03; рачно изработени хартии и картони.
	2710.008 – – – други масла Гасни масла за горење на друго место не споменати ниту опфатени:				4802.521 – – бездрвна печатарска;
	2710.009 – – – ниско сулфурни за металургија				74.09 Плочи, лимови и ленти од бакар со дебелина над 0,15 мм
	2710.010 – – – други Масла за подмачкување и други тешки масла и производи врз база на тие масла:				7409.40 – Од легури на бакар и никел или на бакар, никел и цинк (ново сребро)
	2710.011 – – – базни масла				84.43 Машини за печатење, машини за помошна употреба при печатењето
	2710.018 – – – трансформаторски и изолационни масла				8443.50 – други машини за печат
27.11	Нафтени гасови и други гасовити јагленоводороди:				Алатни машини (вклучувајќи и преси) за обработка на метали со слободно ковање или со ковање во калап, алатни машини (вклучу-
	2711.19 – – друго:				
	2711.191 – – – мешаници на пропан и бутан				
27.13	Кокс, битумен, и други остатоци од нафта или од масла од битуменозни минерали:				
	2713.1 – нафтен кокс:				
	2713.20 – битумен од нафта				
27.16	2716.00 Електрична енергија				
	4) увозот на готови лекови и потрошен материјал што не се произведува во земјата и што се увезуваат врз основа на одобрение од органот на управата надлежен за здравство и на увозот на ветеринарски лекови и потрошен материјал што не се произведува во земјата и што се увезуваат врз основа на одобрение од органот на управата надлежен за работи на земјоделството;				

	вајќи и преси) за обработка на метали со свиткување, превиткување, исправање, порамнување, просечување или исечување, отсечување со симнување, преси за обработка на метали или на метални карбиди што не се напред споменати;				
84.72	8462.109 – – – Други;				
	Други канцелариски машини (на пример: машини за умножување – хектографски или на матрица, машини за адресирање, автоматски машини за исплата на банкноти, машини за сортирање, бросење и завиткување на метални пари, машини за острење моливи, машини за перфорирање и спојување со жичени копци);				
	8472.90 – Друго.				
	3. По исклучок на Одредбата под точка 1 на оваа одлука, посебна такса на увезената стока се плаќа во висина од 3% од царинската основица при увозот на:				
	1) увозот на живи животни, месо, освен јагнешко, преработка од месо, вклучувајќи и конзервирано, риба, преработка од риба, вклучувајќи и конзервирана, путер и други маснотии и масла добиени од млеко и сирење врз основа на потврда од надлежниот орган на управата за работи на стопанството, по претходно прибавено мислење од надлежниот орган на управата за работа на земјоделството.				
	2) На увоз на сировини и репроматеријали под услови утврдени со член 50 од Царинскиот закон, по предходно склучен договор за извоз со странски нарачател на готовиот производ.				
	4. По исклучок од одредбата од точка 1 на оваа Одлука посебна такса на увезени стоки се плаќа во висина од 5% од царинската основица на увоз на производи од следните тарифни бросви и тарифни ознаки:				
04.01	Млеко и павлака, неконцентриран и без додаден шеќер или други материи за засладување				
	04.01.20 – млеко со содржина на маснотии над 1% до 6% по маса				
10.01	Пченица и наполица				
10.05	Пченка				
12.01	1201.00 Соја во зрно вклучувајќи и кршена или дробена				
12.05	1205.00 Семе од маслодајна репка, вклучувајќи кршено и дробено				
12.06	1206.00 Семе од сончоглед, вклучувајќи кршено и дробено				
15.12	Масла од семе на сончоглед, шафраника и памуково семе и нин фракции пречистени или непречистени но хемиски немодификувани				
	1512.11 – – Сурово сончогледно масло				
17.01	Шеќер од шеќерна трска и шеќерна репка и хемиски чиста сахароза во цврста состојба				
	1701.11 – – суров шеќер од шеќерна трска				
	1701.12 – – суров шеќер од шеќерна репка				
29.03	Халогени деривати на јагленоводород				
	2903.2 – Хлорисани деривати на незаситени ациклични јагленоводороди;				
	2903.21 – – винилхлорид (хлоретилен);				
29.15	Заситени акциклични монокарбонски киселини и нивни анхидриди халогениди, пероксиди и				
	перкиселини; нивни халогени; сулфо; нитро и нитроза-дериват;				
	2915.3 – Естри на оцетна киселина				
	2915.32 – – винил ацетат				
2917	Поликарбонски киселини, нивни анхидриди, халогениди, пероксид и перкиселини; нивни халогени сулфо-нитро и нитроза-деривати.				
	2917.3 – ароматични поликарбонски киселини, нивни анхидриди, халогениди, пероксиди, перкиселини и нивни деривати;				
	2917.37 – – диметил – терефталат				
29.26	Соединенија со нитрална функција;				
	2926.10 – Акрилонитрил				
29.29	соединенија со останати азотни функции;				
	2929.10 – изоцијанати				
32.01	Екстракти за штавење од растително потекло, танини и нивни соли естри, етри и други деривати;				
	32.02 Синтетички органски материи за штавење; неоргански материи за штавење; препарати за штавење без оглед на тоа дали содржат природни материи за штавење; ензимски препарати за претштавање.				
	32.03 Материи за бојосување од растително или животинско потекло (вклучувајќи ги екстрактите за бојосување, но исклучувајќи го животинското црнило), хемиски определени или неопределени; препарати врз база на материи за бојосување од растително или животинско потекло наведени во забелешката 3 кон оваа глава;				
	32.04 Синтетички органски материи за бојосување, хемиски определени или неопределени; препарати врз база на синтетички органски материи за бојосување, наведени во забелешката 3 кон оваа глава, синтетички органски производи што се употребуваат како средства флуоресценција или како лимунофири хемиски определени или неопределени;				
	38.09. Средства за доработка, носачи на бои, средства за забрзување на бојосувањето и за фиксирање на материте за бојосување и други производи (на пр. средства за апература и нагризување), што се употребуваат во индустријата на текстил, хартија, кожа и во слични индустрии, на друго место споменати ниту опфатени;				
	39.01 Полимери на етилен во примарна форма				
	3901.10 – Полиетилен, специфична густина помала од 0,94				
	3901.20 – Полиетилен, специфична густина од 0,94 и поголема				
	39.02 Полимети на пропилен или останати олефини, во примарни облици				
	3902.10 – Полипропилен				
	39.03 Полимери на стирол, во примарни облици:				

39.07	Полиацстали, останати полиетри и епоксидни смоли, во примарни облици; поликарбонати, алкидни смоли, подиалил естри и останати полиестри, во примарни облици.	72.04	текстилни материјали; Отпадоци и остатоци од железо и челик, отпадни инготи, слабови и друго од железо и челик, за претопување;
3907.20	– Други полиетри	72.07	Полупроизводи од железо или нелегиран челик;
3907.201	– – – полиестри за меки полиуретански пени	7207.1	– Со содржина помала од 0,25% по маса јаглерод;
3907.2011	– – – – чисти	7207.11	– со правоаголен (вклучувајќи квадратен) напречен пресек со ширина помала од двојната дебелина
3907.2012	– – – – подготвени	7207.12	– други, со правоаголен (освен квадратен) напречен пресек;
3907.2019	– – – – други		Топловалани плоскати производи од железо и нелегиран челик, со ширина 600 мм или поголема, неплатирани и непревлечени;
3907.202	– – – полиетри за полутврди полиуретански пени.	72.08	Топловалани плоскати производи од железо или нелегиран челик, со ширина од 600 мм или поголема, неплатирани и непревлечени
3907.2021	– – – – чисти	7208.1	– Во макари, само топовалани со дебелина помала од 3 мм. и минимална граница на развлекување од 275 МРа или со дебелина 3 мм. и поголема и минимална граница на развлекување од 355 МРа
3907.2022	– – – – подготвени	7208.12	– – со дебелина од 4,75 до 10 мм.
3907.2029	– – – – други	7208.121	– – – за валање и производство на цевки
3907.203	– – – полиетри за тврди полиуретански пени.	7208.13	– – со дебелина од 3 мм и поголема но помала од 4,75 мм.
3907.2031	– – – – чисти	7208.131	– – – за валање и производство на цевки
3907.2032	– – – – подготвени	7208.14	– – со дебелина помала од 3 мм.
3907.2039	– – – – други	7208.141	– – – за валање и производство на цевки
3907.209	– – – други	7208.2	– други во макари само топовалани;
39.08	Полиамиди во примарни облици	7208.22	– – со дебелина од 4,75 до 10 мм:
41.01	Суровини крупни и ситни кожи, говедски кожи и кожи од копитарии (свежи или солени, сушени, лужени, пиклувани или поинаку конзервирани но нештавени, ниту натаму обработувани), со влакна или без влакна, целени или нецелени;	7208.221	– – – за валање и производство на цевки
41.02	Сурови кожи овчи и јагнешки (свежи или солени, сушени, лужени, пиклувани или поинаку конзервирани, но нештавени пергаментно или транспарентно необработени, ниту поинаку понатаму обработувани), со влакна или без влакна, целени или нецелени, освен исклучените со забелешката 1 под 3), кон оваа глава;	7208.23	– – со дебелина од 3 мм и поголема, на помала од 4,75 мм.
41.03	Други крупни и ситни сурови кожи (свежи или посолени, сушени, лужени, пиклувани или поинаку конзервирани, но нештавени ниту пергаментно или транспарентно обработени, ниту поинаку обработувани), со влакна или без влакна, целени или нецелени, освен исклучените со забелешката 1 под 2 и 3 кон оваа глава;	7208.231	– – – за валање и производство на цевки
51.01	Волна, невлачена и нечесплана;	7208.24	– – со дебелина помала од 3 мм:
51.02	Фина или груба животинска длака, невлачена и нечесплана;	7208.241	– – – за валање и производство на цевки
51.03	Отпадоци од волна и фини или груби животински влакна, вклучувајќи отпадоци од предиво, но исклучувајќи скубени текстилни материјали;	72.11	Плоскати валани производи од железо или нелегиран челик со ширина помала од 600 мм неплатирани или непревлечени;
52.01	Памук, невлечен и нечеспан;	7211.1	– Само топовалани, со дебелина помала од 3 мм и со минимална граница на развлекување од 275 МРа или со дебелина од 355 МРа;
52.02	Отпадоци од памук, вклучувајќи отпадоци од предиво и од скубени	7211.12	– – други, со дебелина од 4.75 мм и поголема;
		7211.121	– – – за ладно валање и производство на цевки;
		7211.19	– – други
		7211.191	– – – со ширина над 500 мм. но помала од 600 мм.
		7211.1913	– – – за ладно валање и производство на цевки;
		7211.2	– други, само топовалани;
		7211.22	– – други, со дебелина од 4.75 мм и поголема;
		7211.221	– – – за ладно валање и производство на цевки;

- 7211.29 -- други;
 7211.293 --- за ладно валање и производ-
 ство на цевки;
 85.45 Јаглени електроди, јаглени чет-
 кички, јаглен за сијалици, јаглен
 за батерии и други производи од
 графит или од друг јаглен, со или
 без метал за електрични цели;
 8545.1 – Електроди;
 8545.11 -- за печки;
 8545.111 --- со дијаметар преку 600 мм
 8545.119 --- други;

5. Царинската управа на Република Македонија води евиденција за увозот на стоките во согласност со оваа Одлука и тоа за вредност на увезените стоки, за износот на наплатената давачка за посебна такса на увезените стоки и за износот што би се платил да не се користени повластици. Царинската управа доставува до Владата на Република Македонија, преку Министерството за финансии, тримесечен извештај за податоците од евиденцијата.

6. За стоките за кои според Одлуката за плаќање посебна такса на увезените стоки во 1992 година („Службен весник на РМ“ бр. 17/92, 37/92, 43/92 и 73/92), не беше пропишано плаќање на такса за увезени стоки или е пропишано плаќање на такса по пониска стапка, а кои до денот на влегувањето во сила на оваа одлука ја преминале царинската линија ќе се примени одредбата од таа одлука.

7. Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-3928/1
 30 декември 1992 година
 Скопје

Претседател на Владата,
Бранко Црвенковски, с.р.

1612.

Врз основа на член 33, став 2 и 3 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“ бр. 10/76, 36/77, 52/79, 12/82, 61/82, 7/84, 25/85, 38/86, 28/88, 40/89, 70/89 и 21/90), кој со член 5 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Република Македонија е преземен како републички пропис, Владата на Република Македонија, донесе

ОДЛУКА ЗА ВИСОЧИНАТА НА ДАВАЧКИТЕ ЗА ЦАРИНСКО ЕВИДЕНТИРАЊЕ ВО 1993 ГОДИНА

1. На стоките што се увезуваат, освен на стоките што се ослободени од плаќање царина според одредбите од член 25 до член 30 и 30-б на Царинскиот закон, давачка за царинско евидентирање се плаќа во височина од 1% од Царинската основица.

2. По исклучок од одредбата од точка 1 од оваа одлука, давачка за царинско евидентирање не се плаќа на увозот на стоки на кои според меѓународни договори не се плаќа царина, увозот на стоки која по основ на хуманитарна помош се примаат бесплатно и на увоз и закуп на авиони.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23 – 3929/1
 30. декември 1992 година
 Скопје

Претседател на Владата,
Бранко Црвенковски, с.р.

1613.

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за контрола на предметите од скапоцени метали („Службен лист на СФРЈ“ бр. 59/81, 21/86, 59/86, 20/89, 9/90 и 53/91), кој со член 5 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91), е преземен како републички пропис, Владата на Република Македонија, донесе

ОДЛУКА ЗА ВИСОЧИНАТА И НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ НА НАДОМЕСТОК НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ИСПИТУВАЊЕ И ЖИГОСУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИ ОД СКАПОЦЕНИ МЕТАЛИ

1. За покривање на трошоците за испитување и жигосување на предмети од скапоцени метали, производителот или увозникот, односно имателот на предметите од скапоцени метали, плаќа надоместок во висина и на начин утврдени со оваа одлука и Тарифата за надоместок за испитување и жигосување на предметите од скапоцени метали (во натамошниот текст: Тарифата) што е составен дел на оваа одлука.

2. Надоместокот предвиден со оваа одлука се наметнува најмногу за 30% ако испитувањето и жигосувањето на предметите од скапоцени метали се врши во работните простории на производителот на предметите од скапоцени метали, кои ги исполнуваат условите предвидени со прописот донесен согласно член 15 став 4 од Законот за контрола на предметите од скапоцени метали (во натамошниот текст: Законот), испитувањето на предметите од скапоцени метали се врши со статистички метод и ако производителот на предметите од скапоцени метали обезбеди работници за жигосување на испитаните предмети.

3. Ако предметот од скапоцен метал е составен од делови на различни скапоцени метали, надоместокот се плаќа според вкупната маса на предметот како да е изработен од скапоцен метал чија маса во тој предмет е најмногу застапена.

4. Ако предметот од скапоцен метал има вграден дел од скапоцен камен, бисер или дел од друга материја која не е метал, надоместокот се плаќа според вкупната маса на тој предмет.

5. За испитување и жигосување на увезените предмети од скапоцени метали, како и предметите од скапоцени метали од непознато потекло, се плаќа трикратен износ на надоместокот предвиден со оваа одлука и со Тарифата.

6. Надоместокот за испитување се плаќа по работен час и тоа за:

- 1) квантитативни анализи на легури од кои се изработуваат предметите од скапоцени метали, како и за квантитативни анализи на предмети од скапоцени метали;
- 2) испитување на златни полуфабрикати за забно – протетски предмети;
- 3) испитување на опрема која служи за испитување на предметите од скапоцени метали;
- 4) испитување на предметите кои немаат ни најниска финост пропишана со член 6 став 2 од законот односно на предмети од скапоцени метали чија финост не одговара на ознаката на финоста на нив, како и за испитување на предмети од неспапоцен метал.

7. Ако испитувањето и жигосувањето на предмети од скапоцени метали се врши во работните простории на производителот на предмети од скапоцени метали а тој производител ги подготвил тие предмети, односно материјалот и опремата за испитување и жигосување па

работникот на Министерството за стопанство чека, надоместокот за времето на чекање се плаќа по работен час.

8. За работен час врз основа на кој се пресметува надоместокот од точка 6 на оваа одлука се плаќа 10.000,00 денари.

9. Ако испитувањето и жигосувањето на предметите од скапоцени метали се врши надвор од седиштето на Министерството за стопанство, патните и дневните трошоци на работниците што го вршат прегледот паѓаат на товар на подносителот на барањето.

10. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука, Одлуката за височината и начинот на плаќање надомест за покривање на трошоците за испитување и жигосување на предметите од скапоцени метали („Службен лист на СФРЈ“ бр. 17/91, 61/91 и 14/92) престанува да се применува на територијата на Република Македонија.

11. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“

Бр. 23 – 3803/1
30 декември 1992 година

Претседател на Владата,
Бранко Црвенковски, с.р.

ТАРИФА

ЗА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА ИСПИТУВАЊЕ И ЖИГОСУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИ ОД СКАПОЦЕНИ МЕТАЛИ

I. НАДОМЕСТОК ЗА ИСПИТУВАЊЕ И ЖИГОСУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИ ОД ЗЛАТО

	Денари	Шифра
Тарифен број 1		
1. За предмети од злато, и тоа:		
– за секој поединечен предмет од злато, со маса помала од 1 г	25,00	1001
– за секој поединечен предмет од злато, со маса од 1 г и поголема од 1 г до 5 г	80,00	1002
– за секој натамошен грам на секој поединечен предмет од злато, уште по	20,00	1003
2. Секој започнат грам маса на секој поединечен предмет од злато се смета како цел грам		

II. НАДОМЕСТОК ЗА ИСПИТУВАЊЕ И ЖИГОСУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИ ОД СРЕБРО

	Денари	Шифра
Тарифен број 2		
1. За предмети од сребро, и тоа:		
– за секој поединечен предмет од сребро, со маса помала од 15 г	10,00	1004
– за секој поединечен предмет од сребро, со маса од 15 г и поголема од 15 г за секој грам маса	5,00	1005
2. Секој започнат грам маса на секој поединечен предмет од сребро се смета како цел грам		

III. НАДОМЕСТОК ЗА ИСПИТУВАЊЕ И ЖИГОСУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИ ОД ПЛАТИНА

	Денари	Шифра
Тарифен број 3		
1. За предмети од платина, и тоа:		
– за секој поединечен предмет од платина, со маса помала од 5 г	50,00	1006
– за секој поединечен предмет од платина, со маса од 5 г и поголема од		

5 г за секој грам маса	30,00	1007
2. Секој започнат грам маса на секој поединечен предмет од платина се смета како цел грам		

1614.

Врз основа на член 66, став 1 од Законот за данокот на промет на производи и услуги („Службен весник на РМ“, број, 34/92 и 62/92), Владата на Република Македонија донесе

ОДЛУКА

ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА СТАПКАТА НА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ ПРИ ОТКУП НА ИНДУСТРИСКИ И ДРУГИ ОТПАДОЦИ

Член 1

Стапката на данокот на промет на производи при откуп на индустриски и други отпадоци (крпи и други текстилни отпадоци, старо железо, стакло, отпадна или употребувана хартија, картони, лепенка и др.), се намалува на 3%.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 23 – 3930/1
30 декември 1992 година
Скопје

Претседател на Владата,
Бранко Црвенковски, с.р.

1615.

Врз основа на член 56 став 3 од Законот за мерните единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ“ бр. 9/84, 59/86, 20/89, 9/90 и 53/91) кој со член 5 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“, бр. 52/91), е преземен како републички пропис, Владата на Република Македонија донесе

ОДЛУКА

ЗА ВИСОЧИНАТА И НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ПОКРИВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА ТИПОТ НА МЕРИЛО И ЗА ПРЕГЛЕД НА ЕТАЛОНИ, МОСТРИ НА РЕФЕРЕНТНИ МАТЕРИЈАЛИ И МЕРИЛА

1. За покривање на трошоците за испитување на типот на мерило и за преглед на еталони, мостри на референтни материјали и мерила, подносителите на барањето за испитување на типот на мерило и за преглед на еталони, мостри на референтни материјали и мерила плаќаат надоместок предвиден со оваа одлука и според тарифата за надоместокот за преглед на мерила (во натамошниот текст: Тарифата), што е составен дел на оваа одлука.

Надоместокот од став 1 на оваа точка се плаќа без оглед на тоа дали се издава решение за одобрение на типот на мерило или еталонот, мострата на референтниот материјал или мерилото се жигосува, односно дали се издава уверение за нивната исправност.

2. Ако прегледот на мерилото се врши во лабораторијата која подносителот на барањето за преглед на мерилото ја формирал во свои простории, во смисла на член 46 став 2 од Законот за мерните единици и мерилата (во натамошниот текст: законот), надоместокот за покривање на трошоците за преглед на мерилото предвидени со оваа одлука и со Тарифата се намалува најмногу за 20% ако:

– се подобрени пропишаните услови во работните простории;

- е подобрена мерно-техничката опрема;
- е подобрена стручната квалификуваност на работниците што вршат подготовка на мерилото за преглед;
- се подобрени условите на работните простории во кој се врши прегледот;
- постои можност прегледот да се врши со статистичка метода.

Министерот за стопанство донесува решение за малување на надоместокот од став 1 на оваа точка согласно член 46 став 4 од Законот.

3. За првиот преглед на мерилата за масовно производство чиј процес на изработка или испитување е автоматизиран што го вршат производителите на мерилата од член 58 на Законот, односно за контролен преглед на тие мерила, производителот за секое произведено и жигосано мерило, плаќа надоместок во висина од 50% од надоместокот предвиден со оваа одлука и со Тарифата.

Ако при контролниот преглед се утврди дека жигосаните мерила од став 1 на оваа точка не се исправни, Министерството за стопанство, ќе изврши преглед на сите произведени мерила и ќе го наплати полниот износ на надоместокот.

4. За покривање на трошоците за преглед на мерила наменети за извоз се плаќа 50% од надоместокот предвиден со оваа одлука и со Тарифата.

5. За покривање на трошоците за испитување на типот на мерило и за преглед на еталони и мостри на референтни материјали, како и за преглед на мерила што не се опфатени со Тарифата, надоместокот се плаќа по работен час.

6. Ако подносителот на барањето за преглед на мерилото не ги исполнил условите за преглед на мерила, а овластениот работник се јавил на местото на прегледот и чека, подносителот е должен да плати надоместок за времето на чекање, по работен час.

7. За работен час врз основа на кој се пресметува надоместокот од точка 5 од оваа одлука, се плаќа 10.000,00 денари.

8. Ако подносителот на барањето за преглед на еталонот или мерилото бара Министерството за стопанство, за еталонот или мерилото што се поднесува на преглед да издаде Уверение со податоците за еталонот или за мерилото што ќе ги назначи, се плаќа двоен износ на надоместокот предвиден со оваа одлука и со Тарифата.

9. Ако испитувањето на типот на мерилото односно прегледот на еталони, мостри на референтни материјали и мерила се врши надвор од седиштето на Министерството за стопанство – патните и дневните трошоци на работниците што го вршат прегледот, паѓаат на терет на подносителот на барањето за преглед.

10. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука, Одлуката за височината и начинот на плаќањето надоместок за покривање на трошоците за испитување на типот на мерило и за преглед на еталони, мостри на референтни материјали и мерила („Службен лист на СФРЈ“ бр. 17/91, 61/91 и 14/92), престанува да се применува на територијата на Република Македонија.

11. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-3804/1

30 декември 1992 година

Скопје

Претседател на Владата,
Бранко Црвенковски, с.р.

ТАРИФА ЗА НАДОМЕСТ ЗА ПРЕГЛЕД НА МЕРИЛА

I. НАДОМЕСТ ЗА ПРЕГЛЕД НА МЕРИЛА

А. Мерила за должина Тарифен број 1	ден./парче	Шифра
Мерила за должина, со класа на точност (II) и (III):		
1) едноделни мерила од дрво и сличен материјал во облик на стап:		
а) до 2м.	600,00	101
б) преку 2м.	700,00	102
2) едноделни мерила од метал во облик на стап (линејки, летви и сл.):		
а) до 2м.	600,00	103
б) преку 2м.	2.000,00	104
3) сложиви мерила на зглобови од дрво и сличен материјал	200,00	105
4) сложиви мерила на зглобови од метал	200,00	106
5) мерила со мерна лента:		
а) до 5м.	100,00	107
б) преку 5м. до 30м.	200,00	108
в) преку 30м. до 50м.	500,00	109
г) преку 50 м.	800,00	110
6) мерила со мерна лента со висок:		
а) до 10м.		
б) преку 10м. до 30м.	400,00	111
г) преку 30м.	1.200,00	112
	2.000,00	113
7) мерила за дебелина (подвижни) од дрво и метал	500,00	114

Тарифен број 2

такса метри 1.500,00 124

Б. Мерила за површина Тарифен број 3

Планиметри 2.000,00 125

В. Мерила за зафатнина Тарифен број 4

Мерила за зафатнина на цврсти материјали:

1) мерила за сивливи материјали со трговска класа на точност	200,00	209
2) рамови за дрва	1.000,00	210
3) сандаци, рамови и други мерила за градежни материјали	800,00	211

Тарифен број 5

Мерила за зафатнина на течности:

1) лабораториски мерила за течности:

а) мерни тиквици до 2000 мl	100,00	212
б) мерни цилиндри	100,00	213
в) пипети	50,00	214
г) бирети	100,00	215
д) меланжерни	50,00	216

	Ден/парче	Шифра	ден./парче	Шифра
5) контролни ваги што на преглед ги поднесуваат производителите и лицата што поправаат и прераќаат ваги				
а) до 50 кг	10.000,00	403	800,00	517
б) над 50 кг	20.000,00	404	500,00	518
3. Ваги со автоматско и полуавтоматско функционирање:				
1) за преглед на ваги за мерење на еднакви количества, ваги и машини за пакување, ваги за дозирање на компоненти и други автоматски и полуавтоматски ваги за мерење на кабасти, зрнести, прашкасти, течни и други материјали со кои се мери само еден вид на материјал:				
а) до 50 кг	15.000,00	423		
б) над 50 кг до 500 кг	20.000,00	424		
в) над 500 кг	30.000,00	425		
2) за преглед на ваги за мерење на еднакви количества, ваги и машини за пакување, ваги за дозирање на компоненти и други автоматски и полуавтоматски ваги за мерење на кабасти, зрнести, прашкасти, течни и други материјали, со кои се мерат повеќе видови материјали:				
а) до 50 кг	20.000,00	426		
б) над 50 кг до 500 кг	30.000,00	427		
в) над 500 кг	50.000,00	428		
3) ваги на транспортна лента	80.000,00	429		
Тарифен број 12				
1. Справи за мерење на зафатиниска (хектолитарска) маса на жито:				
а) од 1/4 дм ³ (литри)	5.000,00	507		
б) од 1 дм ³ (литри)	7.000,00	508		
2. Справи за мерење на влажноста на житото	10.000,00	509		
Д. Мерила за зафатиниска маса Тарифен број 13				
1. Ареометри (сахариметри, шпирометри, лактодензиметри и уринометри)	1.000,00	510		
2. Алкохолметри	1.000,00	511		
3. Ебулиоскопи	5.000,00	512		
4. Бутирометри за млеко, павлака и сирење	1.000,00	513		
Ѓ. Мерила за притисок (напон) Тарифен број 14				
Манометри, вакуумметри, мановакуумметри, со еластичен мерен елемент:				
1) манометри и вакуумметри, со класа на точност 5; 4; 2,5; 2 и 1,6 (погонски)	500,00	514		
2) манометри за мерење крвен притисок:				
а) механички	5.000,00	515		
б) електронски	1.000,00	516		
3) манометри за мерење притисок во пневматици			800,00	517
4) мановакуумметри со класа на точност 5, 4; 2,5; 2; и 1,6 (погонски)			500,00	518
5) манометри и вакуумметри со класа на точност 1; 0,6; и 0,5 (прецизни)			1.000,00	519
6) мановакуумметри со класа на точност 1; 0,6; и 0,5 (прецизни)			2.000,00	520
Е. Мерила на енергија и на количество на топлина Тарифен број 15				
1. Индукциони броила за активна електрична енергија, со класа на точност 2,5 и 2 и реактивна електрична енергија, со класа на точност 3:				
1) монофазно броило со еднотарифен бројчаник			900,00	601
2) монофазно броило со тарифни или додатни направи			1.400,00	602
3) трифазно броило со два, односно три система за задвижување и со еднотарифен бројчаник			1.600,00	603
4) трифазно броило со два, односно три система за задвижување и со тарифни и додатни направи			1.800,00	604
2. Индукциони броила за активна електрична енергија, со класа на точност 1 и 0,5:				
1) трифазно броило со два односно три система за задвижување и со еднотарифен бројчаник			6.500,00	605
2) трифазно броило со два односно три системи за задвижување и со тарифни и додатни направи			9.000,00	606
3. Статички (електронски) броила за активна електрична енергија, со класа на точност 0,2, S (0,2) и 0,5, S (0,5) и статички броила за реактивна електрична енергија:				
1) монофазно броило со еднотарифен бројчаник			6.500,00	607
2) монофазно броило со тарифни или додатни направи			9.000,00	608
3) трифазно броило со еднотарифен бројчаник			11.000,00	609
4) трифазно броило со тарифни и додатни направи			13.000,00	610
За преглед на статички (електронски) броила што се наменети за мерење на електрична енергија во обете насоки, надоместокот од одредбата под 3 на овој тарифен број се зголемува за уште 30%, а за преглед на статички (електронски) броила (панелни броила) што се наменети				

	Ден/парче	Шифра	Ден/парче	шифра
за мерење на активна и реактивна електрична енергија, надоместот од одредбата под 3 на овој тарифен број се зголемува за уште 100%.		611		
4. Мерила за количество на топлина (калориметри)	5.000,00	525		
5. Сметачка единица на мерила за количество на топлина со температурни додатоци	13.000,00	521		
Ж. Мерила на моќност Тарифен број 16				
Ватметри				
1) ватметри од класа на точност 0,5; 0,2; 0,1 и 0,05 за еден мерен опсег	2.000,00	711		
2) ватметри од класа на точност 5; 2,5; 1,5 и 0,05 за еден мерен опсег	500,00	712		
За секој натамошен опсег на кој мерилото се испитува целосно, надоместот од овој тарифен број се зголемува за уште 100%, односно за секој натамошен опсег на кој мерилото се испитува делумно, надоместот од овој тарифен број се зголемува за уште 10%.		714		
3. Мерила за јачина на електрична струја Тарифен број 17				
1. Струјни мерни трансформатори				
1) струјни мерни трансформатори до				
SI 3,6 за основен опсег:				
а) до 1000 А номинална струја	2.000,00	612		
б) над 1000 А до 5000 А	2.500,00	613		
в) над 5000 А до 10000 А	3.500,00	614		
За секој натамошен опсег или друго јадро, надоместот од одредбата под 1 на овој тарифен број се зголемува за уште 100%		615		
2) Струјни мерни трансформатори над SI 3,6 според напонот, и тоа				
а) струен трансформатор до SI 38	3.000,00	616		
б) струен трансформатор до SI 23	16.000,00	617		
в) струен трансформатор до SI 245	35.000,00	618		
г) струен трансформатор до SI 420	40.000,00	619		
За секој натамошен опсег или друго јадро, надоместот од одредбата под 2 на овој тарифен број се зголемува за уште 10%, а за преглед на мерилото на местото на вградувањето, надоместот од одредбата под 1 и 2 на овој тарифен број се зголемува за уште 100%		620		
2. Амперметри				
1) амперметри од класа на точност 0,5; 0,2; 0,1 и 0,05 за еден мерен опсег	2.000,00	715		
2) амперметри од класа на точност 5; 2,5; 1,5 и 1 за еден мерен опсег	500,00	716		
За секој натамошен опсег на кој мерилото се испитува целосно, надоместот од одредбата под 2 на овој тарифен број се зголемува за уште 100%, односно за секој натамошен опсег на кој мерилото се испитува делумно, надоместот од одредбата под 1 на овој тарифен број се зголемува за уште 10%		718		
С. Мерила на електричен напон Тарифен број 18				
1. Напонски мерни трансформатори:				
1) Напонски мерни трансформатори според напонот:				
а) трансформатор до SI 38	4.500,00	621		
б) трансформатор до SI 123	20.000,00	622		
в) трансформатор до SI 245	25.000,00	623		
г) трансформатор до SI 425	30.000,00	624		
За секој натамошен опсег или друго намотување, надоместот од одредбата под 1 на овој тарифен број се зголемува за уште 10%.		625		
2) капацитивни напонски мерни трансформатори				
За капацитивни напонски мерни трансформатори надоместот изнесува 50% повеќе од износите предвидени во одредбата под 1 на овој тарифен број, а според истиот ред на напонот, а за преглед на мерила и на местото на вградувањето, надоместот од одредбата под 1 и 2 на овој тарифен број се зголемува за уште 100%				626
2. Волтметри				
1) Волтметри од класа на точност 0,5; 0,2; 0,1; и 0,05; за еден мерен опсег	2.500,00	707		
2) Волтметри од класа на точност 5; 1,5; и 1 за еден мерен опсег	500,00	708		
За секој натамошен опсег на кој мерилото се испитува целосно, надоместот од одредбата под 2 на овој тарифен број се зголемува за уште 100%, односно за секој натамошен опсег на кој мерилото се испитува делумно, надоместот од одредбата под 2 на овој тарифен број се зголемува за уште 10%.				710
И. Мерила на електрична отпорност Тарифен број 19				
1. Омметри				
1) Омметри од класа на точност 0,5; 0,2; 0,1 и 0,05 за еден мерен опсег				
	2.000,00	719		
2) Омметри од класа на точност 5; 2,5; 1,5 и 1 за еден мерен опсег				
	5.000,00	720		
За секој натамошен опсег на кој мерилото се испитува целосно, надоместот од одредбата под 1 на овој тарифен број се зголемува за уште 100%, односно за секој натамошен опсег на кој мерилото се испитува делумно, надоместот од одредбата под 1 на овој тарифен број се зголемува за уште 10%.				722
2. Мерила за отпорност за заземјување				
	2.000,00	723		
3. Мерила за отпорност на клучка (петља)				
	2.000,00	724		
Ј. Мерила за време Тарифен број 20				
1. Вклопни часовници, со вклопник за максимум и без вклопник за максимум				
	1.500,00	701		

	Ден./парче	Шифра	1616.
2. Механички и електромеханички секундомери	2.000,00	702	
3. Електронски секундомери, со сметач на грешката и без сметач на грешката	6.000,00	703	
4. Механички часовници за паркирање на возила	1.000,00	704	
5. Електронски часовници за збирно паркирање на возила на паркиралишта и во гаражи	4.000,00	705	
6. Вклопен часовник што се користи во телефонскиот и телеграфскиот сообраќај за поставување тарифа	40.000,00	701a	
7. Давач на тарифни импулси што се користат во телефонскиот и телеграфскиот сообраќај за поставување тарифа	40.000,00	701б	
За секоја испитана тарифа во телефонскиот и телеграфскиот сообраќај, надоместот од одредбата под 7 на овој тарифен број се зголеμουва за уште 20%.		701в	
К. Мерила на брзина Тарифен број 21			
1. Хронофотографи	4.000,00	127	
2. Мерила за контрола на брзината на возилата во движење (Доплерови радарни и сл.)			
1) ако прегледот се врши со споредбен метод	3.000,00	526	
2) ако прегледот се врши по апсолутен метод	5.000,00	527	
Л. Мерила на температура Тарифен број 22			
Термометри:			
1) медицински термометри за мерење на телесна температура (хумани и ветеринарски)	500,00	523	
2) Термометри за инкубатори	500,00	524	
II. НАДОМЕСТ ВО ВРСКА СО ПРЕГЛЕД НА МЕРИЛА			
Тарифен број 23			
1. За дотерување на контролни тегови (со класа на точност М1) што ги употребуваат производителите и лица што поправаат и преправаат ваги и тегови, за секој тег	100,00	805	
2. За дотерување на аналитички тегови (со класа на точност Ф1 и Ф2) за секој тег	200,00	806	
3. За контролни тегови на Министерството за стопанство, што ги користат производителите и лица, што поправаат или преправаат мерила, а што се должни на Министерството за стопанство, да ги обезбедат опрема, за вршење на преглед, надоместот се наплатува по килограм и за започнат ден.	50,00	807	
4. За користење на специјално возило за преглед на ваги на Министерството за стопанство, надоместот се наплатува по вага	50.000,00	808	
5. За превоз на опрема за вршење прегледи на мерила со возило на Министерството за стопанство, надоместот се наплатува за еден изминат километар 30% од најчестата цена на бензинот.		809	

Врз основа на член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90), а во врска со член 35 од Законот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ“ бр. 66/85, 13/86, 3/88, 59/88 и 82/90), кој со член 5 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Република Македонија се примснува како републички пропис, Владата на Република Македонија донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРИМЕНА НА КУРСНА ЛИСТА

1. До донесувањето на Одлуката за девизната политика и проскцијата на платниот биланс на Република Македонија за 1993 година, за потребите на искажувањето на правата на увоз и плаќања, за користење на утврдените права на увоз и плаќања, како и за потребите на статистиката ќе се применува среден курс од курсната листа број 176, формирана на 31 декември 1992 година од Народната банка на Република Македонија.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-3970/1

31 декември 1992 година
Скопје

Претседател на Владата,
Бранко Црвенковски, с.р.

1617.

Врз основа на член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90), Владата на Република Македонија донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗДВОЈУВАЊЕ И НАСОЧУВАЊЕ НА ДЕЛ ОД ОСТВАРЕН ДЕВИЗЕН ПРИЛИВ

1. Банките овластени за работа со странство се должни дел од остварениот девизен прилив на правните лица од извоз на стоки и услуги да издвојуваат 30% за пополнување на девизните резерви на Републиката.

2. Обврската за издвојување на средствата од точка 1 на оваа одлука не се однесува на основите опфатени со член 100 од Законот за девизното работење.

3. Издвосните девизни средства од точка 1 на оваа одлука се насочуваат и тоа:

– 40% за постојани девизни резерви на Република Македонија; и
– 60% за тековни девизни резерви на Република Македонија.

4. Тековните девизни резерви формирани согласно точка 3, алинеја 2 на ова одлука, може да се користат за плаќање спрема странство за:

– фиксни и гарантирани обврски по користени странски кредити по кои СФРЈ не е гарант и Народната банка на СФР Југославија не е агент- плаќач;
– увоз на сурова нафта;
– увоз на суровини и репроматеријали за производство на лекови, набавка на готови лекови;
– конвенциски обврски;
– увоз на странски литератури за библиотеките; и
– школарина.

5. Согласности за плаќање согласно точка 4, став 1, алинеја 1 дава Народната банка на Република Македонија на писмено барање на овластената банка преку која е користен кредитот од странство.

Согласности за плаќање согласно точка 4, став 1, алинеи 2 и 3 издава Министерството за стопанство врз основа на писмено барање на преработувачот и дистрибутерите на нафтени деривати, односно производителот на лекови или снабдувачот на домашниот пазар со готови лекови.

Согласности за плаќање согласно со точка 4, став 1, алинеја 4 дава Министерството за односи со странство.

Согласности за плаќање согласно точка 4, став 1, алинеи 5 и 6 издава Министерството за образование и физичка култура

6 Издадените согласности од точка 5 се упатуваат на реализација во Народната банка на Република Македонија која утврдува приоритети во плаќањата и дава налози за плаќање спрема странство во зависност од обемот на средствата кои се формирани за намените од точка 3, став 1, алинеја 2.

7, Согласност за плаќање спрема странство од средствата на постојните девизни резерви формирани согласно точка 3, став 1, алинеја 1 дава Владата на Република Македонија.

8. Банките овластени за работа со странство се должни за издвоените средства до доставуваат извештаи до Народната банка на Република Македонија во рокови и на образци кои ќе ги пропише Народната банка на Република Македонија

9. За спроведување на оваа одлука упатство, по потреба, ќе донесе министерот за финансии.

10. Контрола за спроведување на оваа одлука врши Народната банка на Република Македонија и презема мерки во рамките на своите овластувања.

11. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука, престанува да важи Одлуката за применување на курсот на динарот во платниот промет со странство и за издвојување и насочување на дел од девизниот прилив во Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 53/91 и 7/92).

12 Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“

Бр.23-3969/1
21 декември 1992 година
Скопје

Претседател на Владата
Бранко Црвенковски, с.р.

1618.

Врз основа на член 95, став 2 од Законот за Службата на општественото книговодство („Службен лист на СФРЈ“, број 70/83; 16/86; 72/86; 74/87; 37/88; 61/88; 10/89, 57/89, 79/90; 84/90; 20/91), кој согласно член 5 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Република Македонија е преземен како републички, министерот за финансии донесува

НАРЕДБА ЗА СМЕТКИТЕ ЗА УПЛАТА НА ПРИХОДИТЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПШТИТЕ ОПШТЕСТВЕНИ И ЗАЕДНИЧКИ ПОТРЕБИ

Со оваа наредба се пропишуваат сметките кај Службата на општественото книговодство на Македонија на кои ќе се уплатуваат приходите за финансирање на општите општествени и заеднички потреби, начинот на уплатување, распоредот и начинот на известување на корисниците на тие приходи.

I. ПРИХОДИ НА РЕПУБЛИКАТА И ОПШТИНАТА

1. Данок од доход (добивка)

1.1. Данокот од доход се уплатува на следниве сметки:

- 1) 840-1104 – данок од доход од стопанство по општа стапка
- 2) 840-1172 – данок од доход од стопанство по посебни стапки
- 3) 840-1125 – данок од доход од нестопанство по општа стапка
- 4) 840-1188 – данок од доход од нестопанство по посебни стапки

2. Данок од личен доход

2.1. Данокот од личен доход се уплатува на следниве сметки:

- 1) 840-1200 – данок од личен доход на работниците од стопанство
- 2) 840-1216 – данок од личен доход на работниците од нестопанство
- 3) 840-1221 – данок од личен доход на работниците вработени кај граѓани што самостојно вршат дејност и кај граѓански правни лица
- 4) 840-1263 – данок од личен доход на работниците што се плаќа во паушален износ

3. Данок од личен доход од самостојно вршење на дејност

3.1. Данокот од личен доход од самостојно вршење на дејност се уплатува на следниве сметки:

- 1) 840-1307 – данок од личен доход од самостојно вршење на земјоделска дејност
- 2) 840-1471 – данок од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност што се пресметува според вистински доход
- 3) 840-1492 – данок од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност што се пресметува според вистински доход
- 4) 840-14104 – данок од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност што се плаќа во паушален износ
- 5) 840-14130 – данок од личен доход од самостојно вршење на професионална дејност, што се плаќа во паушален износ
- 6) 840-1403 – данок од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност што се плаќа во процент
- 7) 840-1424 – данок од личен доход од самостојно вршење на професионална дејност што се плаќа во процент
- 8) 840-1450 – данок од надоместок од авторски права, патенти и технички унапредувања

4. Данок на промет на производи и услуги

4.1. Данокот на промет на производи се уплатува на:

- 1) 840-2010 – данок на промет на производи (тарифен број 1)
- 2) 840-2101 – данок на промет на нафта и нафтени деривати (тарифен број 2)
- 3) 840-2117 – данок на промет на тутунски преработки (тарифен број 3)
- 4) 840-2122 – данок на промет на алкохолни пијалаци, безалкохолни пијалаци и минерални води (производи од тарифен број 4, точки 1, 2, 3 и 5)
- 5) 840-21228 – данок на промет на пиво што го плаќа производителот (тарифен број 4, точка 4)
- 6) 840-21233 – данок на промет на пиво што го плаќаат даночните обврзници, освен производителот на пиво (тарифен број 4, точка 4)
- 7) 840-2143 – данок на промет на алкохол – етанол (тарифен број 4, точка 6)
- 8) 840-2185 – данок на промет на патнички автомобили што го плаќаат правните лица
- 9) 840-2190 – данок на промет на патнички автомобили што го плаќаат граѓаните
- 10) 840-20689 – данок на промет на производи од тарифниот број 6, став 1
- 11) 840-2073 – данок на промет на производи од тарифен број 6, став 2
- 12) 840-2068 – данок на промет на производи од тарифен број 6, став 3

- 13) 840-2026 – данок на промет на производи од тарифен број 7
 14) 840-2159 – данок на промет на производи од тарифен број 8, точка 1
 15) 840-21511 – данок на промет на производи од тарифен број 8, точка 2
 16) 840-2806 – данок на промет на моторен бензин МБ-86
 17) 840-2811 – данок на промет на моторен бензин МБ-98
 18) 840-2827 – данок на промет на моторен бензин МБ-95
 19) 840-2832 – данок на промет на гасно масло дизел гориво Д-1
 20) 840-2848 – данок на промет на дизел гориво Д-2
 21) 840-2853 – данок на промет на гасно масло – дизел гориво Д-3
 22) 840-2869 – данок на промет на масло за гореење скстра лесно (ЕЛ)
 23) 840-2874 – данок на промет на масло за гореење лесно специјално (ЛС)
 24) 840-2895 – данок на промет на масло за гореење лесно (Л), средно (С), тешко (Т), ниско-сулфурно лесно (НСЛ), ниско-сулфурно средно (НСС) и ниско-сулфурно тешко (НСТ)
 25) 840-2902 – данок на промет на млазно гориво и авионски бензин
 26) 840-2918 – данок на промет на течен гас
 27) 840-5701 – данок на промет при увоз на алкохолни и безалкохолни пијалоци, минерални и газирани води
 28) 840-5717 – данок на промет при увоз на тутунски преработки
 29) 840-5722 – данок на промет при увоз на кафе
 30) 840-5738 – данок на промет при увоз на пиво
 31) 840-5743 – данок на промет при увоз на деривати од нафта, и
 32) 840-2094 – данок на промет при увоз на останати производи.

4.2 Данок на промет на услуги се уплатува на:

- 33) 840-28005 – данок на промет на услуги од тарифен број 1
 34) 840-28010 – данок на промет на услуги од тарифен број 2
 35) 840-2234 – данок на промет на услуги од тарифен број 3
 36) 840-2229 – данок на промет на услуги од игри на среќа (тарифен број 4)
 37) 840-2031 – данок на промет на услуги од тарифен број 5

5. Данок на приходи од имот и имотни права, данок имот и данок на промет на недвижности и права

5.1. Данокот на приходи од имот и имотни права, данокот на имот и данокот на промет на недвижности и права се уплатуваат на следниве сметки:

- 1) 840-2507 – данок на приходи од имот и имотни права
 2) 840-2512 – данок на имот
 3) 840-2528 – данок на добивки од игри на среќа
 4) 840-2533 – данок на наследство и подароци
 5) 840-2549 – данок на имот на моторни и приклучни возила и половни објекти
 6) 840-2400 – данок на промет на недвижности и права од правни лица
 7) 840-2416 – данок на промет на недвижности и права од граѓани и граѓанско правни лица

На сметката од одредбата од став 1 од оваа точка се уплатуваат сите даноци по основ на остварените приходи од имот и имотни-права.

Во случај во кои обврзниците на даноци се задолжуваат во годишен износ даноците на приход од имот и имотни права и даноците на имот, се уплатуваат на збирна преодна сметка (сметка број 846).

Даноците на непријавени приходи од имот и имотни права и данокот на имот, утврдени во дополнителна постапка од надлежниот орган според посебен пропис односно постапка, се уплатуваат на сметките од одредбите од 1 до 5 на оваа точка.

6. Такси

6.1. Административните такси се уплатуваат на следниве сметки:

- 1) 840-3109 – царински такси во готови пари од правни лица од стопанство
 2) 840-3114 – царински такси во готови пари од правни лица од нестопанство
 3) 840-3135 – царински такси во готови пари од граѓани и граѓанско правни лица (тежински)
 4) 840-3140 – конзуларни такси
 5) 840-3161 – административни такси во готови пари што ги плаќаат правни лица
 6) 840-3091 – административни такси во готови пари што ги плаќаат граѓани и граѓанско правни лица
 7) 840-3198 – приходи остварени со продажба на мало на административни такси од емисијата на марки

6.2. Комуналните такси се уплатуваат на следниве сметки:

- 1) 840-3205 – комунална такса за привремен престој
 2) 840-3210 – комунална такса за истакнување на фирма, реклами и сл., што ги плаќа стопанството
 3) 840-3226 – комунална такса за истакнување на фирма, реклами и сл. што ги плаќа нестопанството
 4) 840-3231 – комунална такса за истакнување на фирма, реклами и сл. од граѓаните и граѓанско правните лица
 5) 840-3273 – комунална такса за користење на улици со патнички, товарни, друмски и приклучни возила што ги плаќаат правните лица при регистрацијата на возилата
 6) 840-3289 – комунална такса за користење на улици со патнички, товарни, друмски и приклучни возила што ги плаќаат граѓаните и граѓанско правните лица
 7) 840-3247 – други комунални такси што ги плаќаат правните лица од стопанството
 8) 840-3252 – други комунални такси што ги плаќаат правните лица од нестопанството
 9) 840-3268 – други комунални такси што ги плаќаат граѓани и граѓанско правни лица

6.3. Судските такси се уплатуваат на следниве сметки:

- 1) 840-3338 – судски такси во готови пари што ги плаќа стопанството
 2) 840-3343 – судски такси во готови пари што ги плаќа нестопанството
 3) 840-3359 – судски такси во готови пари што ги плаќаат граѓани и граѓанско правни лица
 4) 840-3364 – приходи остварени со продажба на мало судските таксени марки од емисијата на марки

7. Царини и посебни увозни давачки

7.1. Царините, посебните увозни давачки и лежарината се уплатуваат во корист на партијата на свидентната сметка број 845 на надлежната царинарница, односно Царинската управа во Република Македонија.

Приходите уплатени по тие основи царинарницата односно Царинската управа на Република Македонија ги распределува на следниве сметки:

- 1) 840-4106 – царина од стопанство
- 2) 840-4111 – царина од нестопанство
- 3) 840-4127 – царина од граѓани и граѓанско правни лица
- 4) 840-4202 – посебни такси на увезени стоки од стопанство
- 5) 840-4356 – посебни такси на увезени стоки од нестопанство
- 6) 840-4244 – посебни такси на увезени стоки од граѓани и граѓанско правни лица
- 7) 840-4309 – посебни давачки при увозот на земјоделски и прехранбени производи
- 8) 840-4314 – посебна давачка за израмнување на даночното оптоварување на увезени стоки
- 9) 840-4335 – посебна давачка за царинско евидентирање
- 10) 840-4340 – лежарина на стоки сместени во царински магацини и стоваришта
- 11) 840-4356 – останати приходи од царини

8. Приходи од парични казни по посебни прописи

8.1. Приходите од паричните казни се уплатуваат на следниве сметки:

- 1) 840-5103 – парични казни за царински прекршоци и парични средства добиени од продадени одземени стоки
- 2) 840-5007 – парични казни за прекршоци наплатени од правни лица
- 3) 840-5012 – парични казни за прекршоци наплатени од граѓани и граѓанско правни лица
- 4) 840-5119 – парични казни за стопански престапи
- 5) 840-5028 – парични казни за сообраќајни прекршоци од правни лица
- 6) 840-5033 – парични казни за сообраќајни прекршоци од граѓани и граѓанско-правни лица
- 7) 840-5150 – парични казни за кривични дела
- 8) 840-5166 – парични казни за прекршоци, што ги изрекуваат даночните органи
- 9) 840-5171 – парични казни за девизни прекршоци, и
- 10) 840-5187 – парични казни за прекршоци, што ги изрекуваат органите на управата за работи на приходите

9. Приходи што ги остваруваат органите на управата и други приходи

9.1. Приходите што ги остваруваат органите на управата и другите приходи се уплатуваат на следниве сметки:

- 1) 840-61012 – приходи остварени од надоместоците за прелетување на воздухоплови
- 2) 840-6116 – приходи на органи на управата
- 3) 840-6212 – други приходи
- 4) 840-62184 – одземени денарски средства по посебни прописи
- 5) 840-62207 – останати приходи – дел од средствата остварени од игри на среќа наменети за финансирање на потребите на Републиката
- 6) 840-6254 – одземени приходи остварени по основ на разлика во цената по решенија од надлежни органи

10. Даноци на странски лица

10.1. Даноците на странските лица се уплатуваат на следниве сметки:

- 1) 840-2715 – данок на добивка на странско лице по основ на вложување средства во до-

- 2) 840-2720 – данок на доход на странско лице од вршење на стопанска и професионална дејност, и
- 3) 840-2736 – данок на приход остварен од превозничка дејност на странско лице што нема преставништво во Републиката

II. ПРИХОДИ НА ОПШТЕСТВЕНИ ФОНДОВИ

11. Фонд за здравствено осигурување

11.1. Приходите на фондот за здравствено осигурување се уплатуваат на следниве сметки:

- 1) 843-16 – придонес за задолжително здравствено осигурување од бруто личен доход на работниците од стопанство
- 2) 843-21 – придонес за задолжително здравствено осигурување од бруто личен доход на работниците од нестопанство
- 3) 743-84 – придонес за задолжително здравствено осигурување од бруто личен доход на вршителите на дејноста
- 4) 843-63 – придонес за задолжително здравствено осигурување од бруто личен доход на работни луѓе што самостојно вршат дејност
- 5) 843-107 – придонес за задолжително здравствено осигурување на невработени лица
- 6) 843-1905 – придонес за задолжително здравствено осигурување на корисниците на пензии
- 7) 843-1910 – средства за задолжително здравствено осигурување од Буџетот на Републиката
- 8) 843-1926 – придонес за задолжително здравствено осигурување на корисниците на права од социјална заштита
- 9) 843-1931 – други придонеси за задолжително здравствено осигурување
- 10) 843-1947 – придонес од доход односно добивка за дополнително задолжително здравствено осигурување на работниците во организациите
- 11) 843-1952 – придонес за дополнително задолжително здравствено осигурување на неземјоделци сопственици на земјоделско земјиште
- 12) 843-1968 – придонес за дополнително задолжително здравствено осигурување за дополнителна дејност
- 13) 843-1973 – придонес за дополнително задолжително здравствено осигурување на повеќе од четири члена на семејството
- 14) 843-1989 – приходи од партиципација

12. Фонд за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија

12.1. Приходите на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија се уплатуваат на следниве сметки:

- 1) 843-128 – придонес од доход за пензиско и инвалидско осигурување на работниците од стопанство
- 2) 843-133 – придонес од доход за пензиско и инвалидско осигурување на работниците од нестопанство
- 3) 843-149 – придонес од личен доход за пензиско и инвалидско осигурување на работниците од стопанство
- 4) 843-154 – придонес од личен доход на работниците за пензиско и инвалидско осигуру-

- 5) 843-175 – приходи од нестопанство
– придонес за пензиско и инвалидско осигурување на земјоделците
- 6) 843-180 – придонес за пензиско и инвалидско осигурување на граѓаните кои самостојно вршат стопанска дејност
- 7) 843-196 – придонес за пензиско и инвалидско осигурување на граѓаните кои самостојно вршат нестопанска дејност
- 8) 843-203 – придонес за пензиско и инвалидско осигурување на работните луѓе кои се вработени кај граѓани што самостојно вршат дејност и кај граѓански правни лица
- 9) 843-112 – придонес за пензиско и инвалидско осигурување што го плаќа Заводот за вработување на невработени лица
- 10) 843-8906 – придонес за доброволно пензиско и инвалидско осигурување на земјоделците

13. Завод за вработување

13.1. Приходите на Заводот за вработување се уплатуваат на следниве сметки:

- 1) 843-768 – придонес за вработување од личен доход на работниците од стопанство
- 2) 843-773 – придонес за вработување од личен доход на работниците од нестопанство
- 3) 843-1242 – придонес за вработување од работни луѓе кои самостојно вршат стопанска дејност
- 4) 843-1258 – придонес за вработување од работни луѓе кои самостојно вршат нестопанска дејност
- 5) 843-789 – придонес за вработување од личен доход од работниците вработени кај граѓани што самостојно вршат дејности и кај граѓанско правни лица
- 6) 843-747 – придонес за вработување што го уплатуваат работници на привремена работа во странство

III. ПРИХОДИ НА ДРУГИ ЗАЕДНИЦИ И ФОНДОВИ

14. Приходите на заедници за домување се уплатуваат на следниве сметки:

- 1) 842-1814 – придонес од доход за станбена изградба од стопанство
- 2) 842-1835 – придонес од доход за станбена изградба од нестопанство
- 3) 842-1840 – придонес од личен доход за станбена изградба од стопанство
- 4) 842-1856 – придонес од личен доход за станбена изградба од нестопанство

15. Приходите на заедниците комунална дејност се уплатуваат на следниве сметки:

- 1) 842-406 – надомест за отстапување и користење на градежно земјиште
- 2) 842-84 – надомест за трајна пренамена на земјоделско земјиште
- 3) 842-42 – други приходи на заедниците за комунална дејност

16. Приходите на заедниците за водостопанство се уплатуваат на следниве сметки:

- 1) 842-1562 – придонес од доходот за водостопанство од стопанство
- 2) 842-1578 – придонес од доходот за водостопанство од нестопанство
- 3) 842-245 – придонес од личен доход за водостопанство од нестопанство
- 4) 842-224 – други приходи на заедници на водостопанство

5) 842-250 – приходи на заедниците за водостопанство од граѓани и граѓански правни лица

17. Приходите на заедниците за патишта се уплатуваат на следниве сметки:

- 1) 842-320 – надоместок за јавни патишта на друмски моторни возила од стопанство
- 2) 842-336 – надоместок за јавни патишта на друмски, моторни возила од нестопанство
- 3) 842-341 – надомест за јавни патишта на друмски моторни возила од граѓаните и граѓански правни лица
- 4) 842-357 – надомест за јавни патишта на друмски запрежни возила
- 5) 842-362 – надомест од сопственици на моторни и запрежни возила за одржување чистотата на град од стопанство
- 6) 842-378 – надомест од сопственици на моторни и запрежни возила за одржување чистотата на град од нестопанство
- 7) 842-383 – надомест од сопственици на моторни и запрежни возила за одржување чистотата на град од граѓанско правни лица
- 8) 842-292 – надомест од странски друмски моторни возила
- 9) 842-39960 – надомест за патишта што го плаќаат крајните потрошувачи на бензин
- 10) 842-39981 – надомест за употреба на патишта
- 11) 842-196 – други приходи на заедниците, фондовите за патишта

18. Другите приходи на заедници се уплатуваат на следниве сметки:

- 1) 842-640 – придонес и други повратни издвојувања односно задржувања од доходот на други заедници од стопанство
- 2) 842-698 – придонес од личниот доход на други заедници, од работните луѓе што самостојно вршат дејност
- 3) 842-565 – надомест за патишта што се користи за развој на сообраќајот, енергетиката и основното земјоделско производство
- 4) 842-710 – придонес на средствата за солидарност од доход од стопанство
- 5) 842-726 – придонес на средствата за солидарност од доход од нестопанство
- 6) 842-731 – придонес од личен доход за средствата на солидарност од стопанство
- 7) 842-747 – придонес од личен доход за средствата на солидарност од нестопанство
- 8) 842-752 – придонес за средства за солидарност од работни луѓе што самостојно вршат дејност
- 9) 842-768 – други средства за солидарност
- 10) 842-107 – дел од премијата за осигурување од пожар
- 11) 842-266 – други приходи на фондовите за противпожарна заштита

На сметките од одредбите под 1 и 2 од став 1 на оваа точка се уплатуваат приходите на други заедници односно фондови за кои уплатни сметки не се предвидени со оваа наредба.

На сметките од одредбите под 3 и 4 од став 1 на оваа точка се уплатуваат приходи согласно со прописот за начинот на формирањето на цените на нафта и на деривати од нафта.

19. Приходите на месните заедници, месниот самопридонес и другите приходи на месните заедници се уплатуваат на следнава сметка:

- 842-822 – приходи на месните заедници, месен самопридонес и другите приходи на месните заедници

На сметката од став 1 на оваа точка се уплатуваат приходите на месните заедници од обврзниците на опш-

тествениот сектор и од другите обврзници (работни луѓе што самостојно вршат стопанска односно нестопанска дејност, работни луѓе вработени кај граѓаните што самостојно вршат стопанска или нестопанска дејност и други неспомнати обврзници што своите обврски ги извршуваат редовно од секој остварен личен доход на обврзниците или од доходот на претпријатијата).

IV. ПРИХОДИ ОД НАСЕЛЕНИЕТО ШТО СЕ ОБЛОЖУВААТ ВО ГОДИШЕН ИЗНОС И СТАСУВААТ ЗА НАПЛАТА ВО ТРИМЕСЕЧНИ И МЕСЕЧНИ РОКОВИ

20. Приходите од населението, што се обложуваат во годишен износ и стасуваат за наплата во тримесечни и месечни рокови, се уплатуваат на сметката број 846 – Преодна сметка на приходите од граѓани и граѓански правни лица.

На сметките број 846 – се уплатуваат следниве приходи:

- 1) данок од личен доход од земјоделска дејност (840-1312)
- 2) данок од личен доход од земјоделска дејност, што се пресметува според вистинскиот доход (840-1328)
- 3) данок од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност, што се пресметува според вистински доход (840-1471)
- 4) данок од личен доход од самостојно вршење на професионална дејност, што се пресметува според вистински доход (840-1492)
- 5) данок од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност што се плаќа во паушален износ (840-14104)
- 6) данок од личен доход од самостојно вршење на професионална дејност што се плаќа во паушален износ (840-14130)
- 7) данок на промет на производи на прометот од самостојно вршење на занаетчиски дејности (840-21163)
- 8) данок за услуги од самостојно вршење на други стопански дејности (840-22129)
- 9) данок за превознички услуги (840-22134)
- 10) данок на приходи од имот и имотни права (840-25115)
- 11) данок на имот – недвижен имот (840-25120)
- 12) данок на имот – подвижен имот (840-2575)
- 13) придонес за пензиско и инвалидско осигурување на земјоделците (843-890)
- 14) придонес за пензиско и инвалидско осигурување на работните луѓе што самостојно вршат стопанска дејност (843-908)
- 15) придонес за пензиско и инвалидско осигурување на работните луѓе што самостојно вршат нестопанска дејност (843-913)
- 16) средства на солидарност од личен доход од граѓани и граѓански правни лица (842-789)
- 17) комунална такса на фирма што ја плаќаат граѓани и граѓански правни лица (840-3002)
- 18) комунална такса на други предмети што подлежат на плаќање такса, што ги плаќаат граѓани и граѓански правни лица (840-3018)
- 19) надоместок за користење на градежно земјиште (842-586)
- 20) местен самопридонес од земјоделци (842-929)
- 21) местен самопридонес од други обврзници (842-934)
- 22) казнена камата (840-16; 842-502; 843-955)
- 23) наплатени трошоци за присилна наплата (840-6280; 842-518; 843-997)
- 24) други приходи и укинати приходи (840-6296; 842-523; 843-976).

21. За обврските на граѓаните и граѓанските правни лица што се обложуваат од годишен износ и стасуваат за наплата во тримесечни и месечни рокови, Службата на општественото книговодство во рамките на преодната сметка (број 846), ќе отвори посебни евидентни сметки, со тоа што органот на управата надлежен за работите на приходите ќе ги внесува во спецификациите за распоредот на приходите од сметката 846.

22. На преодната сметка (број 846) се уплатуваат и другите обврски на граѓаните, ако со пропис е определено да се обложуваат во годишен износ, а се плаќаат тримесечно и месечно. Во таквите случаи Службата на општественото книговодство во Републиката, на барање од републичкиот орган на управата надлежен за работите на финансиие, ќе отвори посебни сметки во рамките на преодната сметка (846).

23. Прокнижувањето на уплатите на обврските на граѓаните и граѓанските правни лица од преодната сметка (број 846) на одделните сметки отворени во рамките на основните сметки број 840, 842 и 843 ќе го врши Службата на општественото книговодство според одделни видови на приходи, а врз основа на спецификацијата и вирманските налози што се издадени од страна на органот на управата надлежен за работите на приходите, во роковите определени со посебен пропис.

V. ЗАЕДНИЧКИ ОДРЕДБИ

24. Обврзниците на даноци, такси, придонеси и уплатувачи на други приходи што уплатуваат приходи на сметките предвидени со оваа наредба при уплатувањето на приходите на односните сметки, ќе го испишат врз налогот за уплата оперативниот број на надлежната служба на општественото книговодство, бројот на основната сметка од планот на сметките на Службата на општественото книговодство, бројчената ознака на односната општина и бројот на уплатната сметка на приходот предвиден со оваа наредба. На пример: 40100-840-033-1104, каде што е:

- 40100 – оперативен број на Службата;
- 840 – основна сметка во планот на сметките на Службата;
- 033 – статистичка ознака на општината (во овој случај општината Центар), и
- 1104 – данок од доход од стопанство по општа стапка

Данокот на промет при увоз на производи од точка 4.1. подточки од 27 до 32, се уплатува на уплатните сметки што се водат кај Службата на општественото книговодство на Македонија – Филијала – Скопје (40100-033).

Составен дел на оваа Наредба претставува Списокот на општините со нивните статистички ознаки и надлежните служби на општественото книговодство (филијали, експозитури и деловници).

25. Ако бројот на сметките од оваа Наредба за уплата на приходите за финансирање на општествени и заеднички потреби не е доволен за применување на одделни прописи и одлуки на носителот на општествени средства, републичките органи, во согласност со Службата на општественото книговодство во Републиката, можат со свој пропис, одделни сметки предвидени во оваа Наредба да ги расчленат на потсметки.

Износот на приходот на сметката од оваа Наредба, што со пропис на републиката е расчленет на потсметки, му одговара на збирот на приходите на тие потсметки.

26. Под уплатители на приходи од стопанството, односно нестопанството, во смисла на оваа Наредба се подразбираат правните лица распоредени според Одлуката за единствена класификација на дејностите.

„Службен лист на СФРЈ“ број 34/76; 62/77; 72/80; 77/82; 71/83; 68/84; 76/85; 28/86; 72/86; 78/87; 63/88; 6/89; 29/90 и 47/90)

Под уплатители на приходи од граѓани и од граѓански правни лица се подразбираат граѓаните и граѓанските правни лица што се занимаваат со стопанска дејност (земјоделство, шумарство, градежништво, сообраќај, трговија и угостителство, занаетчиство и сл.), граѓаните и граѓанските правни лица што вршат нестопанска дејност, а се обврзници на даноци и придонеси по кој и да било основ, како и граѓаните што не се вработени, а остваруваат приходи по кој и да било основ и се обврзници на даноци и придонеси.

27. Обврзниците за уплата на даноци, придонеси, такси и други приходи од оваа Наредба ги уплатуваат тие приходи во корист на пропишаните сметки по општините кај надлежната служба на општественото книговодство.

28. Со средствата од сметките на оваа Наредба, како и од сметките отворени со пропис на Републиката не може да се располага пред нивниот пренос на жиро-сметката на буџетите, фондовите и на другите корисници.

Преносот на средствата од сметката од оваа Наредба го врши надлежната Служба на општественото книговодство.

Поврат на повеќе уплатените, односно погрешно уплатените приходи се врши преку вирмански налог на правните лица со кои повеќе, односно погрешно уплатените приходи се насочени на сметките определени со оваа Наредба на буџетите, фондовите и другите корисници на кои им припаѓаат тие приходи, односно на начинот определен со Закон или со друг пропис на Републиката.

VI. РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ПРИХОДИТЕ

29. Уплатените приходи на буџетите, фондовите и другите корисници се распоредуваат според определени инструменти (стапки) и според тоа на кој буџет, фонд или друг корисник ѝ припаѓаат.

Распоредувањето на приходите на буџетите, фондовите и на другите корисници се врши секој работен ден.

30. Со цел фондовите за здравствено осигурување, пензиско осигурување и Заводот за вработување да можат да располагаат со потребната документација за уплата на придонесите, надлежната служба на општественото книговодство е должна редовно да доставува изводи за промените на уплатните сметки на односниот корисник со комплетната документација за уплатата на придонесите (по уплатителите).

31. Надлежната Служба за општественото книговодство, согласно точка 25 од оваа Наредба, ќе води евиденција за извршените уплати и за распоредувањето на приходите на буџетите, фондовите и на другите корисници по секоја сметка отворена со оваа Наредба, а ако надлежниот републички орган во смисла на точка 20 од оваа Наредба, одделните сметки предвидени со оваа Наредба ги расчленил на потсметки и по секоја потсметка.

32. Надлежната Служба за општественото книговодство за уплатите и за распоредувањето на приходите ќе ги известува надлежните органи во општината и републиката, на образецот и извештајот за уплата и распоредување на приходите на буџетите, фондовите и другите корисници (образец „Б-2“).

Надлежната Служба на општественото книговодство во извештајот од став 1 на оваа точка, на образецот „Б-2“, ќе даде податоци по секоја сметка, и тоа:

1) за приходите на буџетите на Републиката и општините и за бруто наплатата и распоред на приходите на:

- буџет на републиката,
- буџет на општината,
- фондови,
- други корисници на општествени средства, и
- нераспоредените износи на приходите.

2) За приходите на социјалните фондови, за бруто наплата и за распоред на приходите на:

- фондови основани на територијата на повеќе општини,
- фондови основани на територијата на општината,
- други корисници на општествени средства, и за
- нераспоредените износи на приходите.

3) За приходите на другите фондови, за бруто наплата и распоред на приходите на:

- носители на општествени средства на ниво на Република,
- носители на општествени средства на ниво на повеќе општини,
- носители на општествени средства на ниво на општина,
- други корисници на општествени средства, и за
- нераспоредените износи на приходите.

Службата на општественото книговодство на Македонија во смисла на став 2 од оваа точка, ќе го даде образецот „Б-2“ и ќе го приспособи за АОП обработка.

Извештајот од став 2 на оваа точка, на образецот „Б-2“ надлежната Служба на општественото книговодство ќе го достави до 8-ми во месецот до надлежните органи, организации, заседници и фондови – корисници на приходи од оваа Наредба за изминатиот период.

Ако надлежниот републички орган во смисла на точка 20 од оваа Наредба, одделни сметки предвидени со оваа Наредба ги расчленил на потсметки, надлежната Служба на општественото книговодство во надлежните органи во општините и републиката, заедно со извештајот од алинеја 1 и 2, на став 4 од оваа точка, ќе доставува и извештај за уплатата и распоредувањето на приходите на потсметки со тоа што податоците во заглавјето на тој извештај мораат да му одговараат на образецот „Б-2“ од оваа наредба.

33. Доколку Републиката донесе пропис со кој ја продолжува буџетската година, при уплатата на приходите, уплатителите на приходите се должни на налозите во горниот десен агол да назначат дека приходите се однесуваат за претходната година.

34. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба, престануваат да важат Наредбата за пропишување на потсметки, уплатните сметки, како и за утврдување на збирни стапки за уплатување на придонесите од личниот доход на збирни стапки и уплатување на придонесите од личниот доход на работниците и од доходот („Службен весник на РМ“, број 32/89 и 40/89) и Наредбата за данок на промет на производи и услуги („Службен весник на РМ“, број 34/92 и 74/92), а Наредбата за сметките за уплатата на приходите на општествено-политичките заседници и нивните фондови, на самоуправниот интересни заседници и на други самоуправни организации и заседници и за начинот на уплатување на тие приходи и за начинот на известување на корисниците на тие приходи („Службен лист на СФРЈ“, број 19/84; 67/84; 5/85; 72/85; 23/86; 70/86; 49/87; 85/87; 1/88; 19/88; 56/88; 76/88; 45/89; 55/89; 88/89; 9/90; 19/90; 29/90; 66/90; 83/90; 8/90; 13/91), престанува да се применува на територијата на Република Македонија.

35. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1993 година.

Број 09-9943/1

25 декември 1992 година

Скопје

Министер за финансии,
Џевдет Хајредини, с.р.

СПИСОК

на општините со нивните ознаки во Република Македонија и со надлежните служби на општественото книговодство

Служба на општественото книговодство				Оперативен број на СОК	Назив на општината	Ознака на општината
Филијала	Експозитура	Деловница	Испостава			
1	2	3	4	5	6	7
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА						
Битола				40300	Битола	002
	Кичево			40320	Кичево	010
	Ресен			40310	Ресен	021
		Демир Хисар		40301	Демир Хисар	006
Кочани				40400	Кочани	011
	Берово			40410	Берово	001
	Делчево			40420	Делчево	005
		Виница		40401	Виница	032
Куманово				40900	Куманово	015
	Крива Паланка			40910	Крива Паланка	013
		Кратово		40901	Кратово	012
Охрид				41000	Охрид	017
	Дебар			41030	Дебар	004
	Струга			41020	Струга	025
Прилеп				41100	Прилеп	018
	Крушево			41110	Крушево	014
		Македонски Брод		41101	Македонски Брод	003
Скопје				40100	Центар	033
				40100	Чаир	034
	Гази Баба			40110	Гази Баба	035
	Карпош			40120	Карпош	036
				40100	Кисела Вода	037
Струмица				41300	Струмица	026
	Радовиш			41310	Радовиш	020
		Валандово		41301	Валандово	031
Штип				41400	Штип	028
	Свети Николе			41420	Свети Николе	027
		Пробиштип		41401	Пробиштип	019
Тетово				41500	Тетово	029
	Гостивар			41510	Гостивар	008
Титов Велес				41600	Титов Велес	030
	Гевгелија			41610	Гевгелија	007
	Кавадарци			41620	Кавадарци	009
	Неготино			41630	Неготино	016

1619.

Врз основа на член 39-д и 39-е од Законот за општествена заштита на децата („Службен весник на СРМ“ бр. 6/81; 40/87; 17/91 и 38/91), Министерот за труд и социјална политика донесе

**ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЦЕНИТЕ НА
УСЛУГИТЕ ЗА ПРЕСТОЈ НА ДЕЦА ВО ОРГАНИЗАЦИИТЕ
ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ И ВОСПИТУВАЊЕ НА ДЕЦАТА
ОД ПРЕДУЧИЛИШНА ВОЗРАСТ И ЗАБАВИШТАТА**

Член 1

Во Правилникот за цените на услугите за престој на деца во организациите за згрижување и воспитување на децата од предучилишна возраст и забавиштата („Службен весник на СРМ“ бр. 38/92; 43/92; 54/92 и 69/92 г.) во членот 2 точка 1 алинеја 1 и 2 бројот „49.371,10“ се заменува со бројот „74.056,65“, а во точката 2 алинеја 1 бројот „34.478,20“ се заменува со бројот „51.717,30“ и во алинеја 2 бројот „37.078,20“ се заменува со бројот „55.617,30“.

Во точката 3 на овој член бројот „700,00“ се заменува со бројот „1.050,00“.

Член 2

Во член 3 став 1 точка 1 алинеја 1 и 2 бројот „17.200,00“ се заменува со бројот „24.000,00“, а во точката 2 алинеја 1 бројот „6.900,00“ се заменува со бројот „9.600,00“, и во алинеја 2 бројот „9.500,00“ се заменува со бројот „13.000,00“ и во точката 3 бројот „700,00“ се заменува со бројот „1.000,00“.

Член 3

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-1565/5
29 декември 1992 година
Скопје

Министер
за труд и социјална
политика,
Илјаз Сабриу, с.р.

ОПШТИ АКТИ НА ФОНДОВИТЕ И ЗАВОДИТЕ

РЕПУБЛИЧКА СИЗ ЗА ПАТИШТА

92.

Врз основа на член 99 од Законот за патишта („Службен весник на СРМ“ бр. 15/80, 26/80, 28/82, 13/86, 28/88, 7/89, 10/90 и 11/91), чл. 7 од Општествениот договор за изворите на средства за одржување, реконструкција и изградба на патиштата („Службен лист на СФРЈ“ бр. 41/89) и член 18 од Статутот на Републичката СИЗ за патишта, Собранието на РСИЗ за патишта, на седницата одржана на 26.III.1992 година, донесе Одлука за која Владата на Република Македонија даде согласност на седницата од 28.XII.1992 год., под бр. 23-1115/1. Одлуката гласи:

**ОДЛУКА
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВИСИНАТА И НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА УПОТРЕБА НА ЈАВНИТЕ ПАТИШТА ШТО СЕ ПЛАЌААТ ПРИ РЕГИСТРАЦИЈА НА МОТОРНИТЕ И ПРИКЛУЧНИ ВОЗИЛА**

Член 1

За моторни и приклучни возила се плаќа надомест за употреба на патот (во понатамошен текст: надомест) за време од 12 месеци.

Надоместот се утврдува врз основа на малопродажната цена на литар гориво МБ-98, а се наплатува во денари во зависност од видот на возилото и тоа:

1. Патнички возила:

-	- 900 см ³	10,00 литри
-	901 – 1350 см ³	19,20 "
-	1351 – 1800 см ³	28,40 "
-	1801 – 2500 см ³	56,00 "
-	2501 – 3150 см ³	83,60 "
-	3150 – см ³	111,20 "

1а. Патничките возила кои се преуредени за погон на плин, освен надоместот од оваа точка, плаќаат дополнителен надомест во висина од 23,5 литри, а таксизовилата + 67 литра.

2. Моторцикли:

-	- 125 см ³	3,50 литри
-	126 – 250 см ³	6,30 "
-	251 – 500 см ³	8,20 "
-	501 – 1000 см ³	11,80 "
-	1001 – см ³	14,40 "

3. Товарни возила:

Камиони, камионети и комби-возила со носивост:

-	- 10 KN (- 1,0 т.)	25,60 литри
-	11 – 20 KN (1,1 – 2,0 т.)	50,40 "
-	21 – 30 KN (2,1 – 3,0 т.)	75,20 "
-	31 – 40 KN (3,1 – 4,0 т.)	109,30 "
-	41 – 50 KN (4,1 – 5,0 т.)	143,40 "
-	51 – 60 KN (5,1 – 6,0 т.)	177,40 "
-	61 – 70 KN (6,1 – 7,0 т.)	211,50 "
-	71 – 80 KN (7,1 – 8,0 т.)	251,70 "
-	81 – 90 KN (8,1 – 9,0 т.)	291,90 "
-	91 – 100 KN (9,1 – 10,0 т.)	332,00 "
-	101 – 110 KN (10,1 – 11,0 т.)	387,20 "
-	111 – 120 KN (11,1 – 12,0 т.)	442,40 "
-	121 – 130 KN (12,1 – 13,0 т.)	497,60 "
-	131 – 140 KN (13,1 – 14,0 т.)	552,80 "
-	141 – 150 KN (14,1 – 15,0 т.)	608,80 "
-	За секои 10 KN (10т. прску 150 KN (15,0 т.)	+ 55,20 "

4. Автобуси, комбибуси:

Број на седишта:	
- 9 седишта	33,90 литри
- 30 "	111,20 "

- 45 "	166,40 "
- по седиште	3,70 "

5. Работни возила:

- по возило	8,30 литри
-------------	------------

6. Приклучни возила:

а) товарни приколки со носивост:

-	- 10KN (до - 1,0 т.)	16,60 литри
-	11- 20 KN (1,1- 2,0 т.)	33,10 "
-	21- 30 KN (2,1- 3,0 т.)	49,70 "
-	31- 40 KN (3,1- 4,0 т.)	72,80 "
-	41- 50 KN (4,1- 5,0 т.)	96,00 "
-	51- 60 KN (5,1- 6,0 т.)	119,20 "
-	61- 70 KN (6,1- 7,0 т.)	142,40 "
-	71- 80 KN (7,1- 8,0 т.)	167,80 "
-	81- 90 KN (8,1- 9,0 т.)	193,20 "
-	91-100 KN (9,1-10,0 т.)	218,60 "
-	за секои 10 KN (10,0 т.) преку 100 KN (10,0 т.)	25,40 "

б) Автобуски приколки, број на седишта:

- 9 седишта	25,90 литри
- 30 "	86,40 "
- 45 "	129,60 "
- по седиште	2,90 "

в) Работни приколки 4,8 литри

7. Влечни возила:

а) Трактори:

-	-20 KW (27,2 KS)	10,00 литри
-	21 - 30 KW (28,6 – 40,8 KS)	12,80 "
-	31 - 47 KW (42,1 – 63,9 KS)	15,50 "
-	преку 47 KW (63,9 KS)	19,20 "

б) Теглачи:

-	-70 KW (95,2 KS)	208,00 литри
-	71 - 80 KW (96,5 – 108,8 KS)	222,30 "
-	81 - 90 KW (110,1 – 122,4 KS)	236,60 "
-	91 - 100 KW (123,7 - 136,0 KS)	251,00 "
-	101 - 110 KW (137,3 - 149,6 KS)	278,60 "
-	111 - 120 KW (150,9 - 163,2 KS)	306,20 "
-	121 - 130 KW (164,5 - 176,8 KS)	333,80 "
-	131 - 140 KW (178,1 - 190,3 KS)	361,40 "
-	141 - 150 KW (191,7 - 203,9 KS)	389,00 "
-	151 - 160 KW (205,3 - 217,5 KS)	420,30 "
-	161 - 170 KW (218,9 - 231,1 KS)	451,60 "
-	171 - 180 KW (232,5 - 244,7 KS)	482,90 "
-	181 - 190 KW (246,1 - 258,3 KS)	514,20 "
-	191 - 200 KW (259,7 - 271,9 KS)	545,40 "
-	201 - 210 KW (273,3 - 285,5 KS)	580,40 "
-	211 - 220 KW (286,9 - 299,1 KS)	615,40 "
-	221 - 230 KW (300,5 - 312,7 KS)	650,40 "
-	231 - 240 KW (314,1 - 326,3 KS)	685,40 "
-	241 - 250 KW (327,7 - 339,9 KS)	720,40 "
-	251 - 260 KW (341,3 - 353,5 KS)	755,20 "
-	за секои 1-10 KW (1,4 – 13,6 KS) преку 260 KW (353,5 KS)	35,00 "

8. За специјални возила:

-	за сеско возило	99,60 литри
---	-----------------	-------------

9. Комбинирани возила:

-	за секои 10 KN (1,0 т.) носивост по	25,60 литри
-	за сеско патничко седиште уште по	3,70 "

Член 2

Висината на надоместот за период од 12 месеци се пресметува во денари со множење на количините од член 1 со малопродажната цена на литар гориво МБ – 98, а усогласувањето се врши најдоцна во рок од 5 работни дена по промсна на малопродажната цена на горивото.

Член 3

При пресметување на износите на надоместокот се врши заокружување на износите од 1,00 до 4,99 денари на 0,00 денари и износите од 5,00 до 9,99 денари на 10,000 денари.

Член 4

Усогласувањето на надоместокот со малопродажната цена на горивото се овластува да ја врши Стручната служба на РСИЗ за патинта, за што се поднесува Извештај до Собранието на РСИЗ за патинта.

Член 5

Средствата од надоместот од член 1 се уплатуваат на збирна сметка во Службата за општествено книговодство во седиштето на имателот на возилото. Импателите на моторните и приклучни возила надоместокот можат да го уплатат вирмански во Службата за општествено книговодство или готовински во организации овластени за вршење технички преглед, кои вршат наплата на овој надоместок.

Член 6

Импателите на моторните и приклучните возила плаќаат надоместок пред поднесување барање за регистрација, односно за продолжување на важноста на регистрацијата во еднокретен износ однапред за 12 месеци, опфаќајќи го месецот во кој се врши регистрацијата, односно продолжување на важење на регистрацијата.

По исклучок транспортните претпријатија доколку обезбедат инструмент за обезбедување на плаќањата, можат надоместот да го плаќаат во рати секои 3 месеци однапред во износ од една четвртина од надоместокот,

Член 7

Импателите на моторни возила кои привремено ги регистрираат возилата за време покосо од 12 месеци, плаќаат сразмерен дел од надоместокот.

Член 8

Ако импателот на регистрирано моторно или приклучно возило го одјави возилото кај надлежен орган за регистрација на возилото пред истекот на време од 12 месеци, има право во рок од 3 месеци да бара враќање на уплатениот износ од денот на одјавување на возилото.

Враќање на уплатен надомест импателите на моторни и приклучни возила имаат право и во случаи:

- кога ќе уплатат надомест во поголем износ од пропишаниот и тоа за износот што е повеќе уплатен.
- кога надоместокот е неосновано уплатен и во други слични ситуации.

Враќање на уплатен надомест во случаите утврдени со овој член се врши со приложен доказ во местото на уплата и тоа:

- кај Службата за општествено книговодство од збирната сметка,
- кај овластената организација за вршење на технички преглед на возилата во која е извршена уплатата на надоместот.

Член 9

Претпријатијата од јавниот патен сообраќај за регистрирано моторно и приклучно возило што врши меѓународен сообраќај, имаат право да бараат враќање на уплатениот износ сразмерно за времето што моторното и приклучното возило го поминало во странство. Враќањето на уплатениот надоместок од ст.1 на овој член, се врши по утврдената методологија врз основа на доставено барање со приложен доказ за времето што моторното и приклучното возило го поминало во странство и доказ за уплатениот надомест за патинта. Барањето се доставува до РСИЗ за патинта најмногу 4 (четири) пати годишно по утврдена методологија на посебен образец.

Член 10

Со влегувањето во сила на оваа одлука, престанува да важи Одлуката за определување на висината и начинот на плаќање на надоместоците за употреба на јавните патинта што се плаќаат при регистрација на моторните и приклучните возила („Службен весник на СРМ“ бр. 5/92).

Член 11

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од објавувањето во „Службен весник на РМ“

Бр. 23-1115/1
26 март 1992 година
Скопје

Претседател,
Никола Танески, с.р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I – СКОПЈЕ

Пред овој суд се води постапка по тужбата на тужителите Муча Циљи и Муча Бајрам од Скопје, против тужените Хазире Мемед и Мемед Демир, со непознато место на живеење, за утврдување право на сопственост.

За привремен застапник на тужените е поставен адв. Злата Стамболиска со решение на овој суд П.бр. 3436/91 од 31.VIII.1992 година, која ќе ги застапува тужените до нивното јавување во судот.

Од општинскиот суд Скопје I – Скопје II, П.бр. 3436/91 (356)

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II – СКОПЈЕ

Пред Општинскиот суд Скопје II – Скопје е поднесена постапка за развод на брак по тужбата на тужителот Роберт Мехмед од Скопје, ул. „Славей Планина“ бр. 139, против Гула Мехмед Мустафова, сега со непознато престојувалиште.

Се повикува тужената во рок од 30 дена да се јави во судот или да назначи свој полномошник. Во спротивно, судот ќе ѝ постави привремен застапник кој во оваа постапка ќе ги штити нејзините интереси.

Од Општинскиот суд Скопје II – Скопје, VII. П, бр.2691/92 (347)

ОПШТИНСКИ СУД ВО КОЧАНИ

Пред Општинскиот суд во Кочани е поднесена тужба за зголемување на издршка од малолетната тужителка Валентина Андонова, застапувана од законската застапничка Драга Андонова од с. Полаки, Кочани, против тужениот Миле Андонов од с. Полаки, сега со непозната адреса.

Се повикува тужениот Миле Андонов да се јави пред овој суд во рок од 30 дена од објавувањето на огласот или да си постави полномошник. Доколку тоа не го стори во определен рок, ќе му биде поставен привремен застапник кој ќе ги застапува неговите интереси.

Од Општинскиот суд во Кочани, П. бр. 580/92.

(352)

Пред Општинскиот суд во Кочани е поднесена тужба за развод на брак од тужителот Шезаил Рашидов

од Кочани, ул. „Стив Наумов“ бр. 82, против тужената Фемије Рашидова од Кочани, ул. „Гроздан Трифунов“ бр. 8, сега во Германија со непозната адреса.

Се повикува тужената Фемије Рашидова да се јави пред овој суд во рок од 30 дена од објавувањето на огласот или да си постави полномошник. Доколку тоа не го стори во определен рок, ќе ѝ биде поставен привремен застапник кој ќе ги застапува нејзините интереси.

Од Општинскиот суд во Кочани, П. бр. 569/92. (354)

Пред Општинскиот суд во Кочани се води постапка по тужбата на малолетната Даниела Горгиева од с. Цера, застапувана од нејзината мајка Вида Стоименова од с. Цера, заради зголемување допринос за издржување, вредност 1.000 денари, против Душко Горгиев од нас. Оризари.

Се повикува тужениот Душко Горгиев со непозната адреса во Германија, да се јави во Општинскиот суд во Кочани во рок од 30 дена од објавувањето на огласот или да одреди свој полномошник. По истекот на рокот од 30 дена, судот на истиот до окончувањето на спорот ќе му постави привремен застапник.

Од Општинскиот суд во Кочани, П. бр. 427/92. (358)

ОПШТИНСКИ СУД ВО КРУШЕВО

Општинскиот суд во Крушево го повикува лицето Милан Гарески, роден 1908 година од с. Бучин, кој наводно загинал во борбите кај „Гавато“ на ден 21.V.1941 година, да се јави во рок од три месеци од денот на објавувањето на овој оглас во „Службен весник на Република Македонија“, затоа што се води постапка за докажување на смртта.

Се повикуваат лица кои што знаат нешто за смртта на покојниот да се јават во Општинскиот суд во Крушево во рок од три месеци по објавувањето на овој оглас.

Од Општинскиот суд во Крушево, Р. бр. 25/92. (353)

ОПШТИНСКИ СУД ВО КУМАНОВО

Пред овој суд се води постапка за сопственост по тужбата на тужителите Петрушевски Трајко, Кипријановски Видоја, Кипријановски Добре, Кипријановски Мирослав и Гиевска Мара, против тужениот Кипријановски Стојан.

Тужителот Кипријановски Мирослав е на привремена работа во Франција со непозната адреса, па за привремен застапник на овој тужител му се поставува Љубомир Горевик, стручен соработник при Општинскиот суд во Куманово кој ќе го застапува тужителот Мирослав до неговото јавување во судот.

Од Општинскиот суд во Куманово, П. бр. 1805/92. (345)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ПРИЛЕП

Се повикува лицето Ава Азизоска од с. Дебреште да се јави во Општинскиот суд во Прилеп како и секој што знае за нејзиниот живот да му јави на овој суд во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ бидејќи во овој суд се води постапка за докажување на смртта. По истекот на овој рок, лицето Ава Азизоска ќе се прогласи за умрено.

Од Општинскиот суд во Прилеп, Р. бр. 746/92. (343)

ОПШТИНСКИ СУД ВО СТРУМИЦА

Пред овој суд е поведена постапка по тужбата на тужителот Јованов Илија од с. Баница, против тужената Јованова Иванка од Титов Велес, ул. „5л. Нечев“ бр. 47, сега со непозната адреса.

Се повикува Јованова Иванка од Титов Велес да се јави во Општинскиот суд во Струмица или, пак, да достави точна адреса на живеење во рок од 15 дена. Доколку не се јави во одредениот рок или не достави точна адреса на живеење, истата ќе биде застапувана од Лидија Аризанова од Струмица, ул. „Ленинова“ бр. 62, стручен соработник во Општинскиот суд во Струмица, сè додека не се јави или, пак, не определи свој полномошник кој ќе ја застапува во спорот.

Од Општинскиот суд во Струмица, П. бр. 1620/91. (344)

Пред Општинскиот суд во Струмица е заведен спор за развод на брак од тужителот Грендов Душко од с. Ангелци, против тужената Танка Грендова, родена Трајчева од с. Ораовица, со последно место на живеење на брачните другари во Струмица, на ул. „Жртви на фашизмот“ бр. 32, сега со непозната адреса.

Се повикува тужената Танка Грендова од Струмица да се јави во овој суд во рок од 30 дена по објавувањето на огласот или во истиот рок да ја достави својата адреса на живеење. Доколку не се јави во одредениот рок, ќе ѝ биде назначен привремен застапник согласно чл. 84 од ЗПП, кој ќе ја застапува до правосилното завршување на постапката по тој предмет.

Од Општинскиот суд во Струмица, П. бр. 1554/92. (357)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор по тужбата на тужителот Маринковски Атанас од с. Одри, против тужениот Милошевски Богоја од с. Одри, сега со непозната адреса во САД, за отповикување на подарок за подарок. Вредност 100.000 денари.

Се повикува тужениот Милошевски Богоја од с. Одри, сега со непозната адреса во САД, во рок од 15 дена да се јави пред овој суд, да ја достави својата сегашна адреса или, пак, да постави свој полномошник. Во спротивно, по истекот на овој рок, судот на истиот ќе му постави привремен старател кој ќе се грижи за неговите права и интереси во постапката.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1676/92 (346)

Пред Општинскиот суд во Тетово се води постапка за развод на брак по тужбата на тужителката Муртезани Ривајет од с. Доброште – Тетовско, против тужениот Муртезани Сефедин од с. Теарце – Тетовско, сега со непозната адреса. Вредност 5.000 денари.

Бидејќи Муртезани Сефедин е со непозната адреса на живеење, се повикува во рок од 15 дена да се јави во судот или да одреди свој полномошник. Во спротивно, по истекот на рокот, од страна на судот ќе му биде поставен времен старател, кој ќе ги застапува неговите интереси сè до окончувањето на постапката.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1543/92. (350)

Пред овој суд се води спор за сопственост по тужбата на тужителот Стаматовски Перо и Петра од Тетово, против тужениот Трпчевски Коста, сега со непозната адреса во Бугарија.

Се повикува тужениот Трпчевски Коста од Тетово да се јави пред Општинскиот суд во Тетово во рок од 15 дена по објавувањето на огласот, да достави своја адреса или постави свој полномошник. Во спротивно, судот ќе му постави привремен старател кој ќе ги штити неговите права и интереси во постапката.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1778/92. (351)

Пред Општинскиот суд во Тетово се води бракоразводен спор по тужбата на Муаметемин Халили од Тетово, ул. „Љуботенска“ бр. 35, против Муниба Халили родена Мхамутови од Тетово, а сега со непозната адреса во Босна и Херцеговина.

Се повикува тужената Муниба Халили да се јави во Општинскиот суд во Тетово или да одреди полномошник во рок од 30 дена по објавувањето на огласот. Во спротивно, ќе ѝ биде одреден привремен застапник кој ќе ја застапува до правосилното окончување на спорот.

Од Општинскиот суд во Тетово, П.бр. 1672/92.

(359)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР

Окружниот стопански суд во Битола, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието во приватната сопственост за трговија на големо и мало, увоз-извоз „ТРОЈКА“, п.о. ул. „Наум Божиновски“ бр. 24, Ресен. Основач е Пеце Саламовски. Основачки влог од 2.000,00 денари.

Дejности: 011949, 011941, 012321, 012322, 012421, 020201, 030003, 050100, 050301, 050302, 060501, 060502, 080114, 080119, 080121, 080129, 080190, 080201, 080202, 090121, 090129, 090140, 090150, 090179, 090172, 110304, 110309, 110402, 110403, 110404, 110903, 110905, 110909, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070310, 070320.

Полна овластувања полна одговорност.

Лице овластено за застапување на субјектот на уписот е Пеце Саламовски, директор со неограничени овластувања, во рамките на запишаните дејности.

Од Окружниот стопански суд во Битола.

(2016)

Окружниот стопански суд во Штип, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на Претпријатието во општествена сопственост „Треска - 30 Август“ ул. „Маршал Тито“ бр. 114, Виница

Дejности: 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 070122, 070126, 070127, 070128, 07013, 070132, 070140, 0702, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070230, 070250, 070260, 0703 надворешна трговија, 070310 надворешна трговија со прехранбени производи, 070320 надворешна трговија со непрехранбени производи, работа на извоз и увоз на стоки и услуги во малограничниот промет со НР Бугарија.

Од Окружниот стопански суд во Штип.

(2153)

Окружниот стопански суд во Скопје, го запиша во судскиот регистар организирањето на Холдинг компанијата „Солун“, П.О., Акционерско друштво во приватна сопственост, ул. „Маршал Тито“ бб, Гевгелија. Холдинг компанијата е основана со статусни промени на Друштвото со ограничена одговорност „Солун“ ДОО, со одлука бр. 02-974/7.

Дejности управување на ДОО во состав на холдингот; надзор на работата на ДОО во состав на холдингот, именување членови на управниот одбор на ДОО, именување на членови на собранieto на ДОО, ако такви се основаат, одлучување за развој, основање, продажба и купување претпријатија, одлучување за преобразба на друштвото во други облици; одлучување за сини на хартии од вредност; давање согласност на статутите на друштвата за вршните сметки и договори за кон ќе се бара и оцени дека тоа е потребно

Лице овластено за застапување на холдингот е Трендафил Толупов, директор, без ограничување

Од Окружниот стопански суд во Скопје

(2210)

Окружниот стопански суд во Штип, го запиша во судскиот регистар основањето на Трговското претпријатието на големо и мало, извоз-увоз, „ВИЗ“ П.О. ул. „Енгелсова“ бр. 5/4 Штип Основач е Верница Арова, со л.к. бр. 95372 и МБ 0901958495010, УВР - Штип

Дejности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080190, 070310, 070320

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, со неограничени овластувања, а за своите обврски одговара со сите свои средства, со потполна одговорност.

Верница Арова, директор, во внатрешниот и надворешниот промет со неограничени овластувања во застапувањето.

Од Окружниот стопански суд во Штип,

(2249)

Окружниот стопански суд во Штип го запиша во судскиот регистар полнекувањето на делот од основачкиот влог на Производното, трговско претпријатието на големо и мало, увоз-извоз „Тара“ п.о. ул. „Куман Јосифов“ бр. 11, Штип

Полнекување на дел од основачкиот влог, основни средства во износ од 50.000,00 денари.

Од Окружниот стопански суд во Штип, (2250)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6676/91, на регистарска вложка бр. 1-136-0-0-0 го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста во внатрешниот промет и промената на лицето овластено за застапување на Средношколскиот дом „ТОМЕ СТЕФАНОВСКИ -СЕНИК“, Ц.О. бул. „Едвард Кардељ“ бр. 22, Скопје.

Дejности во внатрешниот промет се проширува со 013021, 020110, 020140, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070250, 080111, 080113, 080119, 080121, 080122, 080123, 080129, 080201, 080202, 090171, 090179, 090202, 100399, 110301, 110909.

Се брише досегашниот застапник Тодоровски Константин, директор, без ограничување, а се запишува новиот застапник Цветановски Димче, директор, без ограничување

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6676/91 (2999)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 1932/92, на регистарска вложка бр. 1-5626, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за производство, промет и услуги „Маринче-комерц“, увоз-извоз, п.о. ул. „Борис Кидрич“ бб, Охрид. Основач е Маринческа Ратка, „Булевар на Революција“ бр. 85-3/2 со л.к. бр. 69510 и МБ 1111946435007, СВР-Охрид

Дejности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 07010, 070320, 070240, 070250, 070260, 060501, 060502, 110309, 110909, 110903, 011724, 011729, 011741, 011749, 011941, 011949, 012512, 012513, 012514, 012515, 012516, 012611, 012612, 012613, 012614, 012615, 012622, 012621, 012623, 013121, 013112, 013111, 013113, 013903, 050209; малограничен промет; застапување на странски фирми и реекспорт, 050301, 080112, 080114, 080121, 080122, 080129, 080190, 080201, 090132-

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 1932/92 (3000)

Окружниот стопански суд во Штип, го запиша во судскиот регистар основањето на Мешовитното претпријатието за производство, промет и деловни услуги

„Агроцентар-Мак“, друштво со ограничена одговорност, П.О., ул. „Стевка Тасева“ бр. 6 Кочани. Основачи се Претпријатието во приватна сопственост за производство, трговија на големо и мало „Агроцентар-Кочани“ извоз-увоз, со П.О., ул. „Стевка Тасева“ бр. 6, Кочани и „Агроцентар-Срем“, Ц.О.О., ул. „Васа Стојкиќ“ бр. 6, Нови Сад Основачкиот влог е 100.000,00 денари.

Дejности: 0130, 01301, 013010, 01302, 013021, 013022, 01303, 013030, 0201, 02011, 020110, 02012, 020120, 02014, 020140, 0202, 02020, 020201, 020202, 0605, 06050, 060501, 060502, 0701 07011, 070111, 070112, 070114, 07012, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 07013, 070131, 070132, 07014, 07015, 070150, 0702, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 07023, 070230, 07024, 070240, 07025, 070250, 07026, 070260, 0801, 08019, 09, 0901, 09017, 090171, 090172, 090179, надворешна трговија 070310- надворешна трговија со прехранбени производи 070320- надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со Бугарија застапување и посредување во надворешно-трговското работење; застапување на странски правни и физички лица.

Неограничени овластувања; потполна одговорност.

В.д. директор и застапник во надворешно-трговскиот промет е Каров Илија, без ограничување

Од Окружниот стопански суд во Штип.

(4001)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6195/92, во регистарска вложка бр. 2-1062-0-0-0 го запиша усогласувањето на задругата и запишувањето право на работење во надворешен промет на Казанциската занаетчиска задруга „Бакар“, Ц.О. - Скопје, ул. „Казанциска“ бр. 37, Скопје.

Од задругата истапуваат основачите: Костовски Борис Раде, Николовски Ристо Спасе, Петровски Апостол Раде, Алексовски Гуро Кири и Николов Петар Ристо од Скопје со одлука за истапување од 7. V. 1992 година.

Дejности: 011390, 011419, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 090124, 090129, 110309, 110909, 090123.

Дejности во надворешен промет: 070310, 070320; посредување и застапување во областа на прометот; реекспорт.

Неограничени овластувања; целосна одговорност со сите средства на задругите емчат за секоја поединечна обврска на задругата до износот од 5.000,00 денари.

Лице овластено за застапување во внатрешен и надворешен трговски промет е Милан Милошевски, в.д. директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6195/91. (5427)

Окружниот стопански суд во Штип го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за производство, услуги и промет

на големо и мало „Агро-Компас“ увоз-извоз со П.О. – Свети Николе, ул. „Велко Влаховиќ“ бр. 119.

Основач е Андреја Данаилоски од с. Д. Гуганци – Свети Николе

Дејности: 020110, 020120, 020130, 020140, 020201, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070310, 070320

Во правниот промет со трети лица претпријатието има неограничени овластувања и истапува во свое име и за своја сметка. За обврските на претпријатието основачот не одговара, а за своите обврски претпријатието одговара со целиот свој имот. П.О.

Андреј Данаилоски директор со неограничени овластувања во застапувањето. Директорот е овластено лице за застапување на фирмата во надворешно трговското работење со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Штип.

(5428)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр. 8749/92, на регистарска влошка бр. 1-24922-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на приватното претпријатие под фирма. ПУТ „ИГЕЛ“ увоз-извоз, П.О., Крива Паланка, ул. „М. Тито“ бр. 205.

Основач на претпријатието е Лазо Стојковски од Крива Паланка со акт за основање од 1.VII.1992 година.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070160, 070211, 070212, 070213, 070124, 070129, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070250, 070260, 011219, 011232, 011299, 012201, 012310, 012322, 012421, 012429, 012521, 012522, 012691, 013021, 013041, 013042, 013050, 013112, 030004, 080190, 020140, 060501, 060502, 060503, 050301, 050302, 090121, 090130, 090209, 011092, надворешно трговско работење: 070310 070320; малограничен промет со Грција, Бугарија и Албанија.

Претпријатието има својство на правно лице и во правниот промет истапува во свое име и за своја сметка. За обврските кон трети лица одговара со целокупниот свој имот. Директор на претпријатието е Лазо Стојковски кој ќе го застапува претпријатието без ограничување во надворешно-трговскиот промет

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 8749/91. (4964)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 10187/92, на регистарска влошка бр. 1-23016-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за внатрешен и надворешен промет „КОНИМЕКС КОМЕРЦ“ извоз-увоз, д.о.о. Скопје, ул. „50 Дивизија“ бр. 6 б. Претпријатието е основано со акт за основање од 19.VIII.1992 год., а основач е Коловски Павле

Дејности: 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070228, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070150, 110302, 110303, 110903, 110905, 110404, 110620, 080201, 080202, 080190, 060501, 060502, 110309, 110909, 070310, 070320, застапување и посредување во надворешно-трговски промет, туристички услуги со странство.

Во правниот промет со трети лица претпријатието настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со целокупниот свој имот. Лице овластено за застапување во внатрешен и надворешно-трговски промет е Коловски Павле, директор, без ограничување

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр. 10187/92.

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр. 15617/92, на регистарска влошка бр. 1-27803-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Консултативно трговско услужно претпријатие „Декат“ Д.О.О., експорт-импорт, Скопје, ул. „Рајко Жинић“ 50/1-19 Скопје

Основачи Драган Абјаниќ од Скопје, ул. „11 Октомври“ 8/4, л.к. бр. 1030347, мат. бр. 0705953450023 и Катина Трајковска од Скопје, л.к. бр. 1108196 и мат. бр. 2004951455086

Дејности: 011724, 011749, 011920, 011941, 011949, 012421, 012820, 060502, 080190, 080201, 080202, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070129, 070127, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 110302, 110902, 110909, 120311, 120331, 120349, 110309

Претпријатието ќе се занимава со надворешно-трговско работење и тоа: 070310, 070320, консигнациона продажба, застапување на странски фирми, посредување и ресекпорт, малограничен промет со Албанија, Бугарија и Грција. Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските според во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства. Златко Трајковски од Скопје се именува за директор на претпријатието и како овластено лице со неограничено овластување

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр. 15617/92 (5130)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр. 6787/92, на регистарска влошка бр. 1-20522-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за промет „ЦВЕТА-НОВ“, увоз-извоз, Д.О.О., бул. „11А“ бр. 18 Скопје. Претпријатието е основано со акт за основање 01/92 од 3.VI.1992 година, а основач е Константин Цветанов.

Дејности: 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070310, 070320, 110302, 110303, 110309, 110905, 110909; услуги на надворешно-трговскиот промет, застапување на странски фирми, посредување во меѓународен промет со стоки и услуги; комисионни работи, компензации и сл.

Неограничени овластувања; потполна одговорност.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Константин Цветанов, директор, со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6787/92 (4006)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6170/92, на регистарска влошка бр. 1-20981-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на здравствената организација-аптека „ОРИЕНТАЛ-ЛЕК“, П.О., ул. „Страшо Пинџур“ 66, Кавадарци. Скратен назив: Аптека „ОРИЕНТАЛ-ЛЕК“, П.О., Кавадарци. Основач е Васко Димков од Скопје, со акт за основање од 25.V.1992 година

Дејности: 13016, 130160 – аптеки; промет на лекови на мало и поединечна изработка на лекови по рецептура, санитарски материјални средства и лековити супстанции; средства за детска и диетална исхрана, ортопедски помагала, прибори и медицински инструменти; средства за лична хигиена; дрогериска стока; чаеви

Во правниот промет со трети лица здравствената организација истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските кон трети лица одговара со целокупниот свој имот, п.о.

Лице овластено за застапување е Васко Димков, директор, без ограничувања

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6170/92 (4007)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4064/92, на регистарска влошка бр. 1-18782-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за внатрешна и надворешна трговија и услуги „ВАЈ-КОМЕРЦ“, П.О., експорт-импорт, Куманово. Скратен назив: ППТУ „ВАЈ-КОМЕРЦ“, П.О., експорт-импорт, Куманово. Претпријатието е основано со акт за основање бр. 01-01 од 1.IV.1992 година, а основачи се. Поповска Валентина и Илиевски Среќко.

Дејности: 0701, 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 07013, 070131, 070132, 07014, 070140, 0702, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 07023, 070230, 07025, 070250, 07026, 070260, 0801, 08012, 080121, 080122, 080123, 080129, 08019, 080190, 0802, 08020, 080201, 080202, 0901, 030003, 09012, 090121, 110903; дејности во надворешно-трговскиот промет: 070310-надворешна трговија со прехранбени производи, 070320 – надворешна трговија со непрехранбени производи

Неограничени овластувања целосна одговорност со сите средства со кои располага претпријатието

Лицето овластено за застапување во внатрешниот и во надворешно-трговскиот промет е Поповска Светлана, директор, со неограничено овластување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4064/92. (4008)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 8325/92, на регистарска влошка бр. 1-19987-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седиштето на Друштвото со ограничена одговорност за трговија на големо и мало „БОСНА“, увоз – извоз, Д.О.О., ул. „106-а“ бр. 27, Скопје.

Се менува досегашното седиште и гласи: Друштво со ограничена одговорност за трговија на големо и мало „БОСНА“, увоз-извоз, Д.О.О., ул. „Борис Кидрич“ бр. 86, Гостивар.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр. 8325/92. (4009)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр. 6239/92, на регистарска влошка бр. 1 21100-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за изведба на градежни работи „НЕИМАР“, увоз-извоз, Д.О.О., ул. „Социјалистичка Зора“ бр. 46, Скопје. Скратен назив: ГП „НЕИМАР“, увоз-извоз, Д.О.О., Скопје. Основачи се: Верка Чубриноска, Веска Чубриноска и Душан Чубриноска

Дејности: 012130, 012142, 012201, 050100, 050201, 050203, 050209, 05030, 050301, 050302, 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 07013, 070131, 070132, 070140, 070150, 0702, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 11040, 110401, 110402, 110403, 110404, 110405, 110909, 0703, 070310, 070320

Неограничени овластувања. Друштвото одговара со целокупниот свој имот.

Лице овластено за застапување е Душан Чубриноска, в.д. директор, со неограничени овластувања во надворешниот и внатрешниот трговски промет

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр. 6239/92 (4010)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 5479/92, на регистарска влошка бр. 1-20664-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Здравствената организација аптека „КЕ-ПАН ФАРМАЦИЈА“, п.о., ул. „Иво Лола Рибар“ бр. 39, Гостивар. Скратен назив: АПТЕКА „КЕ-ПАН ФАРМАЦИЈА“, п.о., Гостивар. Основач е Кенан Селими, со акт за основање од 30.IV.1992 година

Дејности: 13016, 130160-аптечки промет на лекови на мало и поединечна изработка на лекови по рецептура, санитарски материјални

средства и лековити супстанции, средства за детска и диетална исхрана; ортопедски помагала, прибори и медицински инструменти, средства за лична хигиена, дрогериска стока, часови

Во правниот промет со трети лица здравствената организација истапува во своје име и за своја сметка, а за обврските во правниот промет со трети лица одговара со целокупниот свој имот п. о

Лице овластено за застапување на здравствената организација е Кенан Селими, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 5479/92 (4011)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег бр 2675/92, на регистарска влошка бр 1-6189, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за промет и услуги, увоз-извоз „МАХИПРИНГ“, п. о., ул. „7-ми Ноември“ бр 58, Охрид Основач е Лилјана Велјаноска.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070310, 070320, 070330, 060501, 060502, 060601, 080190, 080201, 090131, 090132, 110302, 110309, 110905, 110909; програмирање, одржување и поправка на компјутери, респарирање на траки за компјутери и машини за пишување, организирање на забавни игри

Полни овластувања, полна одговорност

Лилјана Велјаноска, директор со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег бр 2675/92 (4012)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 10349/91, на регистарска влошка бр. 1-19235-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за обработка на украсен камен и мермер, трговија на големо и мало „МЕРИСТЕМ-ТОБИ“, извоз-увоз, Ц. О., ул. „Едвард Кардџ“ бр. 6-1/17, Кавадарци

Дејности: 0126, 012611, 012612, 012613, 01262, 012621, 012622, 0130, 0131, 0135, 01350, 013500, 0201, 02011, 020110, 02012, 020121, 050201, 0503, 05030, 050301, 050302, 0606, 06060, 060601, 060602, 07011, 070114, 07012, 070129, 07013, 070131, 070132, 07014, 070140, 07015, 070150, 0702, 07021, 070211, 070219, 07022, 070221, 070229, 07023, 070230, 07024, 070240, 07025, 07026, 070260, 0703, 07031, 070310, 07032, 070320, 080, 0801, 08011, 080111, 080112, 080113, 080114, 080119, 080112, 080121, 080122, 080123, 080129, 08019, 080190, 0802, 08020, 080201, 080202, 1002, 10020, 100200, 1003, 10031, 10039, 100310, 100399, 1101, 11010, 110102, 110109, 1103, 11030, 110301, 110309, 1104, 11040, 110401, 110406, 1105, 11050, 110500, 1109, 11090, 11901, 119099, 09, 0901, 09011, 090110, 09012, 090129, 09013, 090139, 09014, 090140, 09015, 090150, 09016, 090160, 09017, 090179, 09018, 090189, 10, 1001, 10010, 100101, 100103, 0111, 01111, 011113, 011119, 0112, 0120, 01200, 012001, 012002, 0121, 01211, 012112, 01212, 012120, 01213, 012130, 01214, 012143, 0203, 02030, 020302, 0501, 05010, 050100, 050201, 050202, 050203, 0503, 05030, 050301, 050302

Во правниот промет со трети лица, претпријатието одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во земјата и во надворешниот промет е Постолов Тони, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр. 10349/91 (4013)

Окружниот стопански суд во Штип го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието во приватна сопственост за трговија на големо и мало, автопренос, увоз-извоз, „БОКИ“, со п. о., ул. „Велко Влаховиќ“ бр. 107, Приблштин, основачо со вкупно вложени средства од 12000 денари од основачот Владо Јованчев, л. к. бр. 22444 и МБ 1702964494000

Дејности: 0701, 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070130, 070140, 070150, 0702, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 030003, 06050, 060502, 070310, 070320, 110302, 10303, 110309, 110404, 110620, 110909; надворешно трговски промет: 070310 – надворешна трговија со прехранбени производи; 070320 – надворешна трговија со непрехранбени производи.

Неограничени овластувања; потполна одговорност.

Софче Јованчева, директор и застапник и во надворешно-трговскиот промет, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Штип. (4014)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег бр 3096/92, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за градежништво и трговија на големо и мало, со увоз-извоз „КОДУН“, п. о., бул. „ЈНА“ бр. 26-а, Струга, Основач е Дуни Никола, со акт бр. 003-1/92 од 10. VIII. 1992 година.

Дејности: 050100, 050209, 050301, 050302, 060501, 060502, 060503, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070250, 080121, 080129, 080190, 080201, 080202, 090121, 090132, 090201, 090181, 090183, 090209, 011315, 013021, 013400, 110309, 110404, 110909, 070310, 070320.

Полни овластувања; полна одговорност.

Лице овластено за застапување на субјектот на уписот е Дуни Никола.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег бр. 3096/92 (4015)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр. 7953/92, на регистарска влошка бр 1-21627-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за производство, услуги и трговија на големо и мало „ДАНИЕЛА – КОМЕРЦ – МАРКЕТИНГ“, Ц.О., увоз-извоз ул. „Лазар Димитров“ бр 16-6, Скопје

Дејности: 012612, 012613, 012621, 012622, 012623, 012624, 012830, 050209, 050301, 050302, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070310, 070320, 090131, 090132, 090133, 090139, 090150, 110302, 110303, 110309, 110404, 110902, 110909.

Во правниот промет со трети лица, претпријатието истапува со целосна одговорност, во своје име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица, претпријатието одговара со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување во надворешниот и внатрешниот трговски промет е Даниела Костовска, директор, без ограничување

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 7953/92. (4016)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр. 7100/92, на регистарска влошка бр. 1-20960-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за трговија, услуги и производство „АЛЕК“, извоз-увоз, д.о.о., ул. „Пушкинова“ бр 4/2-5, Скопје Претпријатието е основано со акт за основање од 5 VI.1992 година, а основач е Никола Аврамовски

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 110302, 110303, 110309, 110905, 110909, 110404, 012613, 012622, 012820; надворешно-трговски промет: 070310, 070320; консигнациона продажба

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во своје име и за своја сметка. За обврските преземени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со целокупниот свој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Никола Аврамовски, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр. 7100/92. (4017)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег бр 2955/92, на регистарска влошка бр. 1-115, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејностите на Акционерското друштво во мешовита сопственост за вработување на инвалиди „МАКЕДОНИЈА СТАКЛО“, со п. о., ул. „Индустријска“ бб, Битола, со: 060502, 070111, 070112, 070113, 070114, 070211, 070212, 070213, 070124, 070219, проширување на дејностите во надворешно-трговскиот промет со услуги на меѓународниот транспорт на стоки; малограничен промет

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег бр. 2955/92 (4018)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 8193/92, на регистарска влошка бр 1-21552-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Приватното претпријатие за угостителство и трговија на големо и мало „ВЛАТКО – КОМЕРЦ“, увоз – извоз, Ц.О. с. Ранковци, Крива Паланка. Претпријатието е основано со одлука од 2 VII 1992 година, а основач е Младеновски Љубен

Дејности: 080190, 070113, 070114, 070123, 070124, 070126, 070127, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219; откуп на земјоделски производи: 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070250; надворешно-трговско работење: 070310, 070320; малограничен промет со Грција, Албанија и Бугарија

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во своје име и за своја сметка, а за обврските сторени кон трети лица во правниот промет, одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување на претпријатието во внатрешниот и надворешниот промет е Младеновски Љубен, директор, без ограничување

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр. 8193/92 (4019)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 9407/92, на регистарска влошка бр. 1-22030-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Трговското услужно претпријатие „ХИДРО-МАК“, Д.О.О., експорт – импорт, ул. „Веле Марков“ бр 25, Скопје Претпријатието е основано со акт за основање од 31 VII.1992 година, а основачи се: Живко Трајковски и Христо Христов

Дејности: 090129, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, надворешно-трговски дејности: 070310, 070320.

Неограничени овластувања; целосна одговорност.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Живко Трајковски, директор, без ограничување

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 9407/92 (4020)

Окружниот стопански суд во Штип, со решението Срег бр 1481/92, на регистарска влошка бр 1-798-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на Акционерското друштво „АЛКАЈО-ИД“, Берово, со. 060502 – превоз на стоки во друмскиот сообраќај, 110302 – услуги на реклама и економска пропаганда, 110309 – неспомнати услуги во прометот

Од Окружниот стопански суд во Штип, Срег бр 1481/92 (4021)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег бр. 3149/92, го запиша во судскиот регистар основањето на Приватното претпријатие за производство, услуги и трговија на големо и мало „КЕЛ“.

увоз-извоз, со П.О., ул. „Јорго Османов“ бр. 36, Битола

Дејности: 011311, 011313, 011315, 011316, 011319, 011420, 011430, 011721, 011724, 012322, 030003, 050301, 060501, 060502, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260; 080201, 080202, 080190, 090122, 090123, 090124, 090129, 090131, 090139, 110403, 110404, 070310, 070320.

Полна одговорност.

Лице овластено за застапување е Димитровска Елена.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 3149/92. (4022)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 5382/92, на регистарска влошка бр. 1-21506-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Здравствената организација – Аптека „БИО – МЕДИКА“, п.о., ул. „Иво Лола Рибар“ бб, Гостивар. Скратен назив Аптека „Био – Медика“, п.о., Гостивар. Основач е Ука Бедрине, од с. Беловиште, Гостивар, со акт за основање од 6.V.1992 година

Дејности: 13016, 130160 – аптеки промет на мало на лекови и поединечна изработка на лекови по рецептура; санитарски материјали средства и лековити супстанции, средства за детска и дистална исхрана; ортопедски помагала, прибори и медицински инструменти; средства за лична хигиена; дрогериска стока, чаеви

Во правниот промет со трети лица здравствената организација истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските во правниот промет одговара со целокупниот свој имот, п.о.

Лице овластено за застапување на здравствената организација е Ука Бедрине, директор, без ограничување

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр. 5382/92 (4023)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 9000/92, на регистарска влошка бр. 1-21987-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Здравствената организација Аптека „ХИГИЈА“, П.О., ул. „Иво Лола Рибар“ бр. 51, Гостивар. Скратен назив Аптека „ХИГИЈА“, П.О., Гостивар. Здравствената организација е основана со акт за основање бр. 01/92 од 20.VII.1992 година, а основач е Јуан Аган.

Дејност: 130160 аптека.

Во приватниот промет здравствената организација истапува во свое име и за своја сметка. За обврските кон трети лица, здравствената организација одговара со сите свои средства, п.о.

Лице овластено за застапување е Сака Милосављевиќ, директор, со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 9000/92. (4024)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6429/92, на регистарска влошка бр. 1-21720-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Здравствената организација Аптека „ХУМАНА“, П.О., ул. „Мажор Чедо Филиповски“ бр. 248, Гостивар. Скратен назив Аптека „ХУМАНА“, п.о., Гостивар. Здравствената организација е основана со акт за основање бр. 01/92 од 25.V.1992 година, а основач е Алаедин Нуредини, с. Долна Бањица, Гостивар

Дејност: 130160.

Неограничени овластувања; потполна одговорност.

Лице овластено за застапување на здравствената организација е Себаедин Нуредини, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6429/92. (4025)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 8578/92, на регистарска влошка бр. 1-22099-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за инженеринг, производство и промет „ЕКОТЕХНИКА“, извоз-увоз, д.о.о., ул. „Пушкинова“ бр. 4/1-27, Скопје. Претпријатието е основано со акт за основање од 10.VII.1992 година, а основач е Даринка Ефтимова

Дејности: 011314, 011319, 011320, 011390; 011741, 011941, 012321, 012820, 013909, 020140, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080114, 080190, 080202, 090123, 090160, 090181, 100320, 110301, 110302, 110303, 110304, 110309, 110403, 110404, 110611, 110620, 110903, 110905, 110909, откуп на земјоделски, сточарски и шумски производи (освен лековити билки); работи во надворешно-трговскиот промет; 070310, 07320, консигнациона продажба на стоки; посредување и застапување во прометот со стоки и услуги; реекспорт; малограничен промет со Грција, Бугарија и Албанија.

Претпријатието во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските преземени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со целокупниот свој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешно-трговскиот промет е Даринка Ефтимова, директор, без ограничување

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр. 8578/92 (4026)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр. 8081/92, на регистарска влошка бр. 1-9678-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на Акционерското друштво за производство на предиво и конец „Ветекс“, ул. „Вардарска“ бр. 50, Титов Велес.

Претпријатието ја проширува следната дејност: 110109.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 8081/91. (4027)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3831/92, на регистарска влошка бр. 2-1315-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на статусот на Занатско-стакларската услужна производна задруга „Македонија стакло“, п.о., ул. „Сава Ковачевиќ 13“ бр. 9, Скопје, поради организирање во Акционерско друштво за завршни и занаетчишки работи во градежништво, трговија на мало и големо, извоз-увоз „Македонија стакло“, п.о., ул. „III Македонска бригада“ бр. 47, Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3831/91. (4028)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег бр. 3325/92, ја запиша во судскиот регистар промената на седиштето и основачите на Приватното услужно и трговско претпријатие, увоз-извоз „ШТИП“, со Ц.О., ул. „Солунска“ бр. 23, Битола

Им престануваат овластувањата за застапување на претпријатието и во надворешно-трговскиот промет на основачите Димовски Борис и Горелевски Томе, а се запишува Дојчиновски Михајло, директор, со полни овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 3325/92. (4029)

Окружниот стопански суд во Штип го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за производство и трговија, увоз-извоз „ЕВРО ДЕЛ“, П.О., ул. „М.М. Брицо“ бр. 4, Делчево. Претпријатието е основано со акт за основање бр. 1/92 од 14.VII.1992 година, а основач е Нада Дамјановска.

Дејности: 012322, 030003, 060502, 0701, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 0702, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070228, 070229, 070230, 070250, 070260, 0703, 070310, 070320, 080190, 090123, 090124, 090131, 110303, 110309.

Неограничени овластувања, потполна одговорност.

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието и во надворешно-трговскиот промет е Нада Дамјановска, директор, без ограничување

Од Окружниот стопански суд во Штип (4030)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 9755/92, на регистарска влошка бр. 1-22596-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за производство и промет на мало и големо „ЉИБЕРГАКОМ“, Ц.О., увоз-извоз, с. Стрмица, Тетово. Претпријатието е основано со акт за основање, а основач е Ислами Муџин, л.к. бр. 278673/91 и МБ 3001962470049.

Дејности: 07011, 070111, 070112, 07012, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 07013, 070132, 070140, 070150, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 09012, 090212, 090125, 090150, 130151, 08012, 080190, 08020, 080201, 080202, 0703, 070310, 070320, 060502

Претпријатието истапува во свое име и за своја сметка во правниот промет со трети лица со неограничено овластување и одговара со целиот имот

Лице овластено за застапување на претпријатието во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Ислами Муџин, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр. 9755/92. (4031)

Окружниот стопански суд во Штип, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за производство и трговија „ДАЈАКО“, увоз-извоз, П.О., ул. „Енгелслова“ бр. 6, Штип. Основачи се Тачевски Лидо, Митенски Славчо и Митенска Стеванка

Дејности: 013099, 011941, 011949, 012310, 012322, 012324, 012613, 012699, 012820, 012830, 013021, 013022, 013121, 0134, 01340, 0135, 01350, 02011, 020110, 020121, 02014, 020140, 050302, 09012, 090140, 090181, 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 110309, 110909, 070310, 070320.

Неограничени овластувања; потполна одговорност

Директор и застапник во надворешно-трговскиот промет е Митевска Стеванка, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Штип (4032)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр. 8943/92, на регистарска влошка бр. 1-22211-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за производство и трговија и услуги „ВАРГАН“ – комерц. експорт-импорт, Д.О.О., ул. „Анкарска“ бр. 18, Скопје. Скратен назив „ВАРГАН“ – комерц. експорт-импорт, Д.О.О., Скопје. Основач е Сурмејан Виолета, со одлука за основање од 20.VII.1992 година

Дејности: 011311, 011312, 011314, 011390, 011721, 011724, 011729, 011810, 011920, 011930, 011941, 011949, 012130, 012201, 012310, 012321, 012322, 012410, 012421, 012429, 012611, 012612, 012613, 012614, 012621, 012622, 012623, 012810, 013010, 013021, 013041, 013042, 013050, 013071, 013072, 013074, 013121, 020129, 050100, 050201, 050301, 050302, 060502, 060503, 070111, 070112, 070113, 070114, 060501, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224

070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 080119, 080121, 080129, 080190, 080201, 090110, 090121, 090122, 090123, 090124, 090131, 090132, 080202, 090140, 090150, 090160, 090171, 090171, 090172, 090179, 090181, 090183, 090189, 110101, 110301, 110302, 110303, 110309, 110402, 110403, 110404, 110903, 110909; дејности во надворешно-трговскиот промет: 070310, 070320; реекспорт; застапување странски фирми; превоз на стоки во меѓународниот друмски сообраќај

Неограничени овластувања; друштво со ограничена одговорност

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешно-трговскиот промет е Сурмејан Виолета, директор, со неограничени овластувања

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 8943/92. (4033)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 8547/92, на регистарска влошка бр. 1-21887-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за трговија на големо и мало во внатрешен и надворешен промет „ДЕЛИ-ЈУ“, д.о.о., ул. „Петар Ацев“ бр. 27/II-11, Скопје. Основано со одлука од 12.VII.1992 година од основачот Дамјановски Дејан.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070126, 070132, 070211, 070212, 070213, 070219, 070221, 070222, 070223, 070227, 070250, 070240, 110309, 110303, 070310, 070320; царински продавници.

Неограничени овластувања; целосна одговорност.

Лице овластено за застапување во земјата и странство е Дамјановски Дејан, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 8547/92. (4034)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 3027/92, на регистарска влошка бр. 1-1925, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на Трговското претпријатието на големо и мало, увоз-извоз „САМОИЛ“, ул. „Наум Н. Борче“ бр. 28, Битола.

Проширување на дејноста: 070150, 070240, 070260, 070227, 110109, 012421, 012429, 013021, 013121, 013122, 060601, 060602.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 3027/92. (4035)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 2193/92, го запиша во судскиот регистар основањето на Приватното претпријатије за производство, услуги и трговија на големо и мало „Широко“, увоз-извоз, П.О. ул. „10-та“ бр. 3, Битола. Основач е Палигора Ристо.

Дејности: 060501, 060502, 060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070250, 070260, 080190, 080202, 090121, 090209, 110309, 110909, 090171, 013010, 013021, 013022, 050100, 110404

Полни овластувања; полна одговорност.

Лице овластено за застапување е Палигора Ристо

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 2193/92. (4036)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 3200/92, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на Акционерското друштво во мешовита сопственост за производство, откуп, обработка и промет на тутун „Југотутун – Слога“, со П.О., Кривопаштани, ул. „М. Тито“ бб.

Проширување на дејноста се: 070250, 070240, 070212, 070213, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070310, 070320; земјоделска атежа.

Од Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 3200/92 (4037)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 2816/92, на регистарска влошка бр. 1-2531, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на Производното прометно претпријатије „ЈУГО ПРОДУКТ“, експорт-импорт, Д.О.О., П.О., Прилеп

Проширување на дејноста се: 013071, 013072, 013073, 013074, во надворешен трговски промет; застапување и посредување во прометот со стоки и услуги; продажба на стоки од слободни царински продавници; малограничен промет; продажба на стоки од консигнационни складови за странски стоки; реекспорт.

Од Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 2816/92 (4038)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 7927/92, на регистарска влошка бр. 1-10749-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на АД „Националшпед“, Д.О.О., Шпедницја, Ц.О., бул. „Кочо Рацин“ бб, Скопје

Од претпријатието истапува досегашниот основач АД „Националшпед“, Скопје, а пристапуваат новите основачи Спасовски Боро, Ристовска Душица, Илјази Рамадан, Галева Богдан, Стојановски Бојан, Костовски Благоја, Митиќ Мимоза, Башковска Марија, Јанакиев Стефан, Гурчевски Сашо, Јовановска Благоица, Алексова Гана, Марковска Јаворка, Ковачевиќ Милан, Спирковска Лидија, Ангелески Славе, Манчев Киро, Стефановска Кети, Андонова Соња, Манчева Сава, Димитровски Владимир, Алили Буран, Маниќ Владимир, Цветков Павел, Митев Здравко, Јанкуловски Методија, Стојменовски Ристо, Стојановски Киро, Патличанковски Владимир, Јосимовска Нада, Богдановски Стојанчо, Николовски Марија, Апостоловска Мирјана, Шекерингов Христо, Симеонов Илија, Стојменовски Миле, Тасев Горѓи, Лешковски Сашо, Трпеска Елица, Стефановска Велика, Кадновска Вера, Ацков-

ска Снежана, Ангеловиќ Мирјана, Павлевски Иван, Јосиговска Момица, Ивановски Томислав, Христова Ирена, Митевски Добри, Николовска Жаклина, Илиќ Константин и Димитровска Елена, со одлука од 28.VIII.1991 година

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 7927/92. (4039)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 8251/92, на регистарска влошка бр. 1-21254-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за електронсталатерски и занатски работи, производство, трговија и услуги „ОМ“, д.о.о., ул. „Шуто Оризари“ бб, Скопје. Претпријатието е основано со одлука од 3.VIII.1992 година, а основач е Лековски Спиро

Дејности: 011710, 011721, 011722, 011723, 011724, 050301, 050302, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250; 070260, откуп на стоки и живина; откуп на земјоделски производи, откуп на шумски плодови, 090131, 090132, 090133, 090139, 110302, 110303, 110309, 110401, 110402, 110404, 110909, надворешно-трговско работење: 070310, 070320; застапување и посредување во прометот со стоки и услуги; консигнација, реекспорт, изведување на инвестициони работи во странство.

Неограничени овластувања, целосна одговорност

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговско работење е Лековски Спиро, директор, без ограничување

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 8251/92 (4040)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 10081/92, на регистарска влошка бр. 1-22729-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Приватната здравствена организација „Литка“ „Фармакон“, Ц.О. ул. „Иво Рибар Јола“ бр. 72-6, лок. 3, Скопје. Основач е Ангеловски Ангел, ул. „Анкарска“ бр. 31/5-18, Скопје. Основачки влог 8 000.00 денари

Дејност: 130160

Здравствената организација настапува без ограничување, а во правниот промет одговара со целокупниот свој имот.

Ангеловски Ангел, директор, без ограничување

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10081/92 (4041)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 7010/92, на регистарска влошка бр. 1-20715-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за трговија на големо и мало, извоз-увоз и услуги „АЛТИВА“, д.о.о. ул. „Народен фронт“ бр. 9/28, Скопје. Претпријатието е основано со договор за основање од 10.VI.1992 година, а основачи се Белдедовска Кристина и Белдедовска Нада

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070310, 070320, 080201, 080202, 110309, 110909.

Неограничени овластувања; целосна одговорност.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот работење е Белдедовска Кристина, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 7010/92 (4042)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6430/92, на регистарска влошка бр. 1-9039-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седиштето на Претпријатието за туризам „АР-БУС ИНТЕРНАЦИОНАЛ“, Д.О.О. ул. „Даме Груев“ бр. 14, деловна зграда на „Интекс“ бр. 16/17, Скопје

Во внатрешно-трговскиот промет се прошируваат следните дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070124, 070125, 070126, 070127, 070131, 070140, 070150, 070214, 070219, 070224, 070225, 070229, 070260, 080121, 080122, 080123, 080129, 080190

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6430/92 (4043)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 8451/92, на регистарска влошка бр. 1-21961-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за трговија на големо и мало и услуги „АС“, ДОО, со П.О. експорт-импорт, ул. „Владимир Комаров“ бр. 14/2-14, Скопје. Претпријатието е основано со акт за основање од 8.VII.1992 година, а основач е Драгиша Алексик

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 080190, 080201, 080202, 090171, 090172, 090179, 110309, 110302, 110903, 110909; надворешно-трговски промет: 070310, 070320, посредување, консигнација, малограничен промет со Албанија, Грција, Бугарија и Србија

Во правниот промет со трети лица претпријатието настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со целокупниот свој имот и средства

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Катерина Јаневска, директор, без ограничување, со неограничени овластувања

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 8451/92 (4044)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 2834/92, на регистарска влошка бр. 1-980, го запиша во судскиот реги-

стар основањето на Приватното претпријатие за производство и трговија на големо и мало, увоз-извоз „СОЛУН“, со П. О., бул. „1-ви Мај“ бр 222, Битола Основач е Благо Христовски

Дејности 012130, 012201, 012301, 012321, 012322, 012323, 013500, 020110, 020121, 020131, 020140, 020201, 050301, 050302, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 080111, 080112, 080113, 080114, 080119, 080121, 080122, 080123, 080190, 080201, 080202, 090121, 090123, 090124, 090129, 090131, 090140, 090171, 090172, 090179, 110303, 110309, 110903, 110909

Од Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег бр 1904/92, го запиша во судскиот регистар основањето на Приватното претпријатие за производство, услуги и трговија на големо и мало „ДАНДИ-КОМЕРЦ“, увоз-извоз, П.О. ул. „Арон Арестни“ бр 51, Битола Основач е Милановски Чедо

Дејности 060501, 060502, 060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070250, 070260, 080190, 080202, 090121, 090209, 110309, 110909, 110303

Полни овластувања, полна одговорност
Лице овластено за застапување на субјектот на уписот е Милановски Чедо

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег бр 1904/92 (4046)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег бр 3222/92, на регистарска влошка бр 1-6689, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за производство, трговија и услуги „ХРИСТИЈАН ХАНСИНС КОМЕРЦ“, Д.О.О. П.О. ул. „Партизанска“ бр 45/7, Битола

Дејности 013050, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070129, 070132, 070140, 070111, 070112, 070113, 070114, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070250, 070260, 110302, 110303, 110309, 110402, 110403, 110404, 110611, 110620, 110902, 110905, 110909, 070310, 070320

Полно овластување, полна одговорност
Лозаноска Зора, директор

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег бр 3222/92 (4047)

Окружниот стопански суд во Штип го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието во приватна сопственост за преработка на дрво, металопеработувачка дејност, трговија на големо и мало, увоз-извоз, угостителска дејност „Лес“, со П.О. Берово Основач е Румена Печинска

Дејности 012310, 012321, 012322, 012323, 0113, 011315, 011319, 060501, 060502, 0701, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 07013, 070132, 070140, 070150, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 0703, 070310, 070320, 0801, 080111, 080112, 080114, 080119, 08012, 080121, 080129, 080201, 080202

Неограничени овластувања; потполна одговорност
Директор и застапник е Румена Печинска, без ограничувања

Од Окружниот стопански суд во Штип (4048)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 10200/92, на регистарска влошка бр 1-22735-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за внатрешна и надворешна трговија на големо и мало и услужни дејности „ЕУРО-ТРЕГ“, експорт-импорт, Ц.О. с. Равен, Гостивар Претпријатието е основано со акт за основање бр 01-01/1 од 21.VIII 1992 година, а основач е Демири Пасут

Дејности 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 07021, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080112, 080121, 080129, 080190, 080201, 080202, 110109, 110301, 110302, 110304, 110309, 110903, 110909, 060501, 060502, 060601, надворешно-трговско работење 070310, 070320

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка За сторените обврски во правниот промет со трети лица, претпријатието одговара со сите свои средства, со целосна одговорност

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Демири Пасут, директор, со неограничени овластувања

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 10200/92 (4049)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 8236/92, на регистарска влошка бр 1-22330-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Трговското претпријатие „ФИДА-КОМЕРЦ“ за промет со мешовити стоки на мало и големо, извоз-увоз, ц.о. Дебар, ул. „Амди Лени“ бр 27 Основач е Аргтим Фида, МБ 2201963432014, основано со акт за основање бр. 03-1 од 30.VI 1992 година

Дејности 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 07013, 070132, 07014, 070140, 07015, 070150, 0702, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 07023, 070230, 07025, 070250, 0802, 080201, 080202, дејности во надворешно-трговски промет 0703, 07031, 070310, 07032, 070320, вршење на работи на извоз и увоз на стоки на малограничниот промет на сите видови трговски стоки со Албанија, Грција и Бугарија, вршење на туристички работи со странство, угостителски услуги, организирање на туристички, агенциски услуги, организирање на патувања и излети во земјата и во странство и други

Во правниот промет со трети лица претпријатието истапува во свое име и за своја сметка За сите обврски сторени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Аргтим Фида, директор, со неограничени овластувања

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 8236/92 (4050)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 8362/92, на регистарска влошка бр 1-2313-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на Акционерското друштво за производство, сервис и услуга внатрешна и надворешна трговија „МИ-ПООС“, ул. „Шипка“ бб, Кавадарци

Дејности 110301, 110302, 110303, 110304, 110309, 110403, 110404

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 8362/92 (4051)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег бр 2038/92, на регистарска влошка бр 1-5713, го запиша во судскиот регистар основањето на Услужното прометно претпријатие „В и П“, п.о. ул. „Мирче Ацев“ зг 12/10, Охрид Основачи се Никола Размовски и Владимир Стрезоски, со одлука од 7.V 1992 година

Дејности 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070221, 070222, 070223, 070224,

070225, 070226, 070229, 070250, 070240, 070230, 080114, 080119, 080121, 080129, 080201, 080202, 090209, 110309, 070310, 070320

Полни овластувања; полна одговорност.

Никола Размовски и Владимир Стрезоски

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег бр 2038/92 (4052)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 6990/92, на регистарска влошка бр 1-4048-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на Приватното претпријатие за производство, услуги и трговија на големо и мало „ВЕРИНАР“, Ц.О. експорт-импорт, Гевгелија, со 07012, 07013, 070227, 130160 – аптека, промет на лекови на мало и поединечна изработка на лекови по рецепти.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 6990/92 (4053)

Окружниот стопански суд во Штип, со решението Срег бр 411/92, на регистарска влошка бр 1-3391-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за производство и промет на големо и мало „ПРОФОР“, во приватна сопственост, со П.О. с. Лозово, Св. Николе Основач на претпријатието е Војо Спасовски, л.к бр 24095, ОВР – Св. Николе

Дејности 0701, 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 07013, 07014, 070140, 07015, 070150, 0702, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 07023, 070230, 07024, 070240, 07025, 070250, 07026, 070260, 0113, 011314, 011312, 01132, 011320, 05030, 050302, 06050, 060502, 01305, 013050, 08019, 080190, 0802, 08020, 080201, 080202, 0703, 07031, 070310, 07032, 070320

За обврските направени во правниот промет приватното претпријатие одговара со сите свои средства, со потполна одговорност Приватното претпријатие во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, неограничено

Лице овластено за застапување на претпријатието е Војо Спасовски, директор, без ограничувања

Од Окружниот стопански суд во Штип, Срег бр 411/92 (4054)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег бр 2624/92, ја запиша во судскиот регистар Работната организација Основното училиште „Добре Јованоски“, ул. „11 Октомври“ бр 145, Прилеп Дејност 120111-основно образование од ошлст тип.

Полно овластување, полна одговорност
Застапник е Хаџи Илоска Милка, директор, без ограничување

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег бр 2624/92 (4055)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 9676/92, на регистарска влошка бр 1-22524-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Трговското претпријатие на големо и мало „Зибери-Комерц“, увоз-извоз, ц.о. с. Требош, Тетово Основачи се Зибери Алија и Елвер Алија

Дејности 011315, 011941, 011949, 012001, 012002, 012130, 012142, 012201, 012321, 012421, 012429, 013010, 013021, 013022, 013050, 013121, 013200, 013500, 020110, 020121, 020201, 020202, 050100, 050201, 050202, 050301, 050302, 060501, 060502, 060503, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070230, 070250, 070260, 080190, 080201, 080202, 090140, 090150, 110309, 110909; надворешно-трговско работење 070310, 070320

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка За обврските преземени во правниот промет со трети лица, претпријатието одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешно-трговскиот работење е Зибери Алија, директор, со неограничени овластувања

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 9676/92 (4056)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 9396/92, на регистарска влошка бр. 1-1060-0-0-0, го запиша во судскиот

сите свои средства, со потполна одговорност.

Во домашниот и надворешно-трговскиот промет претпријатието го застапува Митко Горгиев, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Срег. бр. 2707/92. (4068)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 8506/92, на регистарска влошка бр. 1-22079-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за производство и промет на големо и мало „РИМАКС“, експорт-импорт, д.о.о., ул. „Гуро Гаковик“ бр. 6, Кавадарци. Основачи се: Јованов Ристо, л.к. 73435 и Јованов Марјан, со л.к. 74775, издадени од СВР Кавадарци

Дејности: 011430, 011710, 011723, 011724, 011729, 011741, 011742, 011743, 011749, 011791, 011941, 012201, 012321, 012421, 012429, 013030, 013050, 013113, 013114, 013400, 013903, 020131, 020139, 060502, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080190, 080201, 080202, 090131, 090133, 090139, 110301, 110302, 110303, 110304, 110309, 110903, 110905, 110909, 110403, 130403, 130140, 110904; надворешно-трговско работење: 070310, 070320, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, консигнација; реекспорт; малограничен промет со Бугарија, Грција и Албанија.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, со целосна одговорност.

Лице овластено за застапување е Јованов Ристе, работодавечен органа на претпријатието, со неограничени овластувања.

Во надворешно-трговското работење претпријатието ќе го застапува Јованов Марјан, со неограничено овластување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 8506/92. (4069)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 11712/92, на регистарска влошка бр. 1-24389-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за трговија на големо и мало „КОДЕКС“, д.о.о., експорт-импорт, ул. „Разловечко Востание“ бр. 18/34, Скопје 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080190, 080201, 080202, 090132, 090139, 110309, 070310, 070320.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица, претпријатието одговара со сите свои средства

Лице овластено за застапување на претпријатието и во надворешно-трговскиот промет е Сашо Момирски, директор, со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11712/92. (4070)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 11901/92, на регистарска влошка бр. 1-24690-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за промет на големо и мало, увоз-извоз „РОТРИП“, Ц.О., ул. „Горги Сугаре“ бр. 8/3-5, Скопје. Претпријатието е основано со акт за основање бр. 001 од 21.IX.1992 година, а основач е Снежана Ристовска.

Дејности: 0701, 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 07013, 070132, 070140, 0702, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070250, 070260, 06050060502, 11090, 110909, 110309, 080202, 0703, 070310, 070320.

Во правниот промет со трети лица претпријатието истапува во свое име и за своја сметка, со неограничени овластувања. За обврските на претпријатието во правниот промет со трети лица, претпријатието одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Снежана Ристовска, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11901/92 (4121)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 9937/92, на регистарска влошка бр. 1-23695-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за производство, услуги и трговија на големо и мало „ТОТО“, увоз-извоз, Ц.О., ул. „Фредерик Шопен“ бр. 3, Скопје.

Дејности: 013021, 013022, 013060, 013099, 020110, 020121, 020131, 020140, 030003, 060502, 060503, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 090123, 090124, 090129, 090131, 090132, 090133, 090139, 090140, 090150, 090160, 090181, 090183, 090189, 110301, 110303, 110304, 110309; надворешна трговија: 070310 надворешна трговија со прехранбени производи; 070320 надворешна трговија со непрехранбени производи; услуги во областа на прометот; посредување и застапување во прометот на стоки и услуги; промет и застапување на стоки од консигнација; промет на стоки со реекспорт; малограничен промет со Грција, Бугарија, Албанија, Романија, Унгарија, Австрија, Италија и СР Југославија

Тодор Тодоровски, директор, без ограничување во рамките на дејноста и средствата со кои располага претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 9937/92 (4122)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 11472/92, на регистарска влошка бр. 1-24267-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за производство, промет и услуги „ВИЗА-КОМЕРЦ 92“, д.о.о., Скопје. Претпријатието е основано со одлука на основачот Вера Кокорowska од 10.IX.1992 година.

Дејности: 012611, 012612, 012613, 012623, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070310, 070320, 090121, 090122, 090123; реекспорт; малограничен промет со Албанија, Бугарија, Грција, Романија, Унгарија, Австрија, Италија и Србија.

Во правниот промет со трети лица ќе истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување е Вера Кокорowska, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11472/92 (4123)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 3495/92, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на Акционерското друштво во мешовита сопственост „Апарати за домашно кинство“, п.о., Битола.

Проширување на дејноста со: 011313, 011730, 011742, 090123, 090124, 110303, 110309, 110109; надворешно-трговски промет: истражување на инвестициони работи во странство и отстапување на инвестициони работи на странско лице во Македонија; меѓународна шпедиција; меѓународен транспорт на стоки и патници во меѓународниот друмски сообраќај; посредување и застапување во прометот на стоки и услуги; продажба на стоки од консигнационни складови на странски стоки; продажба на стоки од слободни царински продавници; малограничен промет; агенциски услуги во транспортот; услуги на истражување и давање и користење на информации и знаења во стопанството и науката; услуги на атестирање; финансиски инженеринг и други услуги.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 3495/92 (4124)

Окружниот стопански суд во Штип, со решението Срег. бр. 2086/92, на регистарска влошка бр. 1-4772-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието во приватна сопственост за трговија на големо и мало, увоз-извоз „ТРАЈНИК“, п.о., с. Вејславци, Радовиш, основано од Трајан Ристов.

Дејности: 110309, 110902, 110909, 060502, 060503, 090189, 110905, 110302, 120363, 080201, 080202, 080119, 0701, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 07013, 070131, 070132, 070140, 070150, 0702, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 030003, 020110, 020121, 020140, 080190, 0703, 070310, 070320.

Во целокупниот надворешен и внатрешен трговски и правен промет претпријатието истапува во свое име и за своја сметка, без ограничување. За обврските кон трети лица претпријатието одговара со сите свои средства, со потполна одговорност.

Во правниот промет претпријатието го претставува, застапува и потпишува Трајан Ристов, директор на претпријатието, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Срег. бр. 2086/92. (4125)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 10719/92, на регистарска влошка бр. 1-3125-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на Претпријатието за услуги и трговија на големо и мало „ШУМАКОМЕРЦ“, Ц.О., експорт-импорт, Валандово.

Во внатрешниот промет се прошируваат следните дејности: собирање на шумски производи (шумско семе, шумски плодови, смоли, лековити билки и сл.) 070150, 070227, 070240, 080190, 080201, 110301, 110302, 110305, 110309, 110909.

Во надворешно-трговскиот промет се прошируваат следните дејности: посредување и застапување во прометот на стоки и услуги; продажба на стоки од консигнационни складови на странски стоки; реекспорт; превоз на стоки во меѓународниот друмски сообраќај; малограничен промет со прехранбени и непрехранбени производи со Грција, Бугарија, Албанија и СР Југославија.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10719/92 (4126)

Окружниот стопански суд во Штип, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието во приватна сопственост за трговија на големо и мало, увоз-увоз „СУНИ“, со П.О., с. Зрновци, Кочани. Основач на претпријатието е Душан Иванов, со л.к. бр. 57565 и МБ 2104954493005, УВР Кочани. Основачот не одговара за обврските на претпријатието.

Дејности: 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 07013, 070131, 070132, 07014, 070140, 07015, 070150, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 07023, 070230, 07024, 070240, 07025, 070250, 07026, 070260, 08019, 080190, 060501, 060502, 110309, 02011, 020110, 02014, 020140, 07031, 07032, 070320.

Во правниот промет со трети лица претпријатието настапува во свое име и за своја сметка, со неограничени овластувања, а за обврските одговара со сите свои средства, со потполна одговорност.

Директор на претпријатието е Душан Иванов, кој со неограничени овластувања ќе го застапува и претставува претпријатието во внатрешниот и надворешниот трговски промет.

Од Окружниот стопански суд во Штип. (4127)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 10198/92, на регистарска влошка бр. 1-22650-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Производно-трговското претпријатие „РАДКОПРОМ“, п.о., увоз-извоз, с. Пепелиште, Неготино. Основач е Анка Ангелова, со акт за основање бр. 01-01 од 20.VIII.1992 година.

Дејности: 020121, 020131, 020139, 020201, 070111, 070112, 070113, 070114, 013113, 013114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080119, 080121, 080122, 080123, 080129, 080190, 080201, 080202, 110302, 110309, 110909; 080122, 080123, 080129, 080190, 080201, 080202, 110302, 110309, 110909; надворешно-трговски дејности: 070310, 070320.

Во правниот промет со трети лица претпријатието истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со ситот свој имот.

Ангелов Јорданче, директор, со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр.10198/92 (4128)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег.бр.3401/92, на регистарска влошка бр. 1-2874, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на Општественото претпријатие за професионално оспособување и вработување на инвалиди „ЛИМПРОМЕТ“, д.о.о., п.о., ул. „Крушевски пат“ бб, Прилеп.

Проширување на дејности: 060501, 060502, 110309, 110903, 110905, 110109.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег.бр.3401/92 (4129)

Окружниот стопански суд во Штип, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за производство, промет и услуги „Ликом“, д.о.о., експорт-импорт, ул. „Скопска“ бр. 9, Кочани. Претпријатието е основано со договор за основање од 19.VIII.1992 година, а основачи се Јорданов Бранко и Јорданов Тодор.

Дејности: 011721, 011723, 011724, 011729, 011741, 011749, 011791, 011810, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080201, 080202, 110309, 110404, 110909, 110302, 070310, 070320, 011722.

Неограничени овластувања; целосна одговорност.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Јорданов Бранко, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Штип. (4130)

Окружниот стопански суд во Штип, со решението Срег. бр. 1506/92, на регистарска влошка бр. 1-4319-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Производственото, трговско, услужно претпријатие за трговија на големо и мало и увоз-извоз, во приватна сопственост „СИМОНА-КОМЕРЦ“, П.О., с. Ораовица, Радовишко. Основач е Василев Јован.

Дејности: 012201, 012310, 012321, 013010, 013021, 013041, 013050, 013113, 013115, 013903, 020110, 020120, 020130, 020140, 030003, 050302, 060503, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080190, 090121, 110309, 110903, 070310, 070320.

Во правниот промет со трети лица претпријатието истапува во свое име и за своја сметка, со неограничени овластувања. За преземните обврски во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите средства со кои располага, со потполна одговорност.

Во надворешно-трговското работење претпријатието ќе го застапува и претставува Василев Јован, директор, со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Срег. бр. 1506/92 (4131)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението, Срег. бр. 3384/92, на регистарска влошка бр. 1-6764, го запиша во судскиот регистар основањето на Приватното претпријатие за производство, трговија на големо и мало, сообраќај, услуги и увоз-извоз, „ФАЈТ“, со П.О., ул. „Таше Милошевски“ бр. 23, Ресен. Основач е Јово Зенговски.

Дејности: 020121, 020129, 020131, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070230, 070240, 070250, 070260, 090121, 110309, 110909, 120363, 070310, 070320.

Полна одговорност, полни овластувања; Јово Зенговски, директор, кој ќе го претставува претпријатието и во надворешно-трговскиот промет

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 3384/92. (4132)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 10123/92, на регистарска влошка бр. 1-23007-0-0-0, го запиша во судскиот регистар регистрирањето на Претпријатието за производство и промет на мало и големо, „НИТИКОМ“, Ц.О., увоз-извоз, ул. „И. Р. Лола“ бб, Тетово, основано со акт за основање, а основач е Шабани Љатиф, со л.к. бр. 202358/85 и МБ 0803954470062.

Дејности: 07011, 070111, 070112, 07012, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 07013, 070131, 070132, 070140, 070150, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 08011, 080111, 080119, 090190, 080201, 080202, 011311, 011313, 011315, 011920, 011941, 011949, 012142, 012322, 013010, 013021, 013022, 013904, 013121, 013400, 013041, 060502, 060503, 060601, 060602, 120190, 090212, 090123, 090139, 090140, 050100, 050302, 100101, 100200, 0703, 070310, 070320.

Претпријатието истапува во свое име и за своја сметка во правниот промет со трети лица, со неограничени овластувања и одговара со целосна имовина.

Овластен потписник и застапник на претпријатието во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Шабани Љатиф, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10123/92. (4133)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 9081/92, на регистарска влошка бр. 1-22243-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Трговското претпријатие „МАГА“, ц.о., експорт-импорт, ул. „Д.Г. Кара“ бр. 23, Тетово. Основач е Пустина Улбер.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070250, 070260, 060501, 060502, 060503, 080190, 080201, 080202, 090209, 110301, 110309, 110903, 110909; надворешна трговска дејност: 070310, 070320

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешно-трговскиот промет е Пустина Улбер, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 9081/92 (4134)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 10601/92, на регистарска влошка бр. 1-2203-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на Претпријатието за производство на тениси, конфекција и сервис „Македонски фолклор“, Ц.О., А.Д., бул. „Југославија“ бр. 8, Скопје.

Дејности се проширува со: 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 070124, 070125, 070126, 070128, 070129, 07013, 070131, 070140, 070150, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 07022, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070260, 110302, 110303, 110309, 110909, 012429, 013903, 013909; надворешен промет. 070310; застапување и посредување во прометот на стоки и услуги; рекспорт; меѓународна шпедиција; консигнација; малограничен промет со Бугарија, Албанија и Грција; комисиони складови.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10601/92 (4135)

Од Окружниот стопански суд во Штип, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието во приватна сопственост за производство, промет на големо и мало и увоз-извоз „РИВА-ПРОМЕТ“, П.О., ул. „М. Тито“ бр. 185/7, Струмица. Основач е Митевска Валентина.

Дејности: 0701, 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 070122, 070123, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 07013, 070132, 07014, 070140, 07015, 070150, 0702, 07021, 070211, 070213, 070214, 070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 07023, 070230, 070240, 07024, 070240, 07025, 070250, 07026, 070260, 110909, 0703, 07031, 070310, 07032, 070320, 0801, 08011, 080111, 080112, 080119, 08012, 080121, 080122, 080123, 080129, 08019, 080190, 0802, 08020, 080201, 080202.

Претпријатието во правниот промет со трети лица има неограничени овластувања за дејностите кои ги врши. Претпријатието во правниот промет одговара со сите свои средства, со потполна одговорност.

Директор на претпријатието е Митевска Валентина, со МБ 170-7973465007, кој во застапувањето има неограничени овластувања.

Директорот ќе го застапува претпријатието во надворешниот промет, со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Штип. (4136)

Окружниот стопански суд во Штип, го запиша во судскиот регистар Производното, трговско претпријатие на големо и мало, увоз-извоз, со услужни дејности „Гравиз“, со П.О., Св. Николе

Дејности: 012623, 013099, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070250, 070260, 110303, 110404, 070310, 070320, 012421, 012429, 013400.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, со неограничени овластувања, а за своите обврски одговара со сите свои средства, со потполна одговорност

Од Окружниот стопански суд во Штип. (4137)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4867/92, на регистарска влошка бр. 1-20680-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за надворешна и внатрешна трговија и застапување на странски фирми „КОМЕРЦ-ДТ“, Д.О.О., извоз-увоз, ул. „Никола Вацаров“ бр. 2-4/IV, Скопје. Скратен назив: „КОМЕРЦ-ДТ“, Д.О.О., извоз-увоз, Скопје. Основачи се: Странско правно лице, „Комерц“, ул. „Еинспелерјева“ б. Љубљана, Тиквешански Александар; ул. „Иво Рибар Лола“ бр. 149 IV/2, Скопје и Димески Благоја, бул. „Партизански одреди“ 266-12, Скопје.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 110301, 110302, 110303, 110304, 110309, 110909, 110611, 110620, 070310, 070320

Неограничени овластувања; претпријатието одговара со целокупниот свој имот.

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието е Димески Благоја, в.д. директор, со неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот трговски промет.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4867/92 (4138)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 9325/92, на регистарска влошка бр. 1-21984-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за внатрешен, надворешен промет и застапување „Ф.А.К. ГОРДОН УНИВЕРЗАЛ“, Д.О.О., бул. „АВНОЈ“ 70/12, Скопје. Претпријатието е основано со одлука за основање од 27.VII.1992 година, а основачи се Овчаров Коста и Овчаров Филип од Скопје.

Дејности: 050100, 050201, 050203, 050301, 050302, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 110302, 110303, 110309, 110402, 110403, 110404, 110109, 110500, 110909; дејности во надворешно-трговскиот промет: 070310, 070320; застапување на странски фирми; меѓународна шпедитија, изведување на инвестициони работи во странство; беспарински продавници.

Неограничени овластувања; целосна одговорност.

Лице за застапување во внатрешен и надворешен трговски промет е Овчаров Коста, директор, со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 9325/92 (4139)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 1711/91, на регистарска влошка бр. 1-3101, го запиша во судскиот регистар основањето на Услужното, прометно претпријатието на големо и мало „ДАРО-ПЛАСТ“, со П.О., Охрид. Основач е Пројески Дарко.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070133, 070211, 070212, 070213, 070215, 070221, 070223, 070224, 070225, 070226, 050302, 050501, 080190, 080201, 080202, 110903; малограничен промет; 070310, 070320.

Полни овластувања; полна одговорност.

Пројески Дарко, директор.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 1711/91 (4140)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 9494/92, на регистарска влошка бр. 1-23050-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за производство и трговија на големо и мало „МАКС-КОМ“, ц.о., увоз-извоз, ул. „Киро Антевски“ бр. 3, Куманово. Претпријатието е основано со одлука за основање од 31.VII.1992 година, а основач е Марјан Николовски од Куманово.

Дејности: 011311, 011313, 011315, 011319, 011320, 011390, 011730, 011741, 011742, 011743, 011749, 011791, 011792, 011832, 011920, 011930, 011941, 011949, 012201, 012321, 012323, 012322, 012421, 012810, 012820, 012830, 013010, 013021, 013022, 013041, 013042, 013050, 013099, 013113, 013114, 013112, 013115, 013119, 013121, 013122, 020110, 020121, 020140, 020201, 030003, 050301, 050302, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080119, 080121, 080122, 080190, 080201, 090121, 090123, 090124, 090129, 090160, 090171, 090172, 090179, 090202, 090209, 110109, 110301, 110303, 110304, 110309, 110909; надворешно-трговско работење: 070310, 070320; застапување и посредничтво; реекспорт; консигнациона продажба; меѓународен транспорт на стоки и патници; малограничен промет со Албанија, Грција, Бугарија, Романија, Унгарија, Австрија и Италија; слободни царински продавници.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Марјан Николовски, директор, без ограничувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 9494/92 (4142)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 1894/92, на регистарска влошка бр. 1-5597, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за производство, услуги, надворешен и внатрешен промет на големо и мало „ГИНО-МАК“, ДОО, п.о., ул. „Марко Цепенков“ бр. 80, Охрид. Основач е Гиноска Бранислава.

Дејности: 110303, 110309, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070216, 070222.

070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260.

Полни овластувања; полна одговорност.

Гиноска Бранислава, директор, со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 1894/92 (4143)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 3572/92, на регистарска влошка бр. 1-577, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Трговското претпријатието „Центропромет“, акционерско друштво во мешовита сопственост, П. О. Прилеп.

Му престанува овластувањето за застапување на Мирчески Мирко, а лицето овластено за застапување на акционерското друштво е Неда Поп-Димитриоска, в.д. генерален директор.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 3572/92 (4144)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 3009/92, на регистарска влошка бр. 1-6449, го запиша во судскиот регистар основањето на Производното, трговско, приватно претпријатието на големо и мало „ДУНА-ЛЕКС“, увоз-извоз, со п.о., Прилеп. Основач е Цуцулески Јованче.

Дејности: 01262, 070121, 090150, 070122, 070123, 070132, 070221, 070222, 070250, 070260, 030003.

Полни овластувања; полна одговорност.

Цуцулески Јованче, директор, со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Битола, бр. 3009/92. (4145)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 8993/92, на регистарска влошка бр. 1-23189-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за одржување моторни возила, внатрешен и надворешен промет „ЦИВГА“, ц.о., с. Порој, Тетово. Скратен назив: Претпријатието „ЦИВГА“, ц.о., Тетово. Основач е Нади Вејсели, со одлука за основање од 26.VI.1992 година.

Дејности: 011313, 011941, 012142, 012201, 012321, 012322, 012613, 012621, 012622, 013041, 013050, 013121, 013200, 013400, 013500, 050301, 050302, 060501, 060502, 060503, 060601, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070310, 070320, 080121, 080190, 080201, 080202, 090121, 110303, 110309, 120190.

Во правниот промет со трети лица претпријатието истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со целиот свој имот.

Во внатрешен и надворешен промет претпријатието ќе го застапува Нади Вејсели, директор, без ограничувања.

Од окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 8993/92 (4146)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 8248/92, на регистарска влошка бр. 1-22563-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието „БАЗАР“, ц.о., увоз-извоз, ул. „Кумановска“ бр. 42, Тетово. Скратен назив: Претпријатието „БАЗАР“, ц.о., Тетово. Основач е Емнија Кадри, со одлука за основање од 26.VI.1992 година.

Дејности: 011313, 011941, 011949, 012142, 012201, 012321, 012322, 012613, 012621, 012622, 012623, 013041, 013050, 013121, 013200, 013400, 013500, 050301, 050302, 060501, 060502, 060503, 060601, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070310, 070320, 080121, 080190, 080201, 080202, 090121, 110303, 110309, 120190.

Во правниот промет со трети лица претпријатието истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со целиот свој имот.

Во внатрешен и надворешен промет претпријатието ќе го застапува Емнија Кадри, директор, без ограничувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 8248/92 (4147)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Ст бр.191/90 од 10.XII.1992 година овозможи стечајна постапка над Општественото претпријатието „Бистренско Поле“ од с.Бистреници, Неготино.

За стечаен судија се именува Бранко Орданоски, судија на овој суд. За стечаен управник се определува Бојков Косто, вработен во „Иско спорт“ од Неготино.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до стечајниот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите кон стечајниот должник, без одлагање. Се закажува рочиците за испитување на пријавените побарувања на доверителите на стечајниот должник за ден 16.II.1993 година во 9.30 ч во соба број 81 на овој суд.

Од Окружниот суд во Скопје

(5398)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Ст.бр.234/90 од 10.XII.1992 година ја заклучи стечајната постапка над стечајниот должник З.З. „Идеал“, с.Тремник, Неготино. По првобисил-

носта на решението, стечајниот должник да се брише од регистарот на претпријатијата при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје (5399)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Ст.бр.205/90 од 29 IX.1992 година ја заклучува стечајната постапка над Претпријатието „ПОС НЕКО СПОРТ“ во стечај од Неготино. По правосилноста на решението, стечајниот должник да се брише од регистарот на претпријатијата при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје (5400)

Стечајната постапка над ППС „Елен комерц“ с. Габревци – Радовиш се заклучува поради немање на имот. По правосилноста на решението Ст.бр.122/91 од 23 X.1992 година ќе се брише од регистарот на претпријатијата. Доверителите имаат право на жалба во рок од 15 дена од објавувањето преку овој суд до Стопанскиот суд на Македонија.

Од Окружниот стопански суд во Штип. (5401)

Стечајната постапка над ППС „Пеликан–комерц“ – Винаца се заклучува поради немање на имот на должникот. По правосилноста на решението Ст.бр.193/91 од 14 XII.1992 година ППС „Пеликан–Комерц“ – Винаца ќе се брише од судскиот регистар. Доверителите имаат право на жалба во рок од 8 дена од објавувањето до Стопанскиот суд на Македонија.

Од Окружниот стопански суд во Штип (5401–а)

Со решението Ст.бр.139/91 од 16 IX.1992 година е заклучена стечајната постапка над ТУП „Орбис Комерц“ – Штип. По правосилноста на решението ТУП „Орбис Комерц“ – Штип да се брише од регистарот на претпријатијата.

Решението да се огласи на огласната табла на судот. Од Окружниот стопански суд во Штип (5402)

Стечајната постапка над СЗ „Напредок“ – Пробинштип се заклучува поради немање на имот на должникот. По правосилноста на решението Ст.бр.66/92 од 17 IX.1992 година ќе се брише од регистарот на задругите. Доверителите имаат право на жалба во рок од 15 дена од објавувањето преку овој суд до Стопанскиот суд на Македонија.

Од Окружниот стопански суд во Штип (5403)

Стечајната постапка над ЗЗ „Репром“ с. Радичево – Струмица се заклучува поради немање на имот на должникот. По правосилноста на решението Ст.бр.110/91 од 17 IX.1992 година, ќе се брише од регистарот на задругите. Доверителите имаат право на жалба во рок од 15 дена преку овој суд до Стопанскиот суд на Македонија.

Од Окружниот стопански суд во Штип (5404)

Со решението Ст.бр.4/92 од 23 VI.1992 година е заклучена стечајната постапка над ППС „Бест“ – Струмица. По правосилноста на решението ППС „Бест“ – Струмица да се брише од регистарот на претпријатието.

Решението можат да го напаѓаат доверителите до Стопанскиот суд на Македонија во рок од 15 дена по огласувањето на огласот на судската табла.

Огласот е објавен на огласната табла на 23 VI.1992 година. Од Окружниот стопански суд во Штип (5405)

Стечајната постапка над ЗЗ „Агрошлод“ – Струмица се заклучува. Побарувањето на ЗЗ „Агрошлод“ – Струмица према ПП „Унител“ – Лесковац за кое стечајниот должник има поднесено тужба заведена под И.бр.1720/92 кај овој суд за долг во износ од 127.250 денари се пренесува дел на АДМС ЗИК „Струмица“ – Струмица, во износ од 1.850 денари се камата, сметано од 15 IX.1990 година до исплатата, а разликата од 125.400 денари заедно со каматата се престопаува на задругите Васил Натаров од Струмица, Јован Петревски од Струмица и Киро Неделковски од Скопје. По правосилноста на решението Ст.бр.66/91 од 23 X.1992 година ЗЗ „Агрошлод“ – Струмица ќе се брише од судскиот регистар на задругите. Доверителите имаат право на жалба во рок од 15 дена од објавувањето преку овој суд до Стопанскиот суд на Македонија.

Од Окружниот стопански суд во Штип (5406)

Стечајната постапка над должникот ППС „Луна“, с. Куклиш – Струмица се заклучува поради немање на имот на должникот. По правосилноста на решението Ст.бр.202/91 од 24 XII.1992 година, ќе се брише од регистарот на претпријатијата. Доверителите имаат право на

жалба во рок од 15 дена од објавувањето преку овој суд до Стопанскиот суд на Македонија.

Од Окружниот стопански суд во Штип. (5407)

Со решението Ст.бр.54/92 од 25 XI.1992 година е заклучена стечајната постапка над СЗ „Мој дом“ – Струмица поради немање на имот. По правосилноста на решението СЗ „Мој дом“ – Струмица ќе се брише од судскиот регистар. Решението можат да го напаѓаат доверителите со жалба до Стопанскиот суд на Македонија преку овој суд во рок од 15 дена од објавувањето на огласот.

Од Окружниот стопански суд во Штип (5408)

Стечајната постапка над ППС „Триглав“ с. Дабиле – Струмица се заклучува поради немање на имот. По правосилноста на решението Ст.бр.118/91 од 29 VI.1992 година, ќе се брише од регистарот на претпријатијата. Доверителите имаат право на жалба во рок од 15 дена од објавувањето преку овој суд до Стопанскиот суд на Македонија.

Од Окружниот стопански суд во Штип. (5409)

Стечајната постапка над СЗ „Кале“ – Винаца се заклучува поради немање на имот на должникот. По правосилноста на решението Ст.бр.74/92 од 10 XII.1992 година, ќе се брише од регистарот на задругите. Доверителите имаат право на жалба во рок од 15 дена од објавувањето преку овој суд до Стопанскиот суд на Македонија – Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Штип (5410)

Се отвора стечајна постапка над СЗ „Нов дом“ – Свети Никола, во истата не се спроведува поради немање на имот на должникот и се заклучува. По правосилноста на решението Ст.бр.70/92 од 4 IX.1992 година ќе се брише од регистарот на задругите. Доверителите имаат право на жалба во рок од 15 дена од објавувањето на огласот преку овој суд до Стопанскиот суд на Македонија.

Од Окружниот стопански суд во Штип. (5411)

Стечајната постапка над ППС „Космос“ – с. Трсно – Винаца се заклучува поради немање на имот на должникот. По правосилноста на решението Ст.бр.211/91 од 25 V.1992 година ППС „Космос“ с. Трсно – Винаца ќе се брише од регистарот на претпријатијата. Доверителите имаат право на жалба во рок од 15 дена од објавувањето преку овој суд до Стопанскиот суд на Македонија.

Од Окружниот стопански суд во Штип. (5413)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Ст.бр.1640/91 од 17 XII.1992 година ја заклучи стечајната постапка над Трговското производно приватно претпријатие „Солот Комерц“ од с. Солот – Кавдарци. По правосилноста на решението, стечајниот должник да се брише од регистарот на претпријатијата при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје (5416)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Ст.бр.429/91 од 9 XII.1992 година се заклучува стечајната постапка над стечајниот должник ЗСЗ „Возарчанка“, с. Возарци – Кавдарци. По правосилноста на решението стечајниот должник да се брише од регистарот на претпријатијата при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје (5417)

Стечајната постапка против должникот ПП „Вioleta“ од с. Велогшти, Охридско, се заклучува.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (5418)

Со решение Ст.бр.93/92 од 14 XII.1992 година на Окружниот стопански суд во Битола, стечајната постапка кон должникот ПП „Лито“ од Битола е заклучена.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (5419)

Со решението Ст.бр.162/92 од 17 XII.1992 година на Окружниот стопански суд во Битола стечајната постапка кон должникот ПП „Југоимпекс“ од Битола е запрена.

Од Окружниот стопански суд во Битола (5420)

Се отвора стечајна постапка кон должникот ПП „Сандра“ од Охрид, но не се спроведува и се заклучува.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (5421)

Стеčajниот совет при Окружниот стопански суд во Штип објавува дека со решението Ст. бр. 152/91 од 18.XII.1992 година ја заклучи стечајната постапка над ППС „Тргомал“ - Струмица

Решението можат да го напаѓаат доверителите со жалба во рок од 8 дена од објавувањето на огласот преку овој суд до Стопанскиот суд на Македонија.

Од Окружниот стопански суд во Штип (5422)

Стеčajниот совет при Окружниот стопански суд во Штип објавува дека со решението Ст. бр. 176/91 од 18.XII.1992 година ја заклучи стечајната постапка над МК „Герас Цунев“ ДОО „Кооперација“ - Струмица.

Решението може да го напаѓаат доверителите со жалба преку овој суд до Стопанскиот суд на Македонија во рок од 8 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“.

Од Окружниот стопански суд во Штип. (5423)

Стеčajниот совет при Окружниот стопански суд во Штип објавува дека со решението Ст. бр. 28/90 од 18.XII.1992 година ја заклучи стечајната постапка над ППС „Гари Комерц“ - Струмица.

Решението можат да го напаѓаат доверителите со жалба во рок од 8 дена од објавувањето на огласот преку овој суд до Стопанскиот суд на Македонија.

Од Окружниот стопански суд во Штип. (5424)

Со решението Ст. бр. 148/91 од 23.X.1992 година е заклучена стечајната постапка над ПОС „Транс Експрес“ - Берово. По правосилноста на решението, ПОС „Транс Експрес“ - Берово ќе се брише од регистарот на стопанските организации.

Доверителите можат да го напаѓаат ова решение во рок од 8 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ со жалба преку овој суд до Стопанскиот суд на Македонија.

Од Окружниот стопански суд во Штип. (5425)

Со решението Ст. бр. 144/92 од 14.XII.1992 година на Окружниот стопански суд-Битола стечајната постапка кон должникот ПП „Меди комерц“ од Охрид се заклучува.

Од Окружниот стопански суд во Битола (5429)

Со решението Ст. бр. 29/91 од 14.XI.1991 година е отворена стечајна постапка над должникот ЗЗ „Разловчанка“ с Разловци-Делчево. За стечаен судија е определена Рушка Панарова. За стечаен управник е поставен Ванчо Димитровски, економист од Делчево.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават побарувањата во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ со пријава со докази во по два примероци и вирмански уплатници за платена судска такса во износ од 2.000 денари на жиро сметка 4100-840-033-3338 - Републички буџет.

За испитување на побарувањата се закажува рочиште за ден 29.I.1993 година во 11 часот во просторите на судот.

Се повикуваат должниците без одлагање да ги исплатат своите долгови.

Од Окружниот стопански суд во Штип (5430)

Со решението Ст. бр. 237/91 од 29.XII.1992 година е заклучена стечајната постапка над ЗЗ „Единство“ с Ровово. По правосилноста на решението ЗЗ „Единство“ с Ровово да се брише од регистарот на претпријатијата.

Рок за жалба е 15 дена по објавувањето на огласот
Од Окружниот стопански суд во Штип (5431)

ЛИКВИДАЦИИ

Со решението Ст. бр. 16/92 од 25.XI.1992 година е заклучена ликвидационата постапка над ППС „Југоекспорт“ - Штип. По правосилноста на решението, ППС „Југоекспорт“ - Штип ќе се брише од регистарот на претпријатијата. Решението можат да го напаѓаат доверителите со жалба до Стопанскиот суд на Македонија преку овој суд во рок од 15 дена од објавувањето на огласот.

Од Окружниот стопански суд во Штип (5412)

Со решението Ст. бр. 21/92 од 18.XII.1992 година ликвидационниот совет ја заклучи ликвидационата постапка над ППС „Карач“ - Штип.

По правосилноста на решението, ППС „Карач“ - Штип ќе се брише од регистарот на претпријатијата. Доверителите имаат право на жалба во рок од 15 дена од објавувањето на огласот преку овој суд до Стопанскиот суд на Македонија.

Од Окружниот стопански суд во Штип (5414)

Ликвидационниот совет на Окружниот стопански суд во Штип објавува дека со решението Ст. бр. 14/92 од 28.X.1992 година ја заклучи ликвидационата постапка над ППС „Илма“ - Штип. По правосилноста на решението ППС „Илма“ - Штип ќе се брише од регистарот на претпријатијата. Решението можат да го напаѓаат доверителите со жалба до Стопанскиот суд на Македонија преку овој суд во рок од 15 дена.

Од Окружниот стопански суд во Штип. (5415)

СОДРЖИНА

1597. Измени на Републичкиот буџет за 1992 година	
1598. Закон за изменување на Законот за ограничување на потрошувачката за општите општествени и заеднички потреби во 1992 година	1680
1599. Одлука за привремено финансирање на функциите на Република Македонија во 1993 година	1680
1600. Одлука за измена и дополнување на Одлуката за делумна реконструкција на системот за климатизација и комплетно решение на систем за автоматизирано гласање, пријавување за дискусија и дискусија од место	1681
1601. Уредба за утврдување, на зоните во кои се ограничува слободата на движењето, престојот или населувањето во Република Македонија	1681
1602. Уредба за изменување на Уредбата за начинот на плаќање на данокот на промет на тутунски преработки	1682
1603. Уредба за изменување на Уредбата за начинот на плаќање на данокот на пивото	1682
1604. Уредба за изменување и дополнување на уредбата за упис на лицата што вршат стопанска дејност	1682
1605. Уредба за дополнување на Уредбата за критериумите и начинот на утврдување на продажната цена на станувањето во општествена сопственост	1682
1606. Уредба за дополнување на Уредбата за начинот на плаќање на утврдените давачки што се плаќаат при увозот на деривати на нафта	1683
1607. Одлука за воведување контингент за извоз на стоки од витално значење за Република Македонија	1683
1608. Одлука за укинување на царинските стапки на увозот на нафтни деривати	1683
1609. Одлука за укинување на царински стапки при увоз на одделни производи	1684
1610. Одлука за определување на стоките на кои се плаќа посебна давачка за илминирање на даночно оптоварување на увезените стоки во 1993 година	1684
1611. Одлука за плаќање посебна такса на увезени стоки во 1993 година	1688
1612. Одлука за височината на давачките за царинско евидентирање во 1993 година	1692
1613. Одлука за височината и начинот на плаќање на надоместок на трошоците за испитување и жигосување на предмети од скапацени метали	1692
1614. Одлука за намалување на стапката на данокот на промет на производи при откуп на индустриски и други отпадници	1692
1615. Одлука за височината и начинот на плаќање на надоместокот за покривање на трошоците за испитување на типот на мерило и за преглед на сталони, мостри на референтни материјали и мерила	1697
1616. Одлука за примена на курсна листа	1698
1617. Одлука за издвојување и насочување на дел од остварен девизен прилив	1698
1618. Наредба за сметките за уплата на приходите за финансирање на општите општествени и заеднички потреби	1699
1619. Правилник за измена на правилникот за цените на услугите за престој на деца во организациите за грижување и воспитување на децата од предучилишна возраст и забавиштата	1705
Општи акти на фондските и заводите	
92. Одлука за определување на висината и начинот на плаќање на надоместоците за употреба на јавните патништа што се плаќаат при регистрација на моторните и приклучни возила	1706